



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 4 април 2003
Скопје

Број 24

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 30000000188798

585.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА ПОМОШ

Се прогласува Законот за државната помош, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1446/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА ПОМОШ

Член 1

Општи одредби

(1) Со овој закон се регулира постапката и надзорот на доделувањето и користењето на државната помош со цел за имплементирање на начелата на пазарната економија, одржувањето на лојалната конкуренција и извршувањето на обврските по меѓународно ратификуваните договори кои содржат одредби за државната помош.

(2) Овој закон не се однесува на државната помош која се доделува во областа на земјоделството и рибарството.

Член 2

Цели на законот

(1) Секоја државна помош, без оглед дали истата е доделена според шемите за помош или како индивидуална помош, со која се нарушува или се заканува да се наруши конкуренцијата преку фаворизирање на одредени претпријатија или одредени производи е во спротивност со одредбите од овој закон се додека истата може да влијае врз трговијата меѓу Република Македонија и Европската заедница (во натамошниот текст: Заедница).

(2) Помошта која ќе се додели спротивно на одредбите на овој закон ќе биде вратена.

(3) Помошта за извоз е инкомпатибилна со одредбите на овој закон.

Член 3

Дефиниции

(1) **Државна помош** е секоја помош, доделена од давателот на државната помош, во секој облик, со која се создаваат поволности за определени претпријатија, производство на одредени стоки или давање на одредени услуги.

(2) **Давател на државна помош** е Владата на Република Македонија, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа и друг орган или институција кои обезбедуваат или планираат да обезбедат државна помош.

(3) **Помош за извоз** е помош која се однесува на извозните активности директно поврзани само со количини на извезените стоки и со оперативните трошоци поврзани со тој извоз.

(4) **Регионална помош** е помош која е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија, со која се дава поддршка на продуктивните почетни инвестиции или отворање на работни места, поврзано со инвестициите.

(5) **Мало претпријатие** е претпријатие кое има помалку од 50 вработени и има годишен обрт кој не надминува 7 милиони евра, или вкупен биланс на состојба кој не надминува 5 милиони евра.

(6) **Средно претпријатие** е претпријатие кое има помалку од 250 вработени и има годишен обрт кој не надминува 40 милиони евра, или вкупен биланс на состојба кој не надминува 27 милиони евра, и кои не се во сопственост од 25% или повеќе од капиталот или гласачките права на едно претпријатие, или здружени од повеќе претпријатија, кои спаѓаат надвор од дефиницијата за мали и средни претпријатија.

(7) **Помош за спас** е помош која се доделува привремено со цел да ги спаси претпријатијата кои имаат потешкотии во работењето.

(8) **Помош за реконструкција** е помош која се доделува за реконструкција на претпријатија, кои не се во можност да го исполнат планот за реконструкција за опоравување на долгорочната способност на претпријатието.

(9) **Заинтересирани страни** се примателите на помошта и конкурентните претпријатија или здруженија на претпријатија, чиј интерес може да биде засегнат со доделувањето на помошта.

(10) **Шема на помош** е правен акт врз основа на кој се планира доделување на помош и во која се утврдува горната граница на износот на расположливата помош и начинот на кој истата ќе се додели.

Член 4

Компатибилна помош

Компатибилна помош со членот 2 од овој закон е:

а) помошта од социјален карактер, доделена на индивидуални потрошувачи, доколку при тоа не се прави дискриминација поврзана врз потеклото на стоката.

б) помошта со која се надоместува штетата предизвикана од природни катастрофи или други исклучителни настани, вклучувајќи ги и воените дејствија.

в) помошта која се доделува, освен во секторите за транспорт, земјоделство и водостопанство, а која не е поврзана со извозни активности и услови за употреба на домашни производи пред стоките увезени од Заедницата, доколку износот на де minimis помошта примена од примателот на помошта не надминува износ од 100.000 € за период од три години, без оглед на обликот на помошта или целите кои се настојува да се постигнат со неа.

Член 5

Помош која може да биде компатибилна

Компатибилна помош со членот 2 од овој закон може да биде:

а) регионалната помош за унапредување на економскиот развој на подрачја во Република Македонија, во кои животниот стандард е исклучително низок или каде што постои голема невработеност;

б) помошта наменета за отстранување на потешкоциите во домашното стопанство или за унапредување на изведување на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија;

в) помошта за унапредување на развојот на определени стопански дејности или стопански гранки на Република Македонија, доколку со тоа не се предизвикува сериозно нарушување на обврските согласно со членот 1 од овој закон;

г) помошта, наменета за унапредување на културата и заштитата на културното наследство, кога таа не влијае врз трговските услови и конкуренцијата на пазарот.

Член 6

Регионална помош

(1) Помошта за регионален развој може да биде доделена во облик на субвенции, заеми по поволни услови, државни гаранции или даночни олесненија.

(2) Интензитетот на помошта може да биде до 50% од износот на инвестицијата или од износот на платата на вработените на новоотворените работни места за период од две години.

(3) Инвестициите и новоотворените работни места мораат да бидат одржани најмалку пет години.

(4) Условите и постапката за доделување на регионалната помош ќе ги пропише Владата на Република Македонија.

(5) Максималната граница на помошта од ставот (2) на овој член е предмет на ревизија четири години од денот на влегувањето во сила на Времената спогодба за трговија и трговски прашања меѓу Република Македонија и Европските заедници.

Член 7

Помош за мали и средни претпријатија

(1) Помошта чија цел е унапредување на активностите на малите и средни претпријатија преку поддршка на инвестициите во ликвидна и неликвидна актива се до 30% од износот на поволните инвестиции или од износот на платата за период од две години може да биде компатибилна, при што ќе се обезбеди вкупниот интензитет на помошта да не надминува 75% од инвестиционите трошоци.

(2) Помошта чија цел е давање на советодавни услуги на малите и средни претпријатија, која не е континуирана активност, и помошта со која се дава поддршка на првото учество на претпријатието на саеми и изложби може да биде компатибилна се до 50% од трошоците за учество.

Член 8

Помош за спас и реконструкција

(1) Помошта за спас во нужен износ може да биде компатибилна во облик на државен заем или државна гаранција по пазарните цени за период од шест месеци како правило, за кој период е подготвен планот за реконструкција.

(2) Помошта за реконструкција може да биде компатибилна доколку истата се заснова врз планот за реконструкција во кој се содржани мерки за реконструкција кои ќе гарантираат долгорочна способност на претпријатието, и кои ќе бидат одобрени согласно со одредбите на овој закон.

(3) Условите и постапката за доделување на помошта за спас и реконструкција ќе ги пропише Владата на Република Македонија.

Член 9

Комисија за државна помош

(1) Секој облик на државна помош е под надзор на Комисијата за државна помош (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата е составена од три члена, од стручни и компетентни лица, кои ги именува Владата на Република Македонија, од кои два члена на предлог на мини-

стерот за економија и еден член на предлог на министерот за финансии, за период од четири години со можност за повторно именување.

(3) Комисијата е независна во своето работење.

(4) Одлуките на Комисијата за компатибилноста на државната помош се обврзувачки и се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија".

(5) Против одлуките од ставот (4) на овој член може да се поднесе жалба до второстепената Комисија на Владата на Република Македонија од давателот на државната помош и заинтересираните страни. Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката на Комисијата.

(6) Комисијата, до 31 март секоја година, до Владата поднесува извештај за претходната година, во кој се содржани информации за нејзините одлуки, вкупниот износ и распределбата на дадената државна помош доделена како според шемите за помош, така и за индивидуалната помош.

(7) Стручните и административно-стручните работи на Комисијата ги врши Стручната служба на Министерството за економија.

(8) Податоците и информациите, собрани во постапката на надзор на државната помош кои се од доверлива природа, членовите на Комисијата и вработените во Министерството за економија кои ги вршат стручните и административно-стручните работи на Комисијата се должни да ги чуваат како доверливи и после престанувањето на нивната функција, односно работниот однос.

Член 10

Обврска за известување и извештај

(1) Со исклучок на компатибилната помош од членот 4 на овој закон, секој давател на државна помош е должен претходно да поднесе извештај до Комисијата за неговите планови за обезбедување на помош или изменување на постојните шеми за помош.

(2) Државната помош за која е поднесен извештај нема да стане ефективна, додека Комисијата не ја одобри помошта со донесување на одлука.

(3) Секој давател на државна помош треба годишно да поднесува извештај до Комисијата за износот, користењето и ефектите на одобрената државна помош.

Член 11

Содржина на извештајот

(1) Извештајот од членот 10 став (3) на овој закон треба да ги содржи сите потребни информации за оценка на помошта од страна на Комисијата, а особено за целите, големината, времетраењето, обликот и правните основи, за давателот на помошта и примателот на помошта.

(2) Начинот и постапката за поднесување на извештајот го пропишува Владата на Република Македонија.

Член 12

Постапка на оценка

(1) Комисијата ќе ја оценува компатибилноста на секоја државна помош со овој закон и одлучува за нејзиното одобрување или неодобрување како резултат на несогласноста со овој закон.

(2) Комисијата има право да бара информации потребни за оценка на државната помош од сите даватели и приматели на државната помош. Информациите добиени од заинтересираните страни можат да се употребат, доколку сите субјекти на постапката за оценка имале можност да се изјаснат по истите.

(3) Согласно со шемите за помош одобрени според ставот (1) од овој член и шемите за помош кои се во сила пред влегувањето во сила на овој закон или помошта одобрена од Комисијата (постојна помош), Комисијата, по своја иницијатива или на барање на трети лица, може да предложи соодветни мерки за усогласување на таквата помош во согласност со одредбите на овој закон. Доколку давателот на помошта не ја усогласи таквата шема за помош во согласност со предложеното од Комисијата, предметот ќе се поднесе на одлучување на надлежната Комисија на Владата на Република Македонија.

Член 13

Преодни одредби

(1) Подзаконските акти кои треба да се донесат врз основа на овој закон ќе бидат донесени во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Членовите на Комисијата ќе бидат именувани во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Министерот за економија, по потреба може да донесе поблиски прописи за спроведувањето на овој закон.

Член 14

Завршна одредба

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2004 година.

L I G J I P Ë R N D I H M Ě S H T E T Ě R O R E

Neni 1

Dispozitat e përgjithshme

(1) Me këtë ligj rregullohet veprimi dhe mbikqyrja e shpërndarjes dhe shfrytëzimit të ndihmës shtetërore me qëllim të implementimit parimeve të ekonomisë së tregut, ruajtjen e konkurrencës lojale dhe realizimin e obligimeve sipas marrëveshtjeve të ratifikuara ndërkombëtare të cilat përmbajnë dispozita për ndihmë shtetërore.

(2) Ky ligj nuk vlenë për ndihmën shtetërore që ndahet në lëmin e bujqësisë dhe peshkatarisë .

Neni 2

Objektivët e Ligjit

(1) Çdo ndihmë shtetërore, pa marrë parasyshë a [sht] e ndar] e njejtа sipas skemave për ndihmë ose si ndihmë individuale ,me të cilën cenohet ose ka k[rc]nohet t] cenohet konkurrenca përmes favorizimit të ndërmarrjeve të caktuara ose prodhimeve të caktuara është në kundërshtim me dispozitat nga ky ligj përderisa e njejtа mund të ndikoj mbi tregtinë në mes Republikës së Maqedonisë dhe Unionit Europjanë (në tekstin e m[tejm]:Unioni)

(2) Ndihma e që do të ndahet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji do të kthehet.

(3) Ndihma për eksport është inkompatibile me dispozitite këtij ligji.

Neni 3

P[rkufizimet

(1) Ndihmë shtetërore është çdo ndihmë ,e ndarrë nga donatori i ndihmës shtetërore ,në çdo form], me të cilën krijohet kushte për ndërmarrje të caktuara, prodhimin e mallërave të caktuara ose ofrimin e shërbimeve të caktuara.

(2) Donatore i ndihmës shtetërore është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, organet e administratës shtetërore ,njësitë e vetadministrimit lokal dhe organi tjetër ose institucion që sigurojnë ose planifikojnë të sigurojnë ndihmë shtetërore.

(3) Ndihmë për eksport është ndihmë që ka t] b]j] me aktivitetet eksportuese të lidhura drejtp[rs]drejti vetëm me sasit e mallrave t] eksportuara dhe me shpenzimet operative q] kan[t] b]jn] me eksport.

(4) Ndihma rajonale është ndihmë që është në pajtim me objektivët e politikës rajonale të Republikës së Maqedonisë,me të cilën u jepet përkrahje investimeve fillestare produktive ose hapjes të vendeve për punë q] kan[t] b]jn] me investimet.

(5) Ndërmarrje e vogël, [sht] ndërmarrja që ka më pak se 50 të punësuar dhe ka qarkullim vjetore që nuk i tejkalon 7 milion euro,ose bilans të gjendjes që nuk tejkalon 5 milion euro.

(6) Ndërmarrje e mesme [sht] ndërmarrje që ka më pak se 250 të punësuar dhe ka qarkullim vjetore që nuk tejkalon 40 milion euro,ose bilans të p[rgjithsh]m t] gjendjes që nuk tejkalon 27 milion euro, dhe t] cil]t nuk janë në pronësi të 25 % ose më tepër t] kapitalit ose të drejtave votuese të një ndërmarrjeje,ose më tepër ndërmarrjesh të bashkuara që b]jn] pjes] jasht] p[rkufizimit për ndërmarrje të vogla dhe të mesme.

(7) Ndihmë për shpëtim, është ndihmë e cila ndahet përkohësisht me qëllim që të shpëtoj ndërmarrje të cilat kanë v[shtr]si n] punës.

(8) Ndihmë për rikonstrukcion është ndihmë e cila ndahet për rikonstruktim p[r sanimin e aft[simit afatgjat] të ndërmarrjes, që nuk jan] në gjendje ta realizojn] planin për rikonstruktim për sanimin e aft[simit afatgjate] të ndërmarrjes.

(9) Pal] të interesuara janë pranuesit e ndihmës dhe ndërmarrjes konkurente ose shoqatat e ndërmarrjeve, interesi i të cilave mund të rezikohet me ndarjen e ndihmës.

(10) Skema për ndihmë është akt juridik me bazë të të cilit planifikohet ndarja e ndihmës dhe në cilën caktohet kufiri më lart] i shum[s t] ndihmës disponuese dhe mënyrës me të cilën e njejtа do të ndahet.

Neni 4

Ndihmë kompatibile

Kompatibile me nenin 2 nga ky Ligj është :

a) ndihmë e karakterit social,q] u [sht] ndarë konsumator]ve individual, nëse gjat ndarjes nuk bëhet diskriminim lidhur me prejardhjen e mallit.

b) ndihmë me të cilën kompenzohet dëmi i shaktuar nga katastrofat natyrore ose ndodhi tjera të jashtëzakonshme ,përfishirë dhe veprimet luftarake.

c) ndihma që ndahet ,përveç në sektorin e transportit ,bujqësisë dhe ekomomisë së ujrave, dhe e cila nuk është e lidhur me aktivitete eksportuese dhe kushte për përdorim të prodhimeve të vendit para mallërave të importuara nga Bashkësia, përderisa shuma e ndihmës de minimis e pranuar nga pranuesi i ndihmës nuk e tejkalon shumën prej 100.000 euro në periudhë prej tre vjet,pa marrë parasyshë formën e ndihmës ose qëllimet që tentohet të arrihen me të.

Neni 5

Ndihmë që mund të jetë kompatibile

Kompatibile me nenin 2 nga ky ligj mund të jetë:

a) ndihma rajonale për avansimin e zhvillimit ekonomik të rajoneve në Republikën e Maqedonisë, në të cilat standardi jetësorë është jashtëzakonisht i ulët ose në të cilat egziston papunësi e madhe;

b) ndihma e dedikuar për largimin e vështërsive në ekonomin e vendit ose për përparim të kryerjes së projekteve me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë;

c) Ndihma për avansimin e zhvillimit të veprimtarive të caktuara ekonomike ose degëve ekonomike të Republikës së Maqedonisë, n[se me k]t]nuk shkakton shkelje serioze e obligimeve konform nenit 1 nga ky ligj;

ç) Ndihma, dedikuar avansimit të kulturës dhe mbrojtjes se trashëgimisë kulturore , kur ajo nuk ndikon n] kushte t] tregut dhe konkurrencën në treg.

Neni 6

Ndihmë rajonale

(1) Ndihma për zhvillim rajonal mund të ndahet në formë subvencioni ,huave me kushte të vulltëshme, garancive shtetërore ose leht[simeve tatimore .

(2) Intensiteti i ndihmës mund të jet] deri 50% nga shuma e investimit ose nga shuma e rrogës së të punësuarve në vendet e reja të punës për periudhë prej dy vitesh .

(3) Investimet dhe vendet e reja të punës duhet të mbahen patjetër pesë vite.

(4) Kushtet dhe procedurën për ndihmë rajonale do t'i rregulloj] Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(5) Kufiri maksimal i ndihmës nga paragrafi 2 i këtij neni [sht] lëndë e revizionit katër vjet nga dita e hyrjes n] fuqi t] marrëveshjes s] p[rkohshme për tregëti dhe çështje tregtare,në mes Republikës së Maqedonisë dhe Unioneve Europjane.

Neni 7

Ndihmë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme

(1) Ndihma, qëllimi i të cilës është avansimi i aktiviteteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes përkrahjes të investimeve në aktiv] likuiduese dhe jolikuiduese aktive deri më 30% nga shuma e investimeve të vulltëshme ose nga shuma e rrogës për periudhë prej dy vitesh mund të jetë kompatibile, me]rasf do të sigurohet q] intenziteti i p[rgjithsh]m t] mos t kaloj 75 % shpenzimeve investuese.

(2) Ndihma ,qëllimi i të cilës është dhënia e shërbimeve këshillëdhënëse, nd[rmarrjeve t[vogla dhe t[mesme, që nuk është aktivitet i kontinuuar ,dhe ndihma më të cilën i jepet përkrahje pjesëmarrjes s[parë të nd[rmarrjes të panairëve dhe ekspozitave, mund të jetë kompatible deri 50 % nga shpenzimeve për pjesëmarrje.

Neni 8

Ndihmë për shpëtim dhe rikonstruim

(1) Ndihma për shpëtim në shumën e nevojshme mund të jetë kompatible në formë të huas shtetërore ose garancis[shtetërore sipas çmimeve t[tregut për periudhën prej gjashtë muajsh si rregull, periudhë për të cilën është i p[rgatitur plani për rikonstruim.

(2) Ndihma për rikonstruim mund të jetë kompatible n[se e njehta bazohet në planin për rikonstruim,në të cilën p[rfshihen masat për rikonstruim, t[cilat do të garantojnë aftësim afatgjat[të ndërmarjes,dhe të cilat do të lejohen n[pajtim] me dispozitat dispozitave e këtij ligji.

(3) Kushtet dhe procedur[n për ndarjen e ndihmës për shpëtim dhe rikonstruim do t'i rregulloj[Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 9

Komision për ndihmë shtetërore

(1) Çdo formë e ndihmës shtetërore është nën mbikqyrjen e Komisionit për ndihma shtetërore (në tekstin e mëtejshëm: Komision)

(2) Komisioni përbëhet nga tre anëtarë, prej personave profesionistë dhe kompetent ,të cilët i emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë ,nga të cilët dy anëtarë me propozim të Ministrit t[Ekonomis[dhe një anëtarë me propozim të ministrit të Financave, p[r periudhë prej 4 vitësh me mundësi për emërim të sërishëm.

(3) Komisioni është i pavarur në punën e vet.

(4) Vendimet e komisionit për kompatibilitet të ndihmës shtetërore janë obligative dhe shpallen në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(5) Kundër vendimeve të paragrafit 4 të këtij neni mund t'i paraqitet ankes[deri Komisionit t[shkall[s s[dyt[t[Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga dhënësi i ndihmës shtetërore dhe pal[ve të interesuara. Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit të Komisionit.

(6) Komisioni ,deri më 31 mars çdo vit ,Qeveris[i dërgon raport për vitin paraprak ,n[t[cili përfshihen informacione për vendimet e tij, shumën e p[rgjithshme dhe ndarjen e ndihmës s[dh[n] shtetërore të dhënë, e ndarë edhe si sipas skemave për ndihmë ashtu edhe për ndihmën individuale.

(7) Punët administrativo-profesioniste të Komisionit i kryen sh[rbimi profesional i Ministria s[Ekonomis[.

(8) Të dhënat dhe informacionet , të p[rfshira në procedurën e mbikqyrjes së ndihmës shtetërore të cilat janë të natyrës sekrete, anëtarët e Komisionit dhe të punësuarit në Ministrinë e Ekonomis[q[i kryejn[pun[t profesionale dhe administrativo -profesionale[komisionit, janë të obliguar t'i ruajnë si sekrete edhe pas ndërprerjes së funksionit gjegjësisht marrëdhënies së punës.

Neni 10

Obligimi për njoftime dhe raporte

(1) Me p[rjashtim t[ndihmës kompatible nga neni 4 i këtij ligji, secili dhënës i ndihmës shtetërore është i obliguar që paraprakisht i paraqes raport Komisionit për planet e tij për sigurimin e ndihmës ose ndryshimin e skemave egzistuese për ndihmë.

(2) Ndihma shtetërore për të cilën paraqitur raporti nuk do të b[het efektive, përderisa Komisioni nuk e lejon ndihmën me marrje t[Vendimit.

(3) Secili dhënës i ndihmës shtetërore duhet çdo vit t'i paraqes[raport Komisionit për shumën,shfrytëzimin dhe efektet e ndihmës t[lejuar shtetërore.

Neni 11

Përmbajtja e raportit

(1) Raporti nga neni 10 paragrafit 3 i k[tij ligji duhet të përmbaj[të gjitha informatat e duhura për vlersimin e ndihmës nga ana e Komisionit, e sidomos për qëllimet, madhësinë, kohëzgjatjen ,formën dhe bazat juridike ,t[dh[n]sit t[ndihmës dhe pranuesin t[ndihmës .

(2) Mënyrën dhe procedurën p[r dorëzimit e raportit e rregullon Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Neni 12

Procedura e vler[simit

(1) Komisioni do ta vler[soj[kompatibilitetin e çdo ndihme shtetërore me këtë ligj dhe vendos për lejinim ose moslejinim e saj si rezultat i mosharmonizimit me këtë ligj.

(2) Komisioni ka të drejt të kërkoj[informata t[duhura për vler[simin e ndihmës shtetërore nga të gjithë dh[n]sit dhe marr[sit e ndihmës shtetërore. Informatat e marrura nga pal[t e interesuara mund të përdoren,nëse krejt subjektet në e procedur[s p[r vler[sim kan[pasur mundësi të prononcohen për të njejtat.

(3) Konform skemave për ndihmë të lejuara sipas paragrafit 1 t[k[tij neni dhe skemave për ndihmë të cilat janë në fuqi para hyrjes në fuqi të këtij ligji ose ndihma e lejuar nga komisioni (ndihmë egzistuese), Komisioni, me vetë iniciativë ose me kërkes[t[personave t[tretë, mund të propozoj masa përkatëse për harmonizimin e ndihmës së atillë n[pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(4) Nëse donatori i ndihmës nuk e përshtat skemën e harmonizon skem[n e tillë për ndihmë në pajtim me at[të propozuar nga Komisioni,lënda do të dorëzohet për të vendosur Komisioni kompetent i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Neni 13

Dispozita kalimtare

(1) Aktet nënligjore të cilat duhet të miratohen në bazë të këtij ligji do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

(2) Anëtarët e Komisionit do të të emërohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes së këtij ligji në fuqi.

(3) Ministri i Ekonomis[, sipas nevojës mund të miratoj[rregulla më të afërta për zbatimin e këtij ligji.

Neni 14

Dispozita përfundimtare

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", nd[rsa do t[zbatohet prej 01.janar të vitit 2004.

586.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за сметководството за непрофитните организации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1441/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ЗАКОН

ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој закон се уредува водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и расходите, проценувањето на билансните позиции, ревалоризацијата, финансиските извештаи, доставувањето на финансиските извештаи и други прашања

во врска со сметководството на стопанската интересна заедница, здруженија на граѓани и фондации, други облици на здружување, политичките партии, верските заедници, религиозните групи и други, Црвениот крст на Република Македонија, здруженија на странци, странски и меѓународни невладини организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикатите и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации, доколку поинаку не е регулирано со друг пропис (во натамошниот текст: непрофитни организации).

II. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВОТО

Член 2

Непрофитните организации се должни да водат сметководство, составуваат и поднесуваат сметководствени искази во согласност со овој закон и прифатените сметководствени принципи, сметководствено прифатената практика и сметководствени стандарди доколку не се во спротивност со овој закон или друг пропис, со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Член 3

Непрофитните организации се должни да го водат сметководството по системот на двојно сметководство, а според распоредот на сметките од сметковниот план за непрофитните организации.

III. ДЕЛОВНИ КНИГИ, СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Член 4

(1) Непрофитните организации се должни да водат деловни книги во согласност со одредбите на овој закон, прифатената стандардна сметководствена практика и сметководствени стандарди.

(2) Преку деловните книги се обезбедуваат еднообразни евиденции и други облици на евиденции со кои се обезбедуваат согледувања за состојбата и за движењата на средствата, обврските, изворите на средствата, приходите, расходите и резултатот од работењето.

(3) Непрофитните организации водат евиденција за приходите и расходите, изработуваат планови, извештаи и анализи.

(4) Податоците од деловните книги треба да им овозможат на надлежните органи планирање и извршување на приходите, изготвување и донесување на финансиските планови и за други цели.

Член 5

(1) Непрофитните организации ги водат деловните книги на македонски јазик, со арапски цифри и вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

(2) Сите податоци регистрирани во деловните книги и во другите извештаи мораат да бидат целосни и комплетирани, навремени, ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

(3) Регистриран податок во деловните книги не смее да се менува и дополнува на начин што подоцна ќе го оневозможи утврдувањето на првобитно регистрираната содржина.

Член 6

(1) Деловните книги на непрофитните организации се: дневник, главна книга и помошни книги (аналитичка евиденција).

(2) Задолжителни помошни книги од ставот (1) на овој член се: книга за благајната, книга за набавки, книга (попис) на капиталниот имот, книга на влезни сметки и книга на излезни сметки.

(3) Освен деловните книги од ставовите (1) и (2) на овој член, непрофитните организации можат да водат и други помошни книги (аналитичка евиденција).

(4) Деловните книги од ставот (1) на овој член имаат карактер на јавни документи.

Член 7

(1) Деловните книги се водат за годината на работењето која е еднаква на календарската година.

(2) Деловните книги се отвораат на почетокот на деловната година или со денот на основањето на нова непрофитна организација.

(3) Почетните состојби на главната книга на почетокот на деловната година мораат да бидат исти со заклучните состојби на крајот на претходната деловна година.

Член 8

(1) Непрофитните организации на крајот на деловната година ги заклучуваат и ги поврзуваат деловните книги. Дневникот и главната книга ги потпишува законскиот застапник на непрофитната организација или лице кое што тој ќе го овласти. Со потписот се потврдува точноста и усогласеноста со законските одредби.

(2) Ако сметководствените податоци се обработуват со електронски сметач, откако дневникот и главната книга ќе се заклучат, непрофитните организации се должни да ги отпечатаат, а потоа да ги поврзат.

(3) Деловните книги се чуваат најмалку:
- дневникот и главната книга - десет години,
- помошните книги (аналитичката евиденција) - пет години.

(4) Рокот на чувањето на деловните книги почнува со последниот датум од годината на работењето на која што се однесуваат.

Член 9

(1) Начинот на водењето на деловните книги не непрофитните организации зависи од техниката на внесувањето на настанатите деловни промени, односно трансакции.

(2) Техниката на внесувањето и обработката на податоците на настанатите деловни промени, односно трансакции на непрофитните организации може да биде со помош на електронски сметач, полуавтоматизирана обработка на податоци и рачна обработка на податоци, со запазување на начелата на правилно водење на сметководството.

(3) Непрофитните организации се должни, независно од начинот на водењето и чувањето на книгите, во секое време да обезбедат достапност на истите, да ги чуваат и да ги заштитаат во рокот утврден за тоа, и мораат да гарантираат дека тие можат да бидат презентирани во секое време.

(4) Министерот за финансии ја пропишува формата и начинот на водење на деловните книги на непрофитните организации.

Член 10

(1) Внесувањето на податоците во деловните книги на непрофитните организации мора да се заснова на веродостојни, вистинити и уредни сметководствени документи.

(2) Сметководствен документ е писмен доказ за настанатата деловна промена, односно трансакција.

(3) Сметководствениот документ служи како основа за внесување на податоци во деловните книги.

(4) Сметководствениот документ од ставовите (1) и (2) на овој член служи истовремено како основа за контрола и ревизија.

(5) Непрофитните организации се одговорни за составување на сметководствените документи, а законскиот претставник на непрофитната организација или

лицето коешто тој ќе го овласти, со потпис на документот гарантира дека документот е вистинит и дека реално ја прикажува сметководствената промена, односно трансакцијата.

Член 11

(1) Сметководствените документи се чуваат во изворна форма или пренесени на некои од медиумите за автоматска или микрографска обработка на податоците или на друг соодветен начин.

(2) Сметководствените документи, по својот вид, се чуваат во следниве рокови:

- трајно се чуваат конечните пресметки на плати на вработените, како и исплатните листи на платите на вработените ако содржат битни податоци за вработените;

- пет години се чуваат сметководствените документи врз основа на кои се внесени податоците во деловните книги;

- три години се чуваат исправите што се однесуваат на платниот промет;

- две години се чуваат продажните и контролните блокови, помошните пресметки и слични исправи.

(3) Министерот за финансии ги пропишува видот, содржината, контролата и движењето на сметководствените документи.

Член 12

(1) Непрофитните организации го организираат сметководството и начинот на внесувањето на податоците во сметководството во согласност со одредбите на овој закон.

(2) Непрофитните организации го водат сметководството и ги распоредуваат сметките во главната книга со примена на основни сметки пропишани со сметковен план.

(3) Непрофитните организации според свои потреби ги расчленуваат основните сметки од сметковниот план на аналитички сметки (аналитички сметковен план).

(4) Министерот за финансии го пропишува сметковниот план од ставот (2) на овој член, како и содржината на одделните сметки во сметковниот план.

(5) Министерот за финансии ќе определи кои посебни податоци се потребни за системот на државната евиденција и ќе ја пропише формата и содржината на образецот за системот на државната евиденција.

(6) Непрофитните организации водењето на сметководството можат да го доверат на овластена стручна организација со тоа што со тоа не се намалува одговорноста на одговорните лица на непрофитните организации за целокупното сметководство.

IV. ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

Член 13

(1) Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции од деловните промени, односно трансакции.

(2) Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции од ставот (1) на овој член значи приходите да се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

(3) Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции од ставот (1) на овој член значи расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто наста-

нале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

(4) Ставките на залихите на материјали се признаваат во расходи по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена, зголемена за увозните царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка, намалени за дисконти и за рабати.

V. ПРОЦЕНУВАЊЕ НА БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ, РЕВАЛОРИЗАЦИЈА И ПОПИС

Член 14

(1) Под проценување на билансните позиции, во смисла на овој закон се подразбира утврдување на вредноста на одделни билансни позиции.

(2) Непрофитните организации се должни проценувањето на билансните позиции содржани во главната книга да го спроведат според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

(3) Долгорочните и краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните и краткорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

(4) Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

(5) Билансните позиции на побарувањата и обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

(6) Отписот на вредноста на долгорочните средства се спроведува со праволиниска метода на отпис со примена на годишни стапки пропишани од страна на министерот за финансии.

(7) Основица за отпис на долгорочните средства е набавната, односно ревалоризираната вредност на долгорочните средства.

(8) Долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар којшто се отпишува еднакратно независно од корисниот век на употреба.

Член 15

Непрофитните организации се должни да ги ревалоризираат долгорочните средства, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

Член 16

Непрофитните организации се должни најмалку еднаш годишно да вршат усогласување на состојбата на средствата и нивните извори искажани во сметководството со фактичката состојба што се утврдува со попис на 31 декември, на начин пропишан од страна на министерот за финансии.

VI. ОСНОВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 17

(1) Непрофитните организации се должни да состават основни финансиски извештаи и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи.

(2) Билансот на состојбата ја прикажува состојбата на средствата, обврските и изворите на средствата на одреден датум.

(3) Билансот на приходите и расходите ги прикажува приходите и расходите, односно вишокот или кусокот остварен во деловната година или во некој друг период во текот на деловната година.

(4) Белешките кон финансиските извештаи претставуваат детална разработка и дополнување на податоците од билансот на состојбата и од билансот на приходите и расходите.

(5) Основните финансиски извештаи мораат да дадат точен, вистинит и целосен преглед на средствата, обврските, извори на средствата и приходите и расходите.

(6) Основните финансиски извештаи мораат да се чуваат трајно и во изворна форма.

(7) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член се составуваат за деловната година и тоа на македонски јазик и во денари.

(8) Обликот и содржината на финансиските извештаи од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(9) Основните финансиски извештаи од ставот (1) на овој член ги потпишува законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти.

(10) Основните финансиски извештаи ја сочинуваат годишната сметка.

Член 18

(1) Непрофитните организации чијашто вкупна вредност на имотот или годишниот приход е помал од 2.500 евра во денарска противвредност не се обврзани да составуваат финансиски извештаи и да ги доставуваат во согласност со одредбите на овој закон.

(2) Непрофитните организации од ставот (1) на овој член се должни да ја водат најмалку книгата за благајната и книгата на приходи и расходи.

Член 19

Непрофитните организации се должни годишните сметки да ги достават до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето на статусна промена.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 20

Со парична казна од 60.000 до 300.000 денари ќе се казнат за прекршок непрофитните организации, ако:

1) не водат сметководство на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (членови 2 и 3);

2) не водат деловни книги на начин пропишан со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (членови од 4 до 10);

3) внесувањето на податоците во деловните книги го вршат врз основа на неуредена и неверодостојна документација (член 10 став 1);

4) не го определат лицето кое е одговорно за законитоста и исправноста на сметководствениот документ (член 10 став 5);

5) не ги чуваат на соодветен и правилен начин деловните книги, сметководствените документи, исправи и финансиски извештаи до рокот пропишан со овој закон или ако за нивното чување не определат одговорно лице (членови 8, 11, 17 став 6);

6) не вршат проценување на билансните позиции на начин и по постапка пропишани со овој закон или со пропис донесен врз основа на него (член 14);

7) не ја врши ревалоризацијата според одредбите од овој закон (член 15);

8) не вршат попис според одредбите од овој закон (член 16) и

9) не ги составуваат и не ги доставуваат финансиските извештаи и годишните сметки (членови 17 и 19).

За дејствијата од ставот (1) на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице на непрофитната организација со парична казна од 30.000 до 50.000 денари.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Непрофитните организации продолжуваат да ги применуваат прописите донесени врз основа на Законот за сметководството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 и 36/2002), до донесувањето на нови прописи согласно со овој закон.

Член 22

Се овластува министерот за финансии по потреба да донесува поблиски прописи за спроведувањето на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2003 година.

L I G J I PËR KONTABILITETIN E ORGANIZATAVE JOPROFITABILE

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1

Me këtë Ligj rregullohet ushtrimi i kontabilitetit, librat afariste, dokumentet e kontabilitetit dhe përpunimi i të dhënave, pranimi i të ardhurave dhe shpenzimet, vlerësimi i pozicioneve të bilansit, revalorizimi, raportet financiare, dërgimi i raporteve financiare dhe çështje tjera në lidhje me kontabilitetin e bashkësisë ekonomike të interesit, shoqata të qytetarëve dhe fondacione, mënyra tjera të shoqatave, partitë politike, bashkësitë fetare, grupet religjioze etj. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, Shoqatat e të huajve, organizata të huaja joqeveritare ndërkombëtare, organizatat humanitare dhe shoqatat, sindikatet dhe persona tjerë juridik të themeluara me rregulla të veçanta nga të cilat rrjedh se janë organizata joprofitabile, nëse ndryshe nuk është e rregulluar me rregulla tjera (në tekstin e më tutjeshëm: organizata joprofitabile).

II. MËNYRA E USHTRIMIT TË KONTABILITETIT.

Neni 2

Organizatata joprofitabile janë të obliguara të ushtrojnë kontabilitet, përbëjnë dhe dorëzojnë të dhënat e kontabilitetit në pajtim me këtë Ligj dhe principet e aplikuar të kontabilitetit, praktika e aplikuar e kontabilitetit dhe satandarde të kontabilitetit nëse nuk janë në kundërshtim me këtë ligj ose rregull tjetër, me qëllim që pozicionet e bilansit të jenë të sakta, të vërteta të sigurta, gjithëpërfshirëse, në kohë të caktuar me azhurnim dhe prezantim veç e veç të pozicioneve të bilancit, gjendjen e mjeteve, obligimet, burimet e mjeteve, të ardhurat dhe shpenzimet dhe rezultatat nga puna.

Neni 3

Organizatata joprofitabile janë të obliguara të ushtrojnë kontabilitet sipas sistemit të kontabilitetit të dyfishtë, ndërsa sipas orarit të llogarive nga plani i kontabilitetit për organizatat joprofitabile.

III. LIBRAT AFARISTE, DOKUMENTET E KONTABILITETIT DHE PËRPUNIMI I TË DHËNAVE.

Neni 4

(1) Organizatat joprofitabile janë të obliguara që të ushtrojnë libra afariste në pajtim me dispozitatata e këtij ligji, praktika e pranuar e standardeve të kontabilitetit dhe Standardet e kontabilitetit.

(2) Përmes librave afariste sigurohen evidenca të njëlljoshme dhe forma tjera të evidentimit me të cilat sigurohet mbykqyrja e situatës dhe qarkullimin e mjeteve, obligimet, burimet e mjeteve ,të ardhurat dhe shpenzimet dhe rezultatat e punës.

(3) Organizatat joprofitabile ushtrojnë evidencën e të ardhurave dhe shpenzimeve përpilojnë plane, raporte dhe analiza.

(4) Të dhënat nga librat afariste duhet tju mundësojnë organeve kompetente planifikim dhe zbatim të të ardhurave, përpilim dhe miratim të planeve finansiare si dhe për qëllime tjera.

Neni 5

(1) Organizatat joprofitabile i ushtrojnë librat afariste në gjuhën maqedonishte, me numra arab dhe vlera të shprehura në denarë. Nëse shfrytëzohen shkurtesa, kode, shenja dhe simbole, është e obligueshme që të sqarohet domethënja e tyre.

(2) Të gjitha të dhënat të regjistruara në librat afariste dhe në raportet tjera doemos duhet të jenë të plota dhe të kompletuara, në kohë të azhuruar dhe të jenë të paraqitura në mënyrë kronologjike gjegjësisht të sakta që të shprehin renditjen e tyre.

(3) E dhëna e regjistruar në librat afariste nuk mund të ndryshohet dhe të plotësohet në mënyrë që ta pengojë vërtetimin e përmbajtjes së parë të gjistruar .

Neni 6

(1) Librat afariste të organizatave joprofitabile janë: ditari, libri amzë dhe librat ndihmëse (evidenca analitike).

(2) Librat ndihmëse obligative nga paragrafi (1) i këtij neni janë: libri për arkën, libri për furnizime, libri (regjistrim), i pronësisë kapitale, libri i llogarive hyrëse dhe libri i llogarive dalëse.

(3) Përveç librave afariste nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, organizatat joprofitabile mund të ushtrojnë edhe libra tjera ndihmëse (evidenca analitike).

(4) Librat afariste nga paragrafi (1) i këtij neni kanë karakter të dokumenteve publike.

Neni 7

(1) Librat afariste ushtrohen për vitin afarist i cili është i njëjtë me vitin kalendarak.

(2) Librat afariste hapen në fillim të vitit afarist ose me ditën e themelimit të organizatës së re joprofitabile.

(3) Gjendja fillestare e librit amzë në fillim të vitit afarist pajtë të jenë të njëjta me situatat përfundimtare në fund të vitit paraprak afarist.

Neni 8

(1) Organizatat joprofitabile në fund të vitit afarist i mbyllin dhe i lidhin librat afarist. Ditari dhe librin amzë i nënshkruan përfaqësuesi ligjor i organizatës joprofitabile ose person të cilin ai do ta autorizojë. Me nënshkrimin vërtetohet saktësia dhe harmonizimi me dispozitat ligjore.

(2) Nëse të dhënat e kontabilitetit përpunohen me llogaritës elektronik, pasi që ditari dhe libri amzë do të mbyllën, organizatat joprofitabile janë të obliguara që ti shtypin dhe ti lidhin.

(3) Librat afariste ruhen së paku:

-ditari dhe libri amzë dhjetë vjet,

-librat ndihmëse (evidenca analitike) pesë vjet,

(4) Afati i ruajtjes së librave afariste fillon me datën e fundit të vitit afarist për të cilën janë të dedikuara.

Neni 9

(1) Mënyra e ushtrimit të librave afariste të organizatave joprofitabile varet nga teknika e futjes së ndryshimeve afariste gjegjësisht transaksioneve.

(2) Teknika e futjes dhe përpunimit të të dhënave për ndryshimet afariste, gjegjësisht transaksioneve të organizatave joprofitabile mund të bëhen me ndihmën e llogaritësit elektronik, përpunimit gjusë automatik të të dhënave dhe përpunimit të të dhënave me dorë, duke i pasë parasyshë principet e ushtrimit të kontabilitetit të drejtë.

(3) Organizatat joprofitabile janë të obliguara, pavarësisht nga mënyra e ushtrimit dhe ruajtjes së librave, në çdo kohë të mundësojnë transparencë të tyre, ti ruajnë dhe ti mbrojnë në afatin e paraparë për atë, dhe doemos të garantojnë që ato të mund të prezentohen në çdo kohë.

(4) Ministri i financave e përcakton mënyrën dhe formën e ushtrimit të librave afariste të organizatave joprofitabile.

Neni 10

(1) Vënja e të dhënave në librat afariste të organizatave joprofitabile doemos duhet të bazohet në dokumente kontabiliteti që jenë autentike, të vërtata dhe të rregullta.

(2) Dokumenti i kontabilitetit është vërtetim me shkrim për ndryshimin afarist, gjegjësisht transaksionit.

(3) Dokumenti i kontabilitetit është bazë për futjen e të dhënave në librat afariste.

(4) Dokumenti i kontabilitetit nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni në të njëjtën kohë shërben si bazë për kontrollë dhe revizion.

(5) Organizatat joprofitabile kanë përgjegjësi për kompletimin e dokumenteve të kontabilitetit, ndërsa përfaqësuesi ligjor i organizatës joprofitabile ose personi që ai do ta autorizoj, me nënshkrimin e dokumentit garanton se dokumenti është i vërtetë dhe se në mënyrë reale e tregon ndryshimin e kontabilitetit, gjegjësisht transaksionit

Neni 11

(1) Dokumentet e kontabilitetit ruhen në formë burimore ose të bartura në njërin prej medimeve automatike apo mikrografike të përpunimit të dhënave ose në mënyrë tjetër adekuate.

(2) Dokumentet e kontabilitetit, sipas llojit të tyre ruhen në këto afate:

-në afat të përherëshëm ruhen llogaritë përfundimtare të rrogave të të punësuarve si dhe listat e pagesave të rrogave të punësuarve nëse kanë të dhëna të rëndësishme për të punësuarit;

-pesë vjetë ruhen dokumentet e kontabilitetit në bazë të cilave janë futur të dhënat në librat afariste;

-tri vjet ruhen dokumentet që kanë të bëjnë me qarkullimin pagesor;

-dy vjetë ruhen bloqet kontrolluese dhe shitëse, llogaritë ndihmëse dhe dokumente të ngjajshme.

(3) Ministri i financave e parasheh llojin, përmbajtjen, kontrollin dhe lëvizjen e dokumenteve të kontabilitetit

Neni 12

(1) Organizatat joprofitabile e organizojnë kontabilitetin dhe mënyrën e futejs të dhënave në kontabilitet në përputhshmëri me dispozitat e këtij ligji.

(2) Organizatat jo profitabile e ushtrojnë kontabilitetin dhe i sistematizojnë llogaritë në librin amzë me aplikimin e llogarive themelore të parapara me planin llogaritës.

(3) Organizatat joprofitabile sipas nevojave të veta i ndajnë llogaritë themelore nga plani llogaritar të llogarive analitike (plani analitik llogaritës).

(4) Ministri i financave e përcakton planin llogaritës nga paragrafi (2) të këtij neni dhe përmbajtjen e llogarive të veçanta në planin llogaritës.

(5) Ministri i financave do të përcaktojë cilat të dhëna të veçanta janë të nevojshme për sistemin e evidencës shtetërore dhe do ta përcaktoj formën dhe përmbajtjen e formularit për sistemin e evidencës shtetërore.

(6) Ushtrimin e kontabilitetit të organizatave joprofitabile mund tja besojnë organizatës profesionale të autorizuar me atë që nuk zvogëlohet përgjegjësia e personave përgjegjës të organizatave joprofitabile për tërësinë e kontabilitetit.

IV. NJOHJA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

Neni 13

(1) Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve të organizatave joprofitabile ushtrohet sipas parimit të kontabilitetit për ndryshimet e modifikuara afariste gjegjësisht transaksioneve .

(2) Parimi i kontabilitetit i krijimit të modifikuar të ndryshimeve afariste gjegjësisht transaksioneve nga paragrafi (1) të këtij neni do të thotë të ardhurat të pranohen në periudhën llogaritë në të cilën kanë ndodhur sipas kriteriumit të matjes dhe dispozicionit. Të ardhurat mund të maten kurë mund të tregohen në vlerë. Të ardhurat

janë në dispozicion kur janë të krijuara në periudhën përlllogaritëse ose në fat prej 30 ditësh pas skadimit të periudhës përlllogaritëse me kusht të ardhurat të janë të dedikuara në periudhën përlllogaritëse dhe shërbejnë për mbulimin e obligimeve të asaj periudhe përlllogaritëse.

(3) Parimi i kontabilitetit i krijimit të modifikuar të ndryshimeve afariste gjegjësisht transakcioneve nga paragrafi (1) të këtij neni do të thotë që shpenzimet të njihen në periudhën përlllogaritëse në të cilën kanë ndodhur ose në afat prej 30 ditësh pas skadimit të periudhës përlllogaritëse me kusht që obligimi për pagesë të ketë ndodhur në ate periudhu përlllogaritëse.

(4) Shkalla e stoqeve të materialeve pranohen në shpenzime simbas vlerës blerëse. Vlera blerëse e përbën çmimin blerës, e zmadhura me doganat importuese, tatimin e vlerës së shtuar, shpenzimeve të transportit si dhe gjith shpenzimeve tjera të cilat drejt përsëdrejt mund ti bashkangjiten vlerës blerëse gjegjësisht shpenzimeve për blerje, të zvogëluara për diskonte dhe rabat.

V. VLERËSIMI I POZICIONEVE BILLANSORE, REVALORIZIMI DHE REGJISTRIMI.

Neni 14

(1) Si vlersim i pozicioneve bilansore, në kuptim të këtij ligji nënkuptohet vërtetimi i vlerës të pozicioneve bilansore të veçanta.

(2) Organizatat joprofitabile janë të obliguara vlersimin e pozicioneve bilansore të parapara në librin amzë ta ushtrinë sipas parimit të kontabilitetit për krijimin e modifikuar të ndryshimeve afariste gjegjësisht transakcioneve.

(3) Mjetet afatgjate dhe afatshkurta tregohen sipas vlerës blerëse. Vlera blerëse e mjeteve afatgjate dhe afatshkurta e përbën çmimi blerës i zmadhuar me doganat inportuese, tatimi i vlerës së shtuar, shpenzimet për transport si dhe gjithë shpenzimet tjera të cilat drejt përsëdrejti mund ti shtohen vlerës blerëse gjegjësisht shpenzimeve për blerje.

(4) Mjetet në të holla në arkën dhe në llogaritë në valutë e vendit futen në librin amzë në njësi nominale, ndërsa në valutë të huaj sipas kursit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e bilancit.

(5) Pozicionet bilancore të kërkesave dhe obligimeve pranohen sipas shumave të parapara në kontratë.

(6) Çregjistrimi i vlerës së mjeteve afatgjate drejtohet sipas metodës drejtëvizore me çregjistrim me aplikimin e shkallëve vjetore të parapara nga ana e ministrit për financa.

(7) Baza për çregjistrim i mjeteve afatgjate është vlera blerëse gjegjësisht vlera e rivalorizuar e mjeteve afatgjate.

(8) Mjetet afatgjate vlera individuale e të cilave në momentin e blerjes është më e ulët se 100 EURO në kundër vlerë të denarit kalsifikohet si inventar i imët i cili qregjistrohet njëherë pavarësisht nga kohëzgjatja e përdorimit.

Neni 15

Organizatat joprofitabile janë të obliguara ti rivalorizojnë mjete afatgjate, në mënyrë të rregulluar nga ana e ministrit të financave.

Neni 16

Organizatat joprofitabile janë të obliguara më së paku një herë në vit të kryejnë harmonizimin e gjendjes të mjeteve dhe burimeve të tyre të paraqitura në kontabilitet me gjendjen faktike që përcaktohet me regjistrimin në 31 dhjetor në mënyrë të rregulluar nga ana e ministrit të financave.

VI. RAPORTET THEMELORE FINANCIARE

Neni 17

(1) Organizatat joprofitabile janë të obliguara të hartojnë raporate financiare bazë edhe ate: bilansi i gjendjes, billansi i të hyrave dhe të dalave si dhe shënime për raportet financiare.

(2) Bilansi i gjendjes e tregon gjendjen e mjeteve, obligimet dhe burimet e mjeteve në një datë të caktuar.

(3) Bilansi i të hyrave dhe të dalave i pasqyron të hyrat dhe të dalat gjegjësisht tepricën ose mangësinë e realizuar në vitin afarist ose në një periudhë tjetër gjat viti afarist.

(4) Shënimet e raporteve financiare paraqesin përpunim detal dhe plotsim i të dhënave nga bilansi i gjendjes dhe nga bilansi i të hyrave dhe të dalave.

(5) Raportet themelore financiare duhet të japin pasqyrë të saktë, të vërtetë dhe të përgjithshëm të mjeteve, obligimeve, burimeve të mjeteve dhe hyrjet dhe daljet.

(6) Raportet themelore financiare doemos duhet të ruhen në afat të gjatë dhe në formë burimore.

(7) Raportet themelore financiare nga paragrafi (1) i këtij neni hartohen për vitin afarist edhe ate në gjuhën maqedonishte dhe në denarë.

(8) Forma dhe përmbajtja e raporteve financiare nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri për financa.

(9) Raportet themelore financiare nga paragrafi (1) i këtij neni i nënshkruan përfaqesuesi ligjor i organizatës joprofitabile ose personi që ai do ta autorizoj.

(10) Raportet bazë financiare e përbëjnë llogarinë vjetore.

Neni 18

(1) Organizatat joprofitabile vlera e përgjithshme e prona e së cilave apo të ardhurat vjetore janë më të vogla se 2500 EURO në kundër vlerë në denarë nuk janë të obliguar të hartojnë raporte financiare dhe ti dërgojnë konform dispozitave të këtij ligji.

(2) Organizatat joprofitabile nga paragrafi (1) i këtij neni janë të obliguara së paku ta ushtrinë librin e arkëtarit dhe librin e të hyrave dhe të dalave.

Neni 19

Organizatat joprofitabile jaë të obliguara llogarit vjetore ti dërgojnë deri te Drejtoria e të hyrave publike dhe te Regjistri i llogarive vjetore pranë Regjistriri Qendror deri në fund të muajit shkurt të vitit vijues, gjegjësisht në afa prej 60 ditësh prej ditës së krijimit të ndryshimit të statusit.

VII. DISPOZITAT NDËSHKIMORE

Neni 20

Me dënim në të holla prej 60.000 deri më 300.000 do të dënohet për kundërvajtje organizata joprofitabile nëse:

1) nuk ushtrinë kontabilitet në mënyrë të paraparë me këtë ligj ose me dispozitë të miratuar në bazë të tij (neni 2 dhe 3);

2) nuk ushtrinë libra afariste në mënyrë të paraparë me këtë ligj ose me dispozitë

të miratuar në bazë të tij (neni 4 deri 10);

3) futjen e të dhënave në librat afariste e bëjnë në bazë të pa rregulluar dhe dokumentacion jo autentik (neni 10 paragrafi 1);

4) nuk e përcaktojn personin i cili është përgjegjës për ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e dokumenteve të kontabilitetit (neni 10 paragrafi 5);

5) nuk i ruajnë në mënyrë adekuate dhe të drejtë librat afariste, dokumentet e kontabilitetit, dokumente dhe raporte financiare der në afatin e paraparë me këtë ligj ose për ruajtjen e tyre nuk përcaktojn person përgjegjës (nenet 8, 11, 17 paragrafi 6);

6) nuk e bëjnë vlerësimin e pozicioneve të bilansit në mënyrë dhe sipas procedurës të paraparë me këtë ligj ose në bazë të dispozitës të miratuar në bazë të tij (neni 14);

7) nuk bëjnë rivalorizimin sipas dispozitave të këtij ligji (neni 15);

8) nuk bëjnë regjistrim simbas dispozitave të këtij ligji (neni 16); dhe

9) nuk i hartojnë dhe nuk i dërgojnë raportet financiare dhe llogaritë vjetore (nenet 17 dhe 19).

Për veprimet nga paragrafi (1) të këtij neni do të dënohet për kundërvajtje dhe personi përgjegjës i organizatës joprofitabile me dënim në të holla prej 30.000 deri 50.000 den.

VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 21

Organizatet joprofitabile vazhdojnë të aplikojnë dispozitat të miratuara në bazë të Ligjit për kontabilitet ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99, 70/2001 dhe 36/2002), deri në miratimin e dispozitave të reja konform këtij ligji.

Neni 22

Obligohet ministri për financa simbas nevojës të sjell dispozita më të afërta prër realizimin e këtij ligji.

Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", a do të aplikohet prej 1 janar të vitit 2003.

587.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1430/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002 и 98/2002), во членот 32 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Минералните масла се ослободени од акциза при нивниот увоз, доколку се употребуваат за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори, врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори, во кои стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на даноци."

Член 2

Во членот 7-б став 1 од Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 и 93/2001), во точката 8 на крајот од реченицата сврзникот "и" се заменува со точка и запирка.

Во точката 9 на крајот од реченицата точката се заменува со сврзникот "и" и се додава нова точка 10, која гласи:

"10) кога патничките автомобили се употребуваат за реализирање на проекти, финансирани со парични средства на странски донатори врз основа на договори меѓу Владата на Република Македонија и странски донатори, во кои стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на даноци."

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJI

PER NDRYSHIMIN DHE PLOT SIMIN E LIGJIT P'R AKCIZAT

Neni 1

Në Ligjin e akcizave Fleta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr.32/2001, 52/2001, 45/2002 dhe 98/2002), në nenin 32 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3 i cili thotë:

"(3) vajrat minerale janë të liruar nga akcizat gjatë importimit të tyre, nëse perdoren për realizimin e proekteve të finansuara me të holla nga donatorët të huaj, në bazë të marrëshjeve në mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe donatoreve të jashtëm, në të cilat ekzistojnë klauzulat që mjetet e donura nuk mund të perdoren për pagimin e tatimeve."

Neni 2

Në nenin 7-b paragrafi 1 i Ligjit për akciza ("Fleta zyrtare Republikës së Maqedonisë", nr.78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000, 25/2000, 11/2001 dhe 93/2001), në pikën 8 në fund të fjalisë shkronja: "i" ndryshohet me pikë dhe presje.

Në pikën 9 në fund të fjalisë pika ndryshohet me shkronjën: "i" dhe shtohet pikë e re 10 e cila thotë:

"10) kur automobilat (veturat) perdoren për realizimin e proekteve, të finansuara me mjete nga donatorët të jashtëm në bazë të marrëshjeve në mes Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe donatorëve të jashtëm, në të cilat ekziston klauzula se mjetet e donuara nuk mund të perdoren për pagesën e tatimeve."

Neni 3

Ky Ligj hyn në fuqi ditën e tetë prej ditës së shpalljes në "Fletën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

588.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1431/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

Член 1

Во Законот за даноците на имот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 71/96 и 54/2000), во членот 9 во став 2 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот".

Член 2

Во членот 10 став 2 по зборот “физичко“ се додаваат зборовите: “и правно“.

Член 3

Во членот 13 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Ако правосилното решение за наследување или договорот за подарок не се пријавени, или не се пријавени навремено, даночната обврска настанува на денот на откривањето на наследениот имот, односно на подарок примениот имот.“

Член 4

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Под промет на недвижности и права во смисла на ставот 1 на овој член се подразбира и преносот на хартии од вредност, врз основа на компензација.“

Член 5

Во членот 20 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“По исклучок од ставот 1 на овој член, обврзник на данокот на промет на недвижности и права може да биде правно и физичко лице - купувач на недвижноста, односно правото, доколку во договорот за купопродажба на недвижноста, односно правото е договорено данокот да го плати купувачот.“

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

“При продажба на недвижност во стечајна и извршна постапка, како и при реализација на договори за хипотека, даночен обврзник може да биде и купувачот на недвижноста.“

Член 6

Во членот 26 по точката 7) се додаваат две нови точки 8) и 9), кои гласат:

“8) на тргувањето со хартии од вредност во смисла на Законот за хартии од вредност.

9) Кога правото на сопственост на недвижност се пренесува на банките како доверители, заради наплата на парично побарување, доколку во рок од 3 години го продадат стекнатиот имот.“

Член 7

Во членот 39 на крајот по зборот “тримесечје“ се додаваат зборовите: “или во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

L I G J I PËR NDRYSHIM DHE POLTËSIM TË LIGJIT PËR TATIM TË PRONËSISË

Neni 1

Në Ligjin për tatim të pasurisë (“Gazeta Zyrtare e Republiksë së Maqedonisë” nr.80/93,3/94,71/96 dhe 54/2000) në nenin 9 në paragrafin 2 fjala: “Republikan” zëvendësohet me fjalën “Shtetëror”.

Neni 2

Në nenin 10 në paragrafin 2 pas fjalës :”fizik” shtohen fjalët :”dhe juridik”.

Neni 3

Në nenin 13 pas paragrafit 4 shtohet paragrafi 5 si vijon:

“Nëse vendimi fuqiptot për trashëgim ose marrëveshtja për shpërblim nuk janë paraqitur me kohë, lajmëruara, ose nuk janë të lajmëruara në kohë, obligimi tatimor fillon prej ditës së zbulimit të pronësisë së trashëguar, gjegjësisht pronësis së pranuar.

Neni 4

Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2 si vijon:

“Me qarkullim të patundshmërive dhe të drejtave sipas paragrafit 1 nga ky nen nënkuptohet edhe transferi i letrave me vlerë, në bazë të kompensimit.”!

Neni 5

Në nenin 20 pas paragrafit 1 shtohet paragrafi 2 si vijon:

“Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, obligues i tatimit në qarkullim të patundshmërive dhe të drejtave mund të jetë personi juridik-blerës i patundshmërisë, gjegjësisht të drejtës, nëse në marrëveshjen për shitblerjen e patundshmërisë gjegjësisht të drejtës është vendosur që tatimin ta paguajë blerësi.”

Paragrafet 2,3 dhe 4 shndërrohen 3,4 dhe 5

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6si vijon:

“Gjatë shitjes së patundshmëris në procedurë falimentuese dhe ekzekutive, si dhe gjatë realizimit të marrëveshjeve për hipotekë, obligues tatimor mund të jetë edhe blerësi i pa tundësis.”

Neni 6

Në nenin 26 pas pikës 7) shtohet pik e re 8) si vijon:

“8)Me tregtinë me letra me vlerë sipas Ligjit për letra me vlerë.”

“9) Kur e drejta në pronësi të patundshmërisë u bartet bankave, si detorës, për shkak të pagesës të kërkesave në para nëse në afat prej tri vitesh e shesin pasurinë e fituar

Neni 7

Në nenin 39 në fund të fjalës ,, tremujor shtohen fjalët: ,, ose në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të vendimit”.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

589.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1432/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98 и 13/2001), членот 16 се брише.

Член 2

Во членот 37, во Тарифата на административните такси, се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Во тарифниот број 13 во ставот 4 зборовите: “секоја линија” се заменуваат со зборовите: “секој примарок од дозволата”.

Во ставот 8 точка 1. бројот “270” се заменува со бројот “300”.

2. Тарифниот број 23 се менува и гласи:

“Тарифен број 23

За решение со кое се запишува во регистарот:

1. Настанување на директни инвестиции на резиденти во странство-основање на трговско друштво во целосна сопственост, зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост, стекнување на трговско друштво во целосна сопственост, основање подружница, учество во постојано друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото односно со повеќе од 10% од правото на одлучување, долгорочен заем наменет за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти 3.000
 2. Намалување, продажба и бришење на директната инвестиција во странство 1.300
 3. Промени на директната инвестиција во странство 1.100
 4. Ослободување од преземена обврска за годишен трансфер на определен процент на добивката од претпријатието, банка, друштво за осигурување, односно реосигурување во странство или намалување на таа обврска. 1.300
- За решение со кое се одобрува купување на девизи на девизен пазар за основачкиот влог на претпријатие, банка, друштво за осигурување, односно реосигурување во странство. 1.700
- За упис на статусни промени во Регистарот на резиденти во странство. 300
- За издавање на изводи од Регистарот на резиденти во странство за податоците од точките 1 и 2 од овој тарифен број. 1.500“

3. Тарифниот број 28 се менува и гласи:

“Тарифен број 28

За решение со кое се запишува во регистарот:

1. Настанување на директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија-основање на трговско друштво со целосна сопственост, зголемување на главнината на друштвото во целосна сопственост, стекнување на трговско друштво во целосна сопственост, основање подружница, учество во постојано друштво или здобивање со повеќе од 10% од основниот капитал на друштвото односно со повеќе од 10% од правото на одлучување, долгорочен заем наменет за воспоставување на трајна економска поврзаност меѓу економски поврзани субјекти 3.000
 2. Намалување, продажба и бришење на директната инвестиција на нерезиденти во Република Македонија 1.300
 3. Промени на директната инвестиција на нерезиденти во Република Македонија. 1.100
- За издавање на изводи од Регистарот на нерезиденти во странство за податоците од точките 1 и 2 од овој тарифен број. 1.500“
4. Во тарифниот број 33 бројот “300” се заменува со бројот “500”.
5. По тарифниот број 33 се додаваат два нови тарифни броја 33-а и 33-б, кои гласат:

“Тарифен број 33-а

За дејствија и акти што се преземаат за заштита и унапредување на животната средина и природата

1. Дозволи за увоз-извоз на:
 - употребувана техничка стока 1.000
 - употребувани гуми 2.000
 - халогени деривати на јаглеводороди 1.500
 - отпадни материи 1.500
 - загрозени видови диви животни, растенија и габи 1.000
 - други стоки под режим Д4 1.000
2. Потврди за остварување на правото за ослободување од плаќање на царина за увоз на стоки наменети за директна заштита на животната средина и природата 600
3. Мислења за подобност на инвестиции 600
4. Овластување за вршење определени видови стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата 1.000
5. Решенија за доделување на Еколошка ознака 600
6. Мислења и согласности за добивање одобренија во управната постапка 600
7. Други решенија и акти утврдени со закон или друг пропис. 600

Тарифен број 33-б

За дозволи за увоз и извоз на:

- лекови, помошни лековити средства и медицински помагала 1.000
- отрови и прекурсори 1.000
- супстанции и материјали за производство на лекови, помошни лековити средства и медицински помагала 1.000“

6. По тарифниот број 34 се додава нов тарифен број 34-а, кој гласи:

“Тарифен број 34-а

Решенија (согласности) за упатување на работници во странство за изведуваче на проектни договори 600“

7. Тарифниот број 66 станува тарифен број 57-а.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за административните такси.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TAKSA ADMINISTRATIVE

Neni 1

Në ligjin për taksë administrative („Gazeta zyrtare e RM-së), numri 7/93,20/96, 7/98, dhe 13/2001), neni 16 shlyhet.

Neni 2

Në nenin 37, në Tarifën e taskave administrative, bëhen ndryshime dhe këto plotësime vijuese:

Në numrin tarifor 13 në paragrafin 4 fjalët: „ çdo vijë“ ndërrohen me fjalët: „çdo egzemplar i lejes“.

Në paragrafin 8 pika 1 numri: 270 ndërrohet: me numrin: „300“.

Numri tarifor 23 ndërrohet dhe thotë:

„Numri tarifar 23”

Për vendim me të cilin shënohet në regjistër:

1. Krijimi i investimeve direkte të qytetarëve të huaj – themelimi i shoqërive tregtare me pronësi të plotë, rritja e pjesës kryesore të shoqërisë me pronësi të plotë, përfitim të shoqërisë tregtare me pronësi të plotë, themelimi i degës, pjesëmarrja në shoqërinë egzistuese ose përfitim prej më shumë se 10% të kapitalit themelor të shoqërisë respektivisht me më shumë se 10% prej të drejtës për vendosje, depozit afatgjatë i dedikuar për vendosjen e lidhjes së vazhdueshme ekonomike në mes subjekteve të lidhura ekonomike. 3.000
- Zvogëlim, shitje dhe shlyerje të investimit direkt në vend të huaj. 1.300
3. Ndryshime të investimeve direkte në vend të huaj. 1.100
4. Lirim nga obligimi i marë për transfer vjetor të përqindjes së caktuar të përfitimit nga ndërrmarja banka, shoqëria e sigurimit, gjegjësisht risigurim në vend të huaj apo ulje e këtij obligimi. 1.300
- Për vendimin me të cilin lejohet blerja e devizave në tregun devizor për depozitin themelues të ndërrmarjes, bankës, shoqërisë për sigurim apo risigurim në vend të huaj. 1.700
- Për regjistrimin e ndryshimeve statutare në Regjistrin e qytetarëve të huaj. 300
- Për dhënien e certifikatave nga Regjistri i qytetarëve në vend të huaj për të dhënat nga pika 1 dhe 2 nga ky numër tarifar. 1.500”

3. Numrin tarifar 28 ndërrohet dhe thot:

Numri tarifar 28

Për vendim me të cilin regjistrohet në regjistër:

1. Krijimi i investimeve direkte të joqytetarëve në Republikën e Maqedonisë-themelimi i shoqatës tregtare me pronësi të plotë, rritja e pjesës kryesore të shoqërisë me pronësi të plotë, përfitim të shoqërisë tregtare me pronësi të plotë, themelimi i degës, pjesëmarrja në shoqërinë egzistuese ose përfitim prej më shumë se 10% të kapitalit themelor të shoqërisë respektivisht me më shumë se 10% prej të drejtës për vendosje, deposit afatgjatë i dedikuar për vendosjen e lidhjes së vazhdueshme ekonomike në mes subjekteve të lidhura ekonomike. 3.000
2. Zvogëlim, shitje dhe shlyerje të investimit direkt të jo rezidentëve në Republikën e Maqedonisë. 1.300
3. Ndryshime të investimeve direkte të jorezi dentëve në Republikën e Maqedonisë. 1.100
- Për dhënien e certifikatave nga regjistri i qytetarëve në vend të huaj për të dhënat nga pika 1 dhe 2 nga ky numër tarifar. 1.500”
- Në numrin tarifar 33 numri “300 ndërrohet me numrin “500”.
5. Pas numrit tarifar 33 shtohen dy numra të rinj tarifar 33-a dhe 33-b, si vijon:

“Numri tarifar 33-a

Për veprime dhe akte që ndërmeren për sigurimin dhe përmirësimin e mjedisit jetësor dhe natyrës

Leje për importin-eksportin e:

- paisje të përdorura teknike 1.000
- goma të përdorura 2.000
- derivate halogjenike të karbonit hidrogjenik 1.500
- hedhurina 1.500
- lloje shtazësh të egra, bimësh dhe kërpudhash të 1.000
- rrezikuara
- mallra tjera nën regjimin D4 1.000

2. Vërtetime për realizimin e të drejtës për lirim nga pagesa e doganës për importin e mallrave të dedikuara për sigurimin direct të mjedisit jetësor dhe natyrës. 600
3. Mendime për përshtatshmërin e investimeve 600
4. Autorizim për kryerjen e detyrave të caktuara profesionale për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe natyrës. 1.000
- Vendim për ndarjen e shenjës Ekologjike 600
- Mendime dhe pajtime për marrjen e lejeve në procedurën drejtuese 600
- Zgjidhje dhe akte të tjera të p[rcaktuara me ligj dhe rregulla tjera 600

„Numri tarifar 33-b”

- Për leje për eksport dhe import - të barnave, mjeteve ndihmëse shëruese dhe paisjeve ndihmëse medicinale 1.000
- të helmeve dhe precursor[ve të substancave dhe materialeve për prodhimin e barnave, mjeteve ndihmëse shëruese, dhe pajisjeve ndihmëse medicinale 1.000”
6. Pas numrit tarifar 34 shtohet numri i ri tarifar 34-a i cili thot:

„Numri tarifar 34-a”

- Vendime (pajtime) për dërgimin e puntorëve në vende të huaja për zbatimin e projekt marrëveshjeve 600,,
7. Numri tarifar 66 bëhet numër tarifar 57-a.

Neni 3

Autorizohet komisioni –ligjdhënës-juridik i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të vërtetojë tekstin e pastruar të ligjit për taksa administrative.

Neni 4

Ky ligj shpallet i plotfuqishëm ditën e tetë pas ditës së shpalljes në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”

590.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1444/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА БУЏЕТИТЕ

Член 1

Во Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија) број 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/01, 93/01 и 46/02), во членот 3-ѓ став 1 зборот “истите“ се заменува со зборот “сите“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
 “Во рамки на трезорската сметка се водат и сметки-
 на фондовите од член 3-е на овој закон.”

Ставот 3 се менува и гласи:

“Министерството за финансии управува со работењето на трезорската сметка и со слободните парични средства на трезорската сметка.”

Во ставот 5 зборовите: “Фондови и” се бришат и по зборот “сметки”, се додаваат зборовите: “односно да депонираат средства”.

Во ставот 6, кој станува став 7 бројот “5” се заменува со бројот “6”.

Ставот 7 се брише.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

По ставот 7 се додава нов став 8 кој гласи:

“Поблиски прописи за начинот на управување со работењето на трезорската сметка и со слободните парични средства на трезорската сметка, пропишува министерот за финансии.”

Член 2

Во членот 4-в, зборот “благајнички” се заменува со зборот “државни”.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Премостувањето на временската неусогласеност меѓу приливот на приходите и извршувањето на расходите на Буџетот на Република Македонија се врши преку емисија на државни записи кои ги издава Република Македонија.”

Член 3

Во членот 4-г, во алинеја 1 по зборовите: “остварени од”, се додаваат зборовите: “приходи наплатени од органи,”.

Во алинејата 2 по зборовите: “корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот од”, се додаваат зборовите: “приходи наплатени од органи,”.

Алинејата 4 се менува и гласи:

“- евидентирање на сите трансакции на приходите и трошоците на Буџетот на Републиката и на корисниците и единките - корисници на средствата од Буџетот, на финансиските средства на корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот, како и на финансиските средства на фондовите, во Главната книга на трезорот, односно во единствена база на податоци во трезорот;”.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

“- водење на евиденција за преземените обврски од страна на корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот, во единствена база на податоци на трезорот;”.

Во алинејата 7 по зборовите: “евиденција за”, се додаваат зборовите: “отплата на”. По зборовите: “долгот и” се додава зборот “за”.

Член 4

Членот 4-д се менува и гласи:

“Во трезорот се води Главна книга во која се евидентираат сите трансакции на приходите и трошоците на Буџетот на Републиката и на корисниците и единките-корисници на средствата од Буџетот, како и на финансиските средства на корисниците и единките-корисници на средствата од Буџетот.

Формата, содржината и начинот на водење на Главната книга ги пропишува Владата на Република Македонија.”

Член 5

Во членот 23 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“За капиталните проекти, за чие реализирање се создаваат обврски за наредни фискални години, корисникот, односно единката-корисник може да преземе обврски, односно да склучи договор, само по претходно добиена согласност од Министерството за финансии.”

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 6

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

“Член 23-а

Сите корисници и единки-корисници се должни да ги пријавуваат преземените обврски заради нивно евидентирање во единствената база на податоци за преземени обврски во трезорот.

Евиденција на преземените обврски од страна на корисниците и единките-корисници и нивната исплата се врши на начин и во рокови пропишани од министерот за финансии.”

Член 7

Во членот 29 зборот “позиции” се заменува со зборовите: “буџетски корисници”.

Член 8

Во членот 30-а став 1 по зборовите: “средства од буџетот” се додаваат зборовите: “и фондовите од член 3-е на овој закон”.

Во ставот 2 по зборовите: “Министерството за финансии” се додаваат зборовите: “за извршување на плаќањата на корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот”.

Член 9

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи:

“Прераспределбата на планираните расходи во текот на една фискална година во рамките на еден буџетски корисник ја одобрува Владата на Република Македонија, а по претходно обезбедено позитивно мислење од Министерството за финансии, а прераспределбата меѓу корисниците ја одобрува Собранието на Република Македонија, односно советот на единиците на локалната самоуправа, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот.”

Ставот 3 се брише.

Член 10

Во членот 41 став 1 зборот “благајнички” се заменува со зборот “државни”.

Во ставот 2 по зборот “Македонија” се додаваат зборовите: “или од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност”.

Ставот 3 се брише.

Во ставот 4 зборот “благајнички” се заменува со зборот “државни”.

Член 11

Членот 42 се менува и гласи:

“Народната банка на Република Македонија или Централниот депозитар за хартии од вредност ги вршат сите неопходни технички услуги потребни за спроведување на одлуките во врска со долгот на Републиката што ќе и ги довери министерот за финансии.”

Член 12

Во членот 44 по зборовите: “евиденција за”, се додаваат зборовите: “отплатата на”.

Член 13

Членот 56 се менува и гласи:

“Одговорното, односно раководното лице кај корисникот на Буџетот на Републиката, единката-корисник, единиците на локалната самоуправа и фондовите, ќе се казнат за прекршок со парична казна од 20.000 до 50.000 денари, ако:

1) корисниците на Буџетот или предлагачите на пропис или општ акт претходно не обезбедат позитивно мислење, како составен дел на предлогот во постапката на предлагање за донесување на пропис или општ акт со кој се создаваат нови или дополнителни обврски за Буџетот на Републиката (член 3-г);

2) отвораат сметки без претходна согласност од министерот за финансии (член 3-ѓ ставови 5 и 6);

3) буџетот на локалната самоуправа не биде избалансиран и ако во рок од 15 дена не го достави до Министерството за финансии (член 4-ѓ);

4) во буџетот не ги вклучи и буџетите на фондовите и самофинансирачките активности (член 4-е);

5) не се придржува на роковите за подготвување, предлагање и доставување за донесување на буџетот (член 4-ж);

6) не приложи преглед на работите и задачите кои треба да се извршуваат во текот на фискалната година (програмен активности) (член 16 став 1, алинеја 2);

7) презема обврски над износите на трошоците утврдени со годишниот буџетски документ (член 23);

8) презема обврски, односно склучи договор, без претходно добиена согласност од Министерството за финансии (член 23);

9) не ги пријавува преземените обврски заради нивно евидентирање во единствената база на податоци за преземени обврски во трезорот (член 23-а);

10) корисниците на Буџетот на Републиката не ги распределат и за тоа не ги известат единките-корисници за определените приходи и трошоци (член 26 став 1);

11) единките-корисници не донесат финансиски план во рок од 15 дена (член 26 став 2);

12) единките-корисници не го достават финансискиот план до министерството во чиј состав се, во рок од пет дена од неговото донесување (член 26 став 3);

13) корисниците на Буџетот и единките-корисници, средствата не ги користат наменски и ако преземаат обврски над лимитот на одобрените средства (член 26, став 4);

14) приходите од самофинансирани активности не се уплатат на посебна сметка на Буџетот на Република Македонија за приходи од самофинансирани активности (член 27 став 2 алинеја 2);

15) не ги прикаже вкупните приходи при процената на буџетите (член 27 став 1);

16) неточно ги прикаже вкупните приходи или не ги уплати во Буџетот на Републиката (член 27 став 2);

17) врши ослободување или намалување на обврските на буџетските приходи, односно не врши контрола на единка - корисник (член 28);

18) не го известува Министерството за финансии за реализацијата на задолжувањето, ненамирните обврски и за другите показатели во утврдениот рок (член 31-а);

19) корисниците ги прераспоредуваат одобрените трошоци меѓу себе без одобрение на Собранието на Република Македонија, односно советот на единицата на локалната самоуправа и ако прераспределбата е надвор од вкупно утврдениот лимит на приходите во Буџетот (член 33 ставови 1 и 2);

20) корисникот, единката-корисник, единицата на локалната самоуправа и фондот земаат заеми од правни и од физички лица од земјата и од странство без донесување на закон;

21) корисникот, единката-корисник, единицата на локалната самоуправа и фондот дадат гаранции за отплата на обврските по основа на земени заеми за покривање на буџетскиот дефицит (член 38 став 1);

22) корисникот, единката-корисник, единицата на локалната самоуправа и фондот дадат гаранции за обврски на јавните претпријатија и на трговските друштва со доминантен капитал на државата по основа на земени заеми од земјата и од странство (член 39 став 1);

23) корисникот, единката-корисник, единицата на локалната самоуправа и фондот земаат заем или дадат гаранција без Владата да донесе соодветна одлука и истата не биде објавена во "Службен весник на Република Македонија" (член 40 став 1 и член 45) и

24) не ја достави завршната сметка на Буџетот до Министерството за финансии во законски определен рок (член 49).

Со парична казна од 250.000,00 денари до 300.000,00 денари ќе се казни деловната банка, ако отвори сметки или прифати депонирање на средства, без согласност од Министерството за финансии (член 3-ф)."

Член 14

Одредбите од членовите 1, 3 и 8 на овој закон, а кои се однесуваат на фондовите, ќе се применуваат по мигрирање на нивните сметки во главната книга на трезорот, а најдоцна од 31 декември 2004 година.

Одредбите од членовите 3 и 6 од овој закон, а кои се однесуваат на евиденција за преземените обврски на корисниците и единките-корисници на средства од Буџетот, ќе се применуваат по воведувањето на евиденцијата за преземените обврски, а најдоцна од 1 септември 2003 година.

Одредбите од членот 3-г ставови 5 и 7 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" број 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), ќе се применуваат до мигрирањето на нивните сметки во главната книга на трезорот, а најдоцна до 30 декември 2004 година.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR BUXHETET

Neni 1

N[ligjin p[r buxhetet („Gazeta Zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" nr 79/93, 3/94 71/96, 46/2000, 11/01, 93/01 dhe 46/02) n[nenin 3 -e paragrafi 1 fjala „, t[njljtat z[vend[sohet me fjal[n., t[gjith[

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi I ri 3 si vijon:
„ N[kuad[r t[llogaris[t[trezorit regjistronen edhe llogarit[e fondeve nga neni 3 I k[tij ligji."

Paragrafi 3 ndryshon si vijon:
Ministria e Financave administron me pun[ne llogaris[s[trezorit dhe me mjetyet e lira monetare t[llogaris[s[trezorit.

N[paragrafin 5 fjal[t: „, fondet dhe" fshihen dhe pas fjal[s „, llogarit[" shtohen fjal[t „, p[rkat[sisht t[deponojn[mjete".

N[paragrafin 6, q[b[het paragraf 7 numri „5" z[vend[sohet me numrin „6".

Paragrafi 7 fshihet.
Paragrafet 3, 4, 5 dhe 6 b[hen paragrafe 4, 5, 6, dhe 7.
Pas paragrafit 7 shtohet paragrafi I ri 8 si vijon:
„Dispozitat m[t[p[raf[rta p[r m[nyr[n e administrimit me pun[n e llogaris[s[trezorit dhe me mjetet e lira monetare t[llogaris[s[trezorit I rregullon ministri I Financave".

Neni 2

N[nenin 4 c fjala "arkatar" z[vend[esohet me fjalen "shtetor".

Pa s paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:
"Kalimi i joharmonizimit kohor ndermjet derdhjes s[t[hyrave dhe realizimit t[t[dalave t[buxhetit t[Republik[s Maqedonis[b[het p[rmes emisionit t[akteve shtet[rore q[i l[shon Republika e Maqedonis[.

Neni 3

Neni 4], n[alinej[en 1 pas fjal[ve "t[realizuara nga", shtohen fjal[t: "t[hyrat e paguara nga organet".

N[alinej[n 2 pas fjal[ve: "shfryt[zuesit individ[t[mjeteve nga buxheti nga nga" shtohen fjal[t "t[hyrat e paguara nga organet".

Alineja 4 ndryshon si vijon:
"-evidentimi i t[gjitha transakcioneve t[t[hyrave dhe shpenzimeve t[buxhetit t[Republik[s dhe t[shfryt[zuesve dhe shfryt[zuesve individ[t[mjeteve nga buxheti, t[mjeteve financiare t[shfryt[zuesve dhe shfryt[zuesve individ[t[mjeteve nga buxheti si dhe t[mjeteve financiare t[fondeve n[Librin am[t[trezorit p[rkat[sisht t[baz[n unuke t[t[dh[nave n[trezor.

Pas alines[4 shtohet aline e re 5, si vijon:

"- mbajtja e evidenc[s p[r obligimet e nd[rmarura nga ana e shfryt[zuesve dhe shfryt[zuesve individ t[] mjeteve nga buxheti, n[] baz[] unuke t[] t[] dh[] nave n[] trezor.

N[] alinen[] 7 pas fjal[] ve: "evidentimi p[] r", shtohen fjal[] t "pagesa e". Pas fjal[] ve: "borxhi dhe" shtohet fjala "p[] r".

Neni 4

Neni 4-e ndryshohet si vijon:

"Në trezor mbahet Libri am[] në të cilën evidentohen të gjitha transakcionet n[] t[] hyra dhe shpenzimet e Buxhetit të Republikës dhe të shfrytëzuesve individ[] t[] mjeteve nga buxheti, si dhe të mjeteve financiare të shfrytëzuesve dhe shfryt[] zuesve individë të mjeteve nga buxheti.

Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së Librit Kryesor e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 5

Në nenin 23, pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Për projektet kapitale, për realizimin e të cilëve krijohen obligime p[] r vitet e ardhshme fiskale shfrytëzuesi, gjegjësisht shfryt[] zuesi individ mund të ndërmarr[] obligime, gjegjësisht të lidh marr[] veshje vetëm pas pajtimit t[] fituar paraprakisht nga Ministria e Financave."

Paragrafet 2,3 dhe 4 bëhen paragrafe 3,4 dhe 5.

Neni 6

Në nenin 23, shtohet neni i ri 23-a si vijon:

"Neni 23-a

Të gjithë shfrytëzuesit dhe individët shfrytëzues janë të obliguar t[] i paraqesin obligimet e ndërmarra përshkak të evidentimit të tyre në bazën unike të të dhënave p[] r obligimet e nd[] rmarra n[] trezor.

Evidentim i obligimeve të ndërmarra nga ana e shfrytëzuesve dhe individëve dhe pagesa e tyre bëhet në mënyrën dhe afatet e rregulluara nga ministri i financave.

Neni 7

Në neni 29, fjala "pozicione" zëvendësohet me fjalët "shfrytëzues buxhetor".

Neni 8

Në nenin 30-a as fjalëve: "mjete nga buxhetu shtohen fjalët "edhe fondet nga neni 3-e të këtij ligji".

Në paragrafin 2 pas fjalëve: "Ministria e Financave" shtohen fjalët: "për realizimin e pagesave të shfrytëzuesve dhe shfrytëzveindividë t[] mjeteve nga buxheti".

Neni 9

N[] nenin 33 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

"Rindarjen e t[] dalave t[] planifikuara gjat[] nj[] viti fiskal n[] kuad[] r t[] nj[] shfyt[] zuesi buxhetor e lejon Qeveria e Republik[] s s[] Maqedonis[] , me mendim pozitiv t[] siguruar paraprakisht nga Ministria e Financave, nd[] rsa rindarjen nd[] rriet shfryt[] zuesve e lejon Kuvendi i Republik[] s s[] Maqedonis[] p[] rkat[] sist k[] shilli i nj[] sis[] t[] vetadministrimit lokal n[] kuad[] r t[] limitit t[] p[] rgjithsh[] m t[] p[] r caktuar t[] t[] hyrave n[] buxhet, Paragrafi 3 fshihet.

Neni 10

N[] nein 41 paragrafi 1 fjala "arkatar" z[] vend[] sohet me fjal[] n "shtet[] rror".

N[] paragrafin 2 pas fjal[] s "Maqedonia" shtohen fjal[] t: "osenga ana e depozituesit qendror[] t[] letrave me vjer[]".

Paragrafi 3 fshihet.

Neni 11

Neni 42 ndryshon si vijon:

Banka popullore e Republik[] s s[] Maqedonis[] ose depozituesi qendror[] i letrave me vjer[] i kryejn[] t[] gjitha sh[] rbimet e domosdoshme teknike t[] nevojshme p[] r zbatimin e vendimeve q[] kan[] t[] b[] jn[] me borxhin e Republik[] s, t[] cilin do t[] ia besoj[] ministri i financave".

Neni 12

Në nenin 44 pas fjalëve "evidentim për", shtohen fjalët "pagesa e".

Neni 13

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"Personi përgjegjës, gjegjësisht udhëheqës te shfrytëzuesi i buxhetit të Republikës, shfrytëzuesi individ, njësit e vetadministrit lokal dhe fondet , do të nd[] shkohen për kund[] rvajtje me d[] nim n[] t[] holla prej 20.000 deri m[] 50.000 denar[] , n[] se:

1. Shfrytëzuesit e buxhetit ose propoziesit e dispozit[] s ose aktit të përgjithshëm paraprakisht nuk sigurojn[] mendim pozitiv si pjesë përbërëse te propozimit në propozim p[] r nxjerrjen e dispozit[] s ose aktit t[] p[] rgjithsh[] m me t[] cilin krijohen obligime të reja ose p[] ofësuese të buxhetit të Republikës (Neni 3-c);

2. Hapim llogari pa pëlqim paraprak t[] ministrit t[] financave neni 3-dh paragrafet 5 dhe 6);

3. Buxheti i vefadministrit lokal nuk balansohet dhe nëse në afat prej 15 ditësh nuk e dorëzon në Ministrin[] e Financa (neni 4-dh)

4. Në buxhet nuk i përfshinë dhe buxhetet e fondeve dhe aktivitetet vetëfinancuese(neni 4- e);

5. Nuk u përmbahet afateve për pregaditje , propozime dhe dorëzime për sjelljen e buxhetit (4-zh);

6. Nuk bashkangjet paraqet të punëve dhe detyrave q[] duhet të realizohen gjatë vitit fiskal (aktivitetet programore)(neni 16 paragraf 1, paragrafi i tekstit 2);

7. Ndërmerr obligime mbi shumën e shpenzimeve të me dokumentin vjetor buxhetit (neni 23);

8. Ndërmerr obligime, gjegjësisht lidh marr[] veshje pa pëlqimin e fituar paraprak nga Ministria për Financeve (neni 23);

9. Nuk i paraqet obligimet e marrura përshkak të evidentimit të tyre në bazën e unike të të dhënave për obligime të ndërmarra në trezor (neni 23-q).

10. Shfrytëzuesit e buxhetit të Republikës nuk i rindajn[] dhe për k[] t[] nuk i njoftojn[] shfrytëzues individ për të dhënat dhe shpenzimet e p[] r caktuara (neni 26 paragrafi 1);

11. Shfrytëzues individ[] nuk nxerrin plan financiar në afat prej 15 ditëve(neni 26 paragrafi 2);

12. Shfrytëzuesit individ nuk e dor[] zojn[] planin financiar në Minbistrin[] , në përbërjen e së cilës janë,në afat prej 5 ditësh nga nxjerrja e tij(neni 26 paragrafi 3);

13. Shfrytëzuesit e Buxhetit dhe shfrytëzues individ nuk i shfrytzojn[] mjetet n[] m[] nyr[] destinuese dhe nëse ndërmarrin obligime mbi limitin e mjeteve të lejuara (neni 26, paragrafi 4)

14. Të hyrat nga aktivitetet e vetëfinancuara nuk paguhet në llogari të veçantë të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për të hyra nga aktivitetet e vetëfinancuara (neni 27, paragrafi 2, paragrafi i tekstit 2);

15. Nuk i paraqet të hyrat e p[] rgjithshme gjatë vlerësimit të buxhetit (neni 27 paragrafi 1);

16. N[] m[] nyr[] jo t[] sakt[] i paraqet të hyrat e p[] gjithshme ose nuk i paguan në Buxhetin e Republikës (neni 27 paragrafi 2);

17. B[] n lirimim ose bën zvogëlimin e obligimeve të të hyrave buxhetor p[] rkat[] sish nuk b[] n kontrollin e shfryt[] zuesit individim (neni 28);

18. Nuk e njofton Ministrin[] p e Financave për realizimin e borxhit, obligimeve të pap[] rmbushura dhe për treguesit t[] tjerë në afatin e caktuar(neni 31-a);

19. Shfrytëzuesit i ndajn[] p[] rkat[] sist i ricaktojn[] shpenzimet e lejuara nd[] r mjet vete pa lejen e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë p[] rkat[] sist këshillit të njesisë t[] lejen e Kuvendit t[] Republik[] s s[] Maqedonis[] p[] rkat[] sist k[] shillit t[] nj[] sis[] t[] vetadministrit lokal dhe n[] se rindarja b[] het jasht[] limiti t[] p[] rgjithsh[] m t[] p[] r caktuar t[] t[] tyrave n[] Buxhet(neni 33 paragrafet 1 dhe 2);

20. Shfrytëzuesi, individ, nj[] sia e vetaadministrit lokal dhe fondi marrin nua nga personat juridik dhe fizik t[] vendit dhe nga jasht[] pa nxjerrjen e ligjit;

21. Shfrytëzuesi, individ, nj[] sia e vetadministrit lokal dhe fondi japin garanci për pagesë të obligimeve në bazë të huave të huazuara për mbulimin e deficitit buxhetor(neni 38 paragrafi 1);

22. Shfrytëzuesi, shfrytëzuesi individ, njësia e vetadministrimit lokal dhe fondi japin garanci për obligime të ndërmarrjeve publike dhe të shoqatave tregtare me kapital dominant të shtetit në bazë të huave t[] marrura nga vendi dhe nga jashtë(neni 39 paragrafi 1);

23. Shfrytëzuesi shfrytëzues individ, njësia vetadministrat lokal dhe fondi marrin dua ose japin garanci pa marrë Qeveria vendim përkatës dhe e njëjti nuk publikohet në Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë (neni 40, paragrafi 1 dhe neni 45); dhe

24. Nuk e dorëzon llogarinë për buxhetin në Ministrinë e Financave në afatin e paraparë me ligji (neni 49).

Me gjohë me të holla prej 250.000,00 deri 300.000,00 denarë do të dënohet banka afariste, nëse hapën llogari ose pranon deponim të mjeteve, pa pëlqyeshmërinë e Ministrisë së Financave (neni 3-dh).

Neni 14

Dispozitat nga nenet 13 dhe 8 të këtij ligji e të cilat kanë të bëjnë me fondet, do të zbatohen pas migrimit të llogarive të tyre në Librin am të trezorit e më së voni prej 31 dhjetorit të vitit 2004.

Dispozitat nga nenet 3 dhe 6 nga ky ligj, e të cilat kanë të bëjnë me evidencën për obligimet e ndërrmarrat të shfrytëzuesve individ të mjeteve nga buxheti, do të zbatohen pas aplikimit të evidencës për obligimet e ndërrmarrat e më së voni prej 1 shtatorit të vitit 2003.

Dispozitat nga neni 3 dhe paragrafet 5 dhe 7 të ligjit të buxhetit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 dhe 46/02), do të zbatohen deri në migrimin e llogarive të tyre në librin am të trezorit, e më së voni deri më 31 dhjetor 2004.

Neni 15

Ky ligj hynë fuqi me ditën e lajmërimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

591.

Vrз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Фондот за земјоделство, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1433/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за Фондот за земјоделство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/2002), во членот 19 зборовите: "Фондот за своето работење остварува средства во висина од:" се заменуваат со зборовите: "Фондот ќе се финансира со трансфери од Буџетот на Република Македонија во висина до:".

Алинејата 6, сврзникот "и" на крајот од алинејата 9 и алинејата 10 се бришат.

По ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:
"Фондот остварува приходи и од неповратна помош, донации, спонзорства, како и други средства добиени од меѓународни институции и Европската унија.

Трансферите од ставот 1 на овој член Фондот ќе ги остварува во висина од реализираните приходи, но не повеќе од проектираните приходи со Буџетот на Република Македонија за тековната година.

Фондот не може да се задолжува со кредити кај правни и физички лица од земјата и од странство".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FONDIN E BUQËSISË

Neni 1

Në Ligjin e Fondit për buqësisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.11/2002), në nenin 19 fjalët: "Fondi për punën e tij realizon mjete:", në lartësi prej : " zëvedësohet me "fjalët : "Fondi do të financohet me transfere nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në lartësi deri më:".

Paragrafi i teksti 6, lidhëza "dhe" në fund të paragrafit të tekstit 9 dhe paragrafit të tekstit 10 fshihen.

Pas paragrafit 1 shtohet 3 paragrafe të reja, si vijon:

"Fondi realizon të hyra edhe nga ndihma jo kthyesë, donacionet dhe sponsorime, si dhe mjete tjera të fituara nga institucionet ndërkombëtare dhe Unionit Evropian.

Tranasferet nga paragrafi 1 të këtij neni, Fondi do t'i realizojë në lartësinë e të hyrave të realizuara, por jo më shumë nga të hyrat e projektuara me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin vijues.

Fondi nuk mund të ngarkohet me kredi prej personave juridik dhe fizik të vendit dhe jasht."

Neni 2

Ky ligj hyn fuqi ditën e tetë nga dita e lajmërimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

592.

Vrз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1445/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

Член 1

Во Законот за утврдување и наплата на јавните приходи ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2001 и 61/2002), во членот 9 алинејата 11 се менува и гласат:

"- врши други работи во врска со наплата на јавни давачки и други работи во врска со утврдени надоместоци, врз основа на закон."

Член 2

Во членот 14 став (2) ред втори, по зборовите: "постапка за" се додаваат две точки и зборовите: "стечај, ликвидација,".

Член 3

Во членот 16 став (1) на крајот по зборот "пријава" се додава записка и зборовите: "која е еквивалент на решение за утврдување на данок".

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

"(5) Даночната пријава од ставот (1) и решението од ставовите (2) и (3) на овој член, по кои не е извршено плаќање на данокот или други јавни давачки, имаат карактер на извршна исправа."

Член 4

Во членот 17 зборот "измената" се заменува со зборовите: "нова исправена", а во алинејата 1 сврзникот "и" се заменува со зборот "или".

Член 5

Во членот 36 став (1) по зборот "одеднаш", се додаваат зборовите: "освен за данокот на додадена вредност".

Член 6

Во членот 36-а по зборовите: "банкарска гаранција" записката се заменува со сврзникот "и", а зборовите: "или обезбеди друг инструмент за обезбедување на плаќање" се бришат.

Член 7

Членот 36-б се менува и гласи:

"Плаќањето на даночната обврска може да се одложи на 12 месечни рати."

Член 8

Во членот 63 бројот "0,1" се заменува со бројот "0,05".

Член 9

Во членот 64 зборовите: "на есконтната стапка на Народната банка на Република Македонија", се заменуваат со зборовите: "од 0,05%".

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

LIGJ

**P{ R NDRYSHIMIN DHE PLOT{ SIMIN T{ P{ R
P{ RCAKTIMIN DHE PAGES{N E T{ HYRAVE
PUBLIKE**

Neni 1

N[Ligjin p[r p[rcaktimin dhe pages{n e t[hyrave publike ("Gazeta Zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[", nr. 13/2001 dhe 61/2002), n[nenin 9 paragrafi i tekstit 11 ndryshon si vijon:

"-kryen pun[tjera n[lidhje me pages{n e shpenzimeve publike dhe pun[ve tjera n[lidhur me kompensimet e p[rcaktuara n[t[ligjit."

Neni 2

N[nenin 14 paragrafi (2) greshtiu i 2 pas fjal[ve: "procedur[p[r" shtohen dy pika dhe fjal[t: fjal[t "falimentim, likuidim".

Neni 3

N[nenin 16 paragrafi (1) n[fund pas fjal[s "paraqitje" shtohet presja dhe fjal[t: "q[[sht[ekuivalent e vendimit p[r p[rcaktimin e tatimit".

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Fletparaqitja tatimore nga neni 1) dhe vendimi nga paragraf[t (2) dhe (3) t[k[tij neni, sipas t[cil[ve nuk [sht[b[r] pagesa e tatimit ose e shpenzimeve tjera publike, kan[karakterin e dokumentit egzekutiv".

Neni 4

N[nenin 17 fjala: "e ndryshuar" z[vend[sohet me fjal[n: "e re e korigjuar" kurse n[paragrafin 1 lidh[sa "dhe" z[vend[sohet me fjal[n ose".

Neni 5

N[nenin 36 paragrafi (1) pas fjal[s "menj[here shtohen fjal[t: "p[rve] p[r tatimin e vler[s s[shtuar".

Neni 6

N[nenin 36-a pas fjal[ve: "garanci bankare" presja z[vend[sohet me lidh[z[n "dhe" kurse fjal[t: "ose siguron instrument tjet[r p[r sigurimin e pages[s] fshihen.

Neni 7

Neni 36-b ndryshon si vijon:
"Pagesa e obligimit tatimor mund t[shtyhet n[12 k[ste mujore".

Neni 8

N[nenin 63 numri: "0,1" z[vend[sohet me nyumrin "0,05".

Neni 9

N[nenin 64 fjal[t: "n[shkall[n eskonte t[Bank[s Popullore t[Republik[s s[Maqedonis[" z[vend[sohet me fjal[t: "prej 0,05%".

Neni 10

Ky ligj hyn fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

593.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2001 ГОДИНА**

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2001 година, што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1442/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2001 ГОДИНА**

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените буџетски приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва во 2001 година, изнесуваат:

	Планирани	Остварени
Приходи	75.842.074.000	69.688.034.455
Расходи	75.792.074.000	68.520.623.428
Постојана резерва	50.000.000	25.000.000

Член 2

Разликата меѓу остварените приходи и извршените расходи, во износ од 1.167.411.027 денари, се пренесува за ликвидност во Буџетот на Република Македонија за 2002 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи и расходи по видови се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи:

Биланс на приходи по ставки и намена

Категорија Ставка	Бруто за 2001		Расходи од приходи на објект за 2001		Расходи од приходи од самостоятелни активности за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
71 ДОНОЦИ ПРИХОДИ	75,842,874,000	88,888,524,455	1,458,133,000	1,328,264,109	8,742,483,200	8,494,714,264	8,375,611,000	420,447,710	2,141,820,000	484,861,691	93,647,987,696	77,827,481,823
711 Донос од донос, од добивка и од капитална добивка	36,481,000,000	47,714,883,798	288,885,000	4,243,899	0	354,888	0	0	0	0	60,543,885,000	47,708,088,796
712 Приходи од гласа за социјални фондови	0	0	20,831,000	4,154,441	0	33,800	0	0	0	0	10,188,837,000	10,258,825,821
713 Доноси на имот	0	952,968	0	20,224	0	182,820	0	0	0	0	0	202,657
714 Домашни доноси на стоки и услуги	36,251,000,000	27,881,809,123	0	12,203	0	20,890	0	0	0	0	30,251,300,000	27,881,809,188
715 Донос од меѓународна трговија и трансакции (влезни и излезни)	7,500,000,000	6,110,894,292	218,454,000	3,268	0	0	0	0	0	0	7,718,484,000	6,110,894,328
716 Други доноси	0	5,982	120,000,000	31,108	0	0	0	0	0	0	120,300,000	29,078
717 Доноси на стембелени услуги	10,000,000	2,818,857	0	8,241	0	0	0	0	0	0	10,300,000	2,828,188
718 Такси за користење или дозволи за влез на државата	260,000,000	214,254,772	0	14,428	0	2,823	0	0	0	0	260,300,000	214,251,296
719 Донос на финансиски трансакции	2,287,000,000	3,111,273,546	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,300,000	3,111,273,546
72 НЕДОНОЦИ ПРИХОДИ	3,868,000,000	3,731,243,747	1,887,428,000	1,478,482,991	4,736,110,000	5,481,234,427	0	411,373,648	0	271,471,607	10,126,526,000	10,293,879,887
721 Препорачани приход и приход од имот	2,860,000,000	1,181,288,267	28,842,000	12,249,424	308,480,000	18,249,904	0	52,950	0	6,874,429	2,344,120,000	1,188,112,229
722 Такси и надоместоци	1,200,000,000	1,281,144,809	102,208,000	31,877,188	0	8,264,268	0	4,000	0	315,000	1,302,208,000	1,286,305,327
723 Административни такси и надоместоци	0	0	895,523,000	287,374,527	4,131,448,000	2,179,302,308	0	1,157,860	0	3,428,388	4,996,871,000	2,881,254,181
724 Други ВЛУДНИ ПРИХОДИ	500,000,000	488,057,456	450,674,000	387,703,288	186,448,000	343,870,421	0	3,238,553	0	41,827	1,186,322,000	1,121,872,943
725 Други надочени приходи	45,000,000	22,224,882	60,163,000	838,287,746	123,214,000	2,285,211,262	0	408,888,143	0	281,811,619	391,917,000	3,803,825,308
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	10,842,443,900	10,888,028,221	6,888,000	7,264,898	1,880,400,000	394,829	0	0	0	0	12,024,443,900	10,887,861,220
731 Продажба на капитална профита	10,827,842,300	9,714,028,881	6,800,000	2,221,713	0	148,218	0	0	0	0	10,828,942,000	9,718,207,584
732 Продажба на стоки	15,000,000	643,975,360	0	4,891,200	0	5,128	0	0	0	0	1,945,400,000	130,288
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734 Капитални трансфери од невладини организации	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	0	1,240
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	6,898,931,800	6,484,077,808	26,142,982	19,818,260	2,874,428	2,874,428	18,074,870	0	28,800,000	13,288,860,000	6,988,172,952	
741 Трансфери од други нивоа на власт	5,871,931,000	5,427,819,548	0	21,229,487	0	212,132	0	45,300	0	28,000,000	5,871,831,000	5,457,281,174
742 Доноси од странство	1,025,000,000	1,056,458,000	0	4,437,490	8,118,300	2,668,303	18,020,870	0	0	0	8,725,438,000	1,025,291,026
743 Капитални донации	0	0	0	0	2,730,300	0	0	0	0	0	683,791,000	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛУЖУВАЊЕ	0	5,533,671,478	0	8,884,827	15,184,000	883	0	0	0	0	11,164,000	5,540,287,288
751 Кредиторите позанима во земјата	0	0	0	8,884,827	0	0	0	0	0	0	0	8,884,827
752 Долгорочни обврски	0	0	0	0	11,184,000	883	0	0	0	0	11,184,000	883
754 Друго домашно задолжување	0	5,533,671,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,471,478
76 ЗАДОЛУЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	4,811,000,000	783,140,808	0	4,382,288	0	0	0	0	2,141,000,000	185,428,844	6,743,360,808	652,873,481
761 Меѓународни развојни агенции	4,502,300,000	783,140,808	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,000,000	848,575,427
762 Други задолжувања во странство	308,700,000	0	0	4,382,288	0	0	0	0	2,141,000,000	185,428,844	6,472,360,808	4,325,288

Биланс на расходи по ставки и намена

Категорија Ставка	О П И С		Буџет за 2001		Расходи од приходи на орган за 2001		Расходи од приходи од самостоятелна дејност за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно			
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано		
46	16.527.817.838	16.407.989.066	175.833.048	119.877.482	694.591.766	508.878.613	15.966.068	1.312.914	0	45.964	17.324.168.782	17.078.783.268	478.500.135	46.438.991.765	97.167.532.987	
461	14.518.193.884	14.432.647.095	151.687.048	98.435.848	830.193.505	505.603.332	15.873.000	1.110.614	0	38.264	15.206.107.447	15.037.834.552	0	38.264	15.206.107.447	
462	2.009.624.954	1.974.941.972	23.946.000	12.441.644	84.399.261	53.270.281	63.000	293.300	0	7.320	2.118.261.305	2.040.868.117	0	7.320	2.118.261.305	
47	19.294.937.332	19.385.061.876	1.616.044.322	941.815.135	3.701.872.960	2.641.056.312	912.005.448	65.276.648	65.276.648	8.102.915	19.393.264.277	19.393.264.277	0	8.102.915	19.393.264.277	
470	3.234.844.134	3.205.930.961	58.621.360	28.254.029	308.533.321	161.456.673	37.579.658	3.453.874	3.453.874	21.400	3.247.314.142	3.247.314.142	0	21.400	3.247.314.142	
471	877.719.540	771.063.229	124.348.939	88.801.871	253.952.840	156.756.714	2.302.540	2.311.321	94.400	44.615	1.258.416.059	1.258.416.059	0	44.615	1.258.416.059	
472	788.877.821	786.471.205	8.545.530	4.151.254	49.426.333	13.226.913	588.000	0	0	0	847.829.884	773.849.372	0	847.829.884	773.849.372	
473	2.822.731.780	2.965.576.762	732.602.777	524.652.686	1.313.195.945	968.166.494	34.720.300	3.415.522	105.015	3.237	4.883.803.796	4.879.753.750	0	3.237	4.883.803.796	
474	720.870.173	704.198.264	58.990.070	37.273.860	120.715.852	94.186.469	3.968.100	893.830	0	0	805.647.195	796.252.382	0	805.647.195	796.252.382	
475	140.550.568	127.900.588	96.848.340	45.839.854	203.485.090	126.572.470	102.713.000	17.829.215	0	0	545.594.998	507.872.877	0	545.594.998	507.872.877	
476	893.234.173	856.986.399	206.948.728	181.666.359	598.189.881	598.764.982	714.721.271	37.387.374	0	0	1.633.309	2.428.976.933	1.647.838.122	0	1.633.309	2.428.976.933
477	1.015.870.464	996.912.249	123.692.558	82.221.124	895.354.119	527.877.899	29.414.580	655.589	0	0	208.124	2.031.332.721	1.987.875.581	0	208.124	2.031.332.721
48	14.862.434.127	17.494.812.744	696.646.028	338.132.967	1.874.820.865	2.267.646.711	96.036.215	27.846.445	1.200.000	1.187.313	16.790.036.233	16.148.816.288	0	1.187.313	16.790.036.233	
481	2.889.349.237	2.962.714.044	438.545.026	182.191.059	379.428.950	324.094.751	77.652.779	15.180.416	7.200.000	1.187.313	3.787.851.269	3.642.266.879	0	1.187.313	3.787.851.269	
482	8.229.487.978	8.116.391.027	170.000.000	146.831.008	1.573.780.000	1.948.068.764	0	0	0	0	9.873.247.978	9.812.391.748	0	9.873.247.978	9.812.391.748	
483	3.599.898.898	3.908.623.782	13.641.905	0	285.533.890	7.271.028	0	0	0	22.864.015	3.961.358.810	3.638.588.825	0	3.961.358.810	3.638.588.825	
484	1.068.458.483	1.066.458.483	0	0	33.788.000	87.546	0	0	0	0	1.100.224.463	1.066.544.008	0	1.100.224.463	1.066.544.008	
485	2.533.043.627	2.542.167.200	13.641.905	0	231.782.000	7.183.483	0	0	0	22.864.015	2.821.111.547	2.572.014.817	0	2.821.111.547	2.572.014.817	
49	5.448.378.173	5.117.989.331	698.188.634	179.237.748	1.879.216.137	617.961.112	668.666.482	317.296.741	984.135.865	58.797.489	8.511.496.331	8.232.322.391	0	58.797.489	8.511.496.331	
491	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	
492	573.291.438	573.199.229	0	0	150.000	0	0	0	0	0	573.441.439	573.199.229	0	573.441.439	573.199.229	
493	817.828.718	820.132.694	96.598.099	26.644.278	191.098.000	92.866.195	129.300.000	4.748.183	121.800.000	168.060	1.226.813.817	1.226.645.817	0	1.226.813.817	1.226.645.817	
494	180.784.263	180.488.485	22.413.901	18.664.807	44.243.000	40.921.320	2.500.000	1.141.888	0	0	231.943.164	219.216.480	0	231.943.164	219.216.480	
495	37.623.468	38.933.730	0	0	27.800.000	26.531.465	0	0	0	0	65.223.468	45.485.195	0	65.223.468	45.485.195	
496	1.148.072.047	1.148.961.801	36.201.340	1.036.016	248.388.137	222.203.758	16.864.402	8.823.387	0	0	1.431.425.828	1.381.237.859	0	1.431.425.828	1.381.237.859	
497	1.640.249.071	1.638.730.273	243.939.294	94.548.164	187.437.000	192.885.854	28.000.000	14.374.248	882.335.865	50.568.369	2.941.961.350	1.961.128.856	0	2.941.961.350	1.961.128.856	
498	1.050.428.168	1.038.803.229	140.056.000	46.340.465	478.300.000	72.432.523	332.002.000	288.911.541	0	0	2.000.781.168	1.443.407.257	0	2.000.781.168	1.443.407.257	
499	2.023.052.467	2.023.892.912	0	181.337	0	187.877	5.473.183.140	33.222.787	1.211.000.000	461.805.489	8.787.877.547	8.458.380.282	0	8.787.877.547	8.458.380.282	
500	1.822.105.000	1.821.821.838	0	181.337	0	187.877	476.000.000	33.222.787	1.211.000.000	401.805.489	3.509.100.000	2.257.299.128	0	3.509.100.000	2.257.299.128	
501	201.592.407	201.081.874	0	0	0	0	4.997.185.140	0	0	0	5.188.777.547	261.581.374	0	5.188.777.547	261.581.374	
502	324.943.165	324.943.165	0	0	0	0	0	0	0	0	324.943.165	324.943.165	0	324.943.165	324.943.165	
503	124.943.165	124.943.165	0	0	0	0	0	0	0	0	124.943.165	124.943.165	0	124.943.165	124.943.165	
504	210.000.000	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000.000	210.000.000	0	210.000.000	210.000.000	
505	3.586.310.268	3.548.539.753	0	0	27.068.066	20.791.739	0	0	0	0	3.577.310.268	3.079.312.482	0	3.577.310.268	3.079.312.482	
506	7.900.000	7.931.889	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900.000	7.931.889	0	7.900.000	7.931.889	
507	3.542.810.268	3.542.488.884	0	0	27.068.066	20.791.739	0	0	0	0	3.569.810.268	3.063.280.823	0	3.569.810.268	3.063.280.823	

Биланс на приходи по буџетски корисници

Раздел	Рисори од приходи на органи за 2001		Рисори од приходи од самофинансирачка активност за 2001		Рисори од донации за 2001		Рисори од кредити за 2001		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
О П И С	1.888.120.000	1.828.984.190	8.742.482.900	8.404.714.364	6.573.411.900	480.447.718	2.141.000.000	484.861.961	17.778.022.000	7.886.647.269
01001 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУМЈАВАЊЕ	0	3.715.112	0	0	0	9.667.365	0	0	0	13.582.467
01001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01002 ДРЖАВЕН ЗАКОД ЗА РЕВИЗИЈА	4.836.000	4.259.063	0	0	45.510.000	0	0	0	50.346.000	4.259.063
01001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0
01002 ВЛАДА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	20.000.000	33.825.836	50.000.000	32.521.837	0	0	0	0	70.000.000	66.347.673
01003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01005 МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	0	0	10.000.000	11.170.585	0	1.063.210	0	0	10.000.000	12.233.795
01006 ЈАВНО ПРАВОСЛАВНОСТЕВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	1.479.814	0	0	0	0	0	0	0	1.479.814
01007 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	0	0	0	4.232.482	0	0	0	61.852.900	0	65.885.412
01008 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	0	3.717.000	0	0	0	3.717.000	0
01001 МИНИСТЕРСТВО ЗА СЕДРАНА	365.863.000	137.421.525	552.229.000	387.318.430	0	1.815.644	0	0	916.162.000	528.555.588
01001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	378.557.000	344.702.842	28.670.000	110.222.077	0	10.070.672	0	0	405.227.000	464.993.590
01002 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НА КАДРИ ЗА ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА	0	84.751.673	0	0	0	0	0	0	0	84.751.673
01001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАДИЦИЈА	35.116.000	19.545.122	0	0	0	0	0	0	35.116.000	19.545.122
01001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДЗОРЕШНИ РАБОТИ	40.000.000	45.441.116	0	0	0	0	0	0	40.000.000	45.441.116
01001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ	108.000.000	172.172.839	0	199.682.000	0	0	0	0	274.662.000	172.172.839
01002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ - ФУНДИЦИИ НА ДРЖАВАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01003 ЦИРНИСКА УПРАВА	61.603.000	38.900.493	0	0	0	0	217.000.000	11.284.711	208.603.000	95.185.204
01004 БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	2.010.400.000	1.804.862.490	0	0	0	0	2.010.400.000	1.804.862.490
01005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	218.464.000	149.078.770	0	82.294.000	0	0	0	0	300.728.000	149.078.770
10101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРГОВИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11001 МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11002 БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	32.387.000	36.463.796	0	0	0	0	32.387.000	36.463.796
12001 МИНИСТЕРСТВО ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЊЕВИШТВО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12003 СЕМИОПШКА ОПСЕРВАТОРИЈА	0	0	0	26.170.367	0	0	0	0	0	26.170.367
12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	0	0	2.460.509	45.600.000	8.734.437	0	0	40.000.000	51.84.948
13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	290.862.000	193.200.164	0	0	4.488.413.000	181.895	888.000.000	0	5.267.065.000	193.200.164
13002 УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОВИДА	0	0	904.850.000	533.730.881	0	0	115.000.000	0	1.019.850.000	533.730.881
13003 УПРАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	0	0	287.940.000	69.137.309	0	0	0	0	287.940.000	69.137.309
14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМОДЕЛСТВО, ШТИЧАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	187.750.000	181.750.053	0	0	478.000.000	27.843.327	775.000.000	243.547.278	1.336.750.000	402.646.658
14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТПИРЊУВАЊЕ НА РАЗВОЈ НА ЗЕМОДЕЛСТВОТО - ВИТОКА	5.552.000	10.524.328	0	0	0	0	0	0	5.552.000	10.524.328
14003 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	8.230.000	1.935.259	0	1.431.918	0	0	0	0	6.230.000	3.367.177
18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	0	9.755.303	0	2.161.190	54.071.000	306.182.518	16.000.000	8.819.436	70.971.000	326.921.448

Раздел	О П И С			Расходи од приходи на органе за 2001		Расходи од приходи од самоблагосањена активности за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно	
				Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18010	ОПШЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА			0	0	232.000.000	202.050.141	0	0	0	0	232.000.000	202.050.141
18020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			0	57.828	28.858.000	45.525.922	0	0	0	0	28.858.000	45.525.922
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА			108.206.000	15.500.947	2.385.572.000	1.870.803.555	118.000.000	58.840.988	0	0	2.612.868.000	1.924.654.492
18002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО			0	0	0	8.283.817	15.000.000	54.731.423	0	0	15.000.000	20.875.040
18003	ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ			0	811.520	0	30.941.113	0	0	0	0	0	31.752.633
18004	ФИНАНСИРАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ			0	0	0	37.010.789	0	0	0	0	0	37.010.789
18101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ			0	0	0	0	1.200.000	1.727.564	0	0	1.200.000	1.727.564
18110	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ - ДЕЛНОСТ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17002	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕГУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНОЛШКА СОПРАБОТКА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17010	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА			0	19.332	0	0	42.000.000	2.582.438	0	3.178.509	42.000.000	5.758.276
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛНОСТИТЕ ОД ОБРАСТА НА КУЛТУРАТА			110.056.000	21.066.484	144.877.000	68.084.993	0	18.793.848	0	0	254.933.000	135.885.329
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО			18.966.000	13.478.311	0	0	754.865.000	3.283.680	420.000.000	198.254.171	1.181.525.000	171.977.562
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОКАЛНА САМОУПРАВА			0	0	0	0	31.500.000	233.585	0	0	31.500.000	233.585
18001	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО			0	0	8.224.000	2.084.339	3.550.000	0	0	0	9.774.000	2.084.339
18001	АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ			0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
20001	КОМИСИЈА ЗА СВОБОДИ СО СЕРВИСНЕ ЗАЈДИЦА И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ			0	0	87.795.000	54.003.630	0	0	0	0	87.795.000	54.003.630
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА			5.506.000	3.665.382	0	665.349	20.389.000	400.268	0	718.106	25.689.500	5.438.999
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			206.000	1.834.126	0	0	0	0	0	0	206.000	1.834.126
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА			7.806.000	5.887.016	0	0	0	0	0	0	7.806.000	5.887.016
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ			0	0	4.893.000	12.838.557	0	7.829.518	0	0	4.893.000	20.468.072
28001	БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВЕНТЕ ПОДРАЧЈА			25.646.000	12.050.703	0	0	0	987.113	0	0	25.646.000	13.017.816
28001	РЕПУБЛИЧКИ СУДСКИ СОВЕТ			0	158.710	0	0	0	0	0	0	0	158.710
30001	ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30001	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - БИТОЛА			224.000	190.290	0	0	0	0	0	0	224.000	190.290
30003	УПРАВА НА СУДСКА ЗГРАДА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30004	АПЕЛАЦИОНЕН СУД - ШТИП			654.000	4.800	0	0	0	0	0	0	654.000	4.800
34001	ВНШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34002	ВНШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34003	ВНШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35001	ОСНОВЕН СУД - ВЕРОВО			741.000	590.985	0	0	0	0	0	0	741.000	590.985
35002	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА			1.862.000	1.414.248	0	0	0	0	0	0	1.862.000	1.414.248
35003	ОСНОВЕН СУД - ТЕТЕЛЈА			2.623.000	1.306.937	0	0	0	0	0	0	2.623.000	1.306.937
35004	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР			1.350.000	1.183.031	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.183.031
35005	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР			306.000	379.910	0	0	0	0	0	0	306.000	379.910
35006	ОСНОВЕН СУД - ШТИП			786.000	271.819	0	0	0	0	0	0	786.000	271.819

Реден број	О П И С	Расходи од приходи на општина за 2001		Расходи од приходи од самостоятелна активност за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно	
		Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
18010	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	0	0	232.000.000	202.058.141	0	0	0	0	232.000.000	202.058.141
18020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	57.828	26.658.000	45.605.562	0	0	0	0	26.658.000	45.563.336
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	106.206.000	15.509.947	2.386.572.000	1.870.823.555	118.060.000	18.940.869	0	0	2.613.838.000	1.954.654.494
19002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	6.253.817	15.000.000	14.721.423	0	0	15.000.000	22.873.545
19030	ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ	0	811.520	0	30.941.113	0	0	0	0	0	31.752.633
19040	ФИНАНСИРАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ	0	0	0	37.010.789	0	0	0	0	0	37.010.789
19101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ - ДЕЛНОСТ	0	0	0	0	1.200.000	1.727.864	0	0	1.200.000	1.727.864
19110	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ - ДЕЛНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19102	РЕПУБЛИКАН ЗАВОД ЗА МЕТАМОРФНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОПРАБОТКА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19110	НАУЧНИ ИНСТИТУТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	0	19.332	0	0	42.000.000	2.262.425	0	0	42.000.000	5.756.276
19010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	110.068.000	21.098.484	144.877.500	98.584.893	0	18.703.848	0	0	144.877.500	135.855.325
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	18.668.000	15.476.311	0	0	754.565.000	2.292.080	420.000.000	156.204.171	1.191.535.000	171.872.962
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЖАРНА САМОУПРАВА	0	0	0	0	31.666.000	233.666	0	0	31.666.000	233.666
19021	АГЕНЦИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ	0	0	6.224.000	2.084.335	3.650.000	0	0	0	9.774.000	2.084.335
19021	АГЕНЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20001	КОМИСИЈА ЗА ОДНОС СО ВЕГСКИТЕ ЗАКЛУЧОЦИ И РЕГИОНИСНИ ГРУПИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	0	0	617.705.000	54.003.830	0	0	0	0	617.705.000	54.003.830
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	8.300.000	3.655.382	0	885.245	20.368.000	400.266	0	718.156	25.999.000	5.436.999
23001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	200.000	1.634.138	0	0	0	0	0	0	200.000	1.634.138
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	7.800.000	5.867.016	0	0	0	0	0	0	7.800.000	5.867.016
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	4.900.000	12.838.567	0	7.629.518	0	0	4.900.000	20.468.072
28001	БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОБОЛНО РАЗВИЕНАТЕ ПОДРЧЈА	25.648.000	12.020.703	0	0	0	667.113	0	0	25.648.000	13.017.816
29001	РЕПУБЛИКАНСКИ СОВЕТ	0	158.710	0	0	0	0	0	0	0	158.710
30001	ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33001	АТЕЛЈАЖИОНЕН СУД - БИТОЛА	224.000	190.990	0	0	0	0	0	0	224.000	190.990
33002	АТЕЛЈАЖИОНЕН СУД - СКОПЈЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33004	АТЕЛЈАЖИОНЕН СУД - ШТИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34001	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - БИТОЛА	654.000	4.800	0	0	0	0	0	0	654.000	4.800
34002	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34003	ВИШО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35001	ОСНОВЕН СУД - БЕЛОВО	741.000	590.985	0	0	0	0	0	0	741.000	590.985
35002	ОСНОВЕН СУД - БИТОЛА	1.892.000	1.414.246	0	0	0	0	0	0	1.892.000	1.414.246
35003	ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕВИЦА	2.623.000	1.306.937	0	0	0	0	0	0	2.623.000	1.306.937
35004	ОСНОВЕН СУД - ГОСТИВАР	1.386.000	1.153.051	0	0	0	0	0	0	1.386.000	1.153.051
35005	ОСНОВЕН СУД - ДЕБАР	366.000	379.810	0	0	0	0	0	0	366.000	379.810
35006	ОСНОВЕН СУД - ДЕЛЧЕВО	788.000	271.819	0	0	0	0	0	0	788.000	271.819

Биланс на расходи по буџетски корисници

Расход	Буџет за 2001		Расходи од приходите на саморегулираеми активности за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од средста за 2001		Вкупно		
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	
11001 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	63.394.285	62.102.420	0	0	9.757	0	0	0	0	63.394.285	62.112.277
11002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУМНАВАЊЕ	128.079.921	127.763.751	4.380.000	3.889.482	0	0	11.660.000	8.608.298	0	144.009.921	140.309.470
12001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	203.899.549	279.227.362	0	0	28.040	0	0	0	0	203.899.549	279.255.401
12002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	17.426.158	18.628.958	4.826.200	4.188.567	0	0	45.919.000	0	0	67.075.168	70.798.523
13001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	16.229.885	15.053.219	0	0	0	0	0	0	0	16.229.885	15.053.219
14001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	94.813.877	94.844.482	0	0	0	0	18.000.000	0	0	110.813.877	94.844.482
14002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАДНИЧНИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	507.303.202	505.488.333	40.000.000	32.878.855	50.000.000	32.254.474	0	0	0	607.383.600	670.697.611
14003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНДАВСТВО	5.300.868	5.048.759	0	0	0	1.686	0	0	0	5.300.868	5.048.744
14004 МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА	16.789.300	16.785.000	0	0	18.000.000	13.781.528	2.500.000	1.063.210	0	35.785.000	31.628.736
14006 ЈАВНО ПРАСОБРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	23.826.812	25.135.815	0	8.653	0	408.792	0	0	0	25.036.812	25.551.260
14007 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	22.441.524	20.855.527	0	0	27.000.000	4.259.425	0	0	70.000.000	119.441.024	87.059.505
14008 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	36.150.378	32.470.718	0	0	0	0	3.717.000	0	0	39.867.378	32.470.718
15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	4.355.405.196	4.351.287.813	390.753.000	101.700.074	585.229.000	481.123.585	4.000.000	1.867.728	0	8.385.387.196	8.915.959.909
16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	8.573.123.777	8.565.074.819	376.557.000	358.028.136	128.670.000	135.260.384	16.413.442	9.673.741	0	9.094.784.218	9.068.937.079
16002 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ОД БЕЗБЕДОСТА	48.117.873	43.582.308	124.481.728	84.787.678	0	447.854	0	0	0	170.679.698	138.627.636
17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВА	381.535.485	378.824.214	35.118.000	18.709.037	0	1.080.770	0	0	0	418.651.495	396.594.040
18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАЈДОРЕШНИ РАБОТИ	682.887.181	688.713.606	40.000.000	37.188.360	0	306.873	0	0	0	732.887.181	727.200.796
19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ	234.893.112	231.778.250	237.305.000	197.092.353	0	8.148.512	189.662.000	0	0	641.785.112	436.016.094
19002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИ - ЕНЦИЈА НА ДРЖАВАТА	10.829.471.215	14.118.018.666	0	0	0	0	0	0	0	10.829.471.215	14.118.018.666
19003 ЦАРСКА УТРАБА	344.437.565	258.336.078	81.603.000	55.355.135	0	50.146.901	0	0	217.000.000	543.043.566	350.117.474
19004 БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	686.668.410	684.107.411	0	0	2.010.400.000	1.945.273.997	0	0	0	2.596.468.410	2.524.381.006
19005 УТРАБА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	365.725.123	347.667.167	60.000.000	0	0	0	0	0	0	425.725.123	347.667.167
19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	258.815.202	186.065.621	218.655.796	186.988.278	0	5.715.423	82.264.000	1.163.342	0	507.729.968	391.952.951
11002 БИРО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	0	34.797.000	24.952.896	0	0	0	34.797.000	24.952.896
12002 СЕЛСКОГОСПОДСКА ОПСЕРВАТОРИЈА	4.545.947	4.080.771	0	0	0	22.625	0	0	0	4.545.947	4.103.596
12001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	155.628.000	152.528.773	0	4.915.000	2.582.918	40.600.000	7.100.891	0	0	251.141.000	162.212.562
13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	488.624.370	488.927.520	304.528.178	165.457.915	0	1.870.942	4.488.413.000	150.000	588.000.000	6.587.586.548	873.210.477
13002 УТРАБА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОЈНИЦА	0	0	0	0	904.800.000	503.625.548	0	0	115.000.000	1,919,800,000	993,625,548
13003 УТРАБА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	0	0	0	0	287.040.000	266.184.199	0	0	0	287.040.000	266.184.199
14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЕДЕЛСТВО, ШТАРСТВО И ВОДОСТОЈАНСТВО	600.720.321	782.439.091	268.790.000	162.839.239	0	948.822	478.000.000	33.222.797	775.000.000	2,343,470,321	1,218,863,296

Раздел	Буџет за 2001		Расходи од приходи на одржане на 2001		Расходи од приходи од самоблагосостојачки активности на 2001		Расходи од донации на 2001		Расходи од кредити на 2001		Вредно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
1800	43.881.809	43.370.369	107.652.000	10.278.819	0	822.855	0	0	0	0	151.433.889	54.269.943
1801	69.171.879	64.181.367	8.226.000	2.473.149	2.200.000	1.748.289	0	0	0	0	77.701.879	66.404.504
1801	134.667.329	130.446.700	0	0	0	394.452	314.971.000	290.884.841	18.000.000	8.528.156	485.838.328	430.055.709
1801	1.163.462.268	1.179.623.199	8.795.000	8.887.889	260.448.429	217.471.874	0	0	0	0	1.483.810.727	1.398.081.911
1802	12.691.193.261	12.767.528.342	0	0	70.858.000	48.928.732	0	0	0	0	12.811.458.074	12.811.458.074
1802	8.274.320.617	8.024.242.525	144.006.000	22.428.093	2.833.326.000	2.128.219.035	219.087.000	23.083.809	0	1.570.728.817	12.027.871.431	12.027.871.431
1802	63.194.522	61.872.003	0	0	8.000.000	5.828.933	16.750.000	6.773.180	0	0	87.944.522	78.273.246
1802	121.025.998	119.095.968	0	0	0	152.713	2.207.403	1.425.513	0	0	123.533.191	120.853.793
1802	45.872.700	43.391.791	1.225.321	944.533	0	177.948	82.214.000	1.994.860	21.200.000	1.826.332	130.537.031	48.313.414
1803	1.166.201.208	1.153.248.246	159.046.651	19.518.324	225.934.299	106.298.874	183.984.415	36.301.752	0	0	1.603.580.573	1.315.777.225
1900	340.274.962	337.872.394	18.965.000	13.524.245	0	860.441	754.953.000	600.599	420.000.000	155.422.416	1.531.799.562	507.885.044
1910	16.782.179	13.858.996	0	0	0	0	31.723.000	220.709	0	0	48.485.779	13.777.865
1920	27.803.305	28.998.157	0	0	6.204.000	2.101.939	3.550.000	0	0	0	37.807.355	28.101.096
1940	110.253.574	108.700.603	0	0	0	94	0	0	0	0	110.253.574	108.700.603
2001	4.081.369	3.947.794	0	0	0	0	0	0	0	0	4.081.362	3.947.794
2001	208.871.942	207.877.831	0	0	87.793.000	56.015.877	0	0	0	0	276.576.842	263.893.807
2001	93.805.654	82.909.052	5.200.000	1.830.210	1.900.000	891.340	20.860.000	144.142	902.915	281.877	121.177.569	85.478.783
2001	61.650.969	65.347.876	1.750.000	1.828.893	0	27.957	0	0	0	0	63.300.969	62.052.038
2001	9.259.021	8.800.805	8.256.252	8.474.488	0	933.415	0	0	0	0	17.855.303	15.778.728
2001	48.364.638	47.064.294	0	0	18.881.800	14.988.205	32.000.000	16.791.900	0	0	96.014.638	77.804.488
2001	964.853.071	964.108.485	25.640.000	11.375.044	0	35.364	823.337	310.256	0	0	991.248.498	978.229.148
2001	10.923.104	9.320.785	0	0	0	4.025	0	0	0	0	10.923.104	9.324.792
2001	34.248.368	33.325.946	0	0	0	0	0	0	0	0	34.248.368	33.325.946
2001	12.232.540	11.133.911	0	0	0	138	0	0	0	0	12.232.540	11.133.919
2001	18.175.933	17.705.994	0	0	0	3.384	485.009	335.799	0	0	18.963.962	18.943.117
2001	26.203.562	25.715.024	224.000	192.784	0	267	0	0	0	0	26.427.562	25.928.014
2001	51.267.497	50.213.846	0	0	0	0	0	0	0	0	51.267.497	50.213.846
2001	15.796.743	15.216.599	0	0	0	0	0	0	0	0	15.796.742	15.216.598
2001	17.811.430	16.220.527	694.000	4.600	0	0	0	0	0	0	18.166.430	16.223.127
2001	6.942.888	6.880.099	0	0	0	1	0	0	0	0	6.942.888	6.880.099
2001	10.877.440	10.638.555	0	0	0	0	0	0	0	0	10.877.440	10.638.555
2001	3.895.109	3.681.240	0	0	0	0	0	0	0	0	3.895.109	3.681.240
2001	7.703.470	7.649.272	741.000	608.981	0	35.174	0	0	0	0	8.444.470	8.294.017
2001	37.896.335	37.371.260	1.862.000	1.253.653	0	323.837	0	0	0	0	39.588.335	38.949.000

Реден О П И С	Буџет за 2001		Расходи од приходи на општина за 2001		Расходи од трансферни активности за 2001		Расходи од додони за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно	
	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано	Планирано	Реализирано
35003	19.403.518	18.959.839	3.223.000	1.342.091	0	90.942	0	0	0	0	22.631.316	20.392.671
35004	22.446.119	21.828.952	1.960.000	1.152.307	0	26.017	0	0	0	0	24.026.119	23.008.376
35005	8.028.528	7.980.481	873.420	382.425	0	81.506	0	0	0	0	8.681.909	8.444.381
35006	8.302.888	8.077.982	796.000	293.663	0	19.325	0	0	0	0	8.108.688	8.302.859
35007	16.939.980	16.197.385	2.408.000	383.216	0	389	0	0	0	0	18.267.560	18.370.892
35008	16.341.264	16.277.007	1.643.000	1.212.725	0	96.647	0	0	0	0	17.664.264	17.626.279
35009	18.183.871	17.600.850	2.148.000	279.286	0	121.607	0	0	0	0	20.301.871	17.902.748
35010	9.684.804	8.163.469	295.000	78.637	0	17.000	0	0	0	0	9.934.804	8.279.106
35011	12.941.369	12.607.308	900.000	783.377	0	162.826	0	0	0	0	13.841.289	13.545.710
35012	6.619.320	6.506.536	132.000	78.401	0	5.425	0	0	0	0	6.751.820	6.588.379
35013	26.942.867	26.857.496	2.646.000	2.374.245	0	118.732	0	0	0	0	32.582.867	31.342.472
35014	7.987.990	7.683.090	460.000	433.961	0	7.890	0	0	0	0	8.437.990	8.124.740
35015	23.729.539	23.382.790	2.617.000	1.238.556	0	239.193	0	0	0	0	26.346.539	24.864.539
35016	27.313.933	26.921.150	1.115.000	741.117	0	82.772	0	0	0	0	28.429.933	27.795.038
35018	13.468.472	13.244.690	2.130.000	277.505	0	107.600	0	0	0	0	15.598.472	13.628.615
35019	8.026.601	7.857.166	267.000	199.614	0	369.784	0	0	0	0	8.323.601	8.416.763
35020	7.662.665	7.560.306	736.000	283.674	0	38.108	0	0	0	0	8.417.665	7.871.066
35021	17.691.283	17.511.392	2.437.000	967.687	0	198.207	0	0	0	0	20.198.283	18.985.616
35022	26.800.630	26.982.933	8.612.000	2.786.964	0	264.324	0	0	0	0	36.612.630	31.972.850
35023	34.825.257	33.671.849	7.716.000	2.647.640	0	34.987	0	0	0	0	42.535.257	38.464.456
35024	20.083.084	20.304.555	2.424.000	1.296.185	0	87.030	0	0	0	0	23.107.084	21.687.770
35025	26.909.496	26.176.687	2.198.000	1.659.679	0	138.229	0	0	0	0	29.068.496	27.928.095
35026	93.975.943	92.006.671	9.487.000	8.281.944	0	284.946	0	0	0	0	103.462.943	98.157.560
35028	60.344.302	60.588.616	10.202.000	5.632.268	0	645.184	0	0	0	0	69.446.302	66.186.067
35029	7.286.962	6.874.319	1.027.000	235.795	0	282.601	0	0	0	0	8.193.962	7.397.716
35030	1.703.573	1.443.410	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.573	1.443.410
35032	6.203.285	6.126.189	0	0	0	0	0	0	0	0	6.203.285	6.138.188
35033	2.605.714	2.573.202	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605.714	2.573.202
35034	4.640.094	4.490.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640.094	4.488.400
35035	2.003.093	1.795.859	0	0	0	0	0	0	0	0	2.003.093	1.785.889
35036	1.771.533	1.719.467	0	0	0	0	0	0	0	0	1.771.533	1.719.457
35037	4.272.848	4.183.603	0	0	0	0	0	0	0	0	4.272.848	4.183.603
35038	2.963.630	2.960.769	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963.630	2.960.789
35039	2.920.183	2.843.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920.183	2.843.625

7.303

Раздел	О		П		И		С		Буџет за 2001		Расходи од приходи на буџет за 2001		Расходи од приходи од самофинансирање за 2001		Расходи од донации за 2001		Расходи од кредити за 2001		Вкупно	
	Планирано		Реализирано		Планирано		Реализирано		Планирано		Реализирано		Планирано		Реализирано		Планирано		Реализирано	
3610	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КРИВА ПАЛАНКА	2.560.104	2.485.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.560.104	2.485.220
3611	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - КУМАНОВО	5.165.315	5.010.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.165.315	5.010.640
3612	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ОХРИД	3.588.456	3.338.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.588.456	3.338.888
3613	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ПРИЛЕП	4.264.439	4.463.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.264.439	4.463.411
3614	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - РАДОВИШ	2.164.379	2.104.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.164.379	2.104.078
3615	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - РЕСЕН	1.617.165	1.462.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.165	1.462.262
3616	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СВЕТИ НИКОЛЕ	1.617.812	1.609.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617.812	1.609.439
3617	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СКОПЈЕ	43.778.179	42.050.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.778.179	42.050.985
3618	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СТРУГА	3.137.267	3.078.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.137.267	3.078.203
3619	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - СТРУМИЦА	5.267.480	5.220.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.267.480	5.220.811
3620	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ТЕТОВО	5.268.000	5.167.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.268.000	5.167.290
3621	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ВЕЛЕС	3.730.787	3.684.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.730.787	3.684.667
3622	ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО - ШТИП	4.749.299	4.648.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.749.299	4.648.441
3661	КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ - КУРЮКОВО	75.733.081	72.188.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.733.081	72.188.877
3662	ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ - ТЕТОВО	17.296.268	16.069.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.296.268	16.069.251
3663	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - БИТОЛА	21.628.084	21.430.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.628.084	21.430.221
3664	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ГЕВГЕЛИЈА	8.458.500	8.250.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.458.500	8.250.302
3665	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ОХРИД	11.117.103	10.468.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.117.103	10.468.451
3666	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ТЕТОВО	8.651.320	8.116.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.651.320	8.116.222
3667	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СКОПЈЕ	37.985.690	34.767.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.985.690	34.767.429
3668	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - СТРУГА	6.205.260	5.220.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.205.260	5.220.472
3669	КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА - ШТИП	13.505.320	13.360.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.505.320	13.360.485

Доколку се склучи договор спротивно на одредбите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член, договорот се смета за ништовен.

Набавувачот и понудувачот се должни да постапат согласно со ставовите 1, 3 и 4 на овој член и во случаите на склучување на анекс на главниот договор.“

Член 4

По членот 58 се додаваат три нови члена 58-а, 58-б и 58-в, кои гласат:

„Член 58-а

Набавувачот е должен во рок од седум дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач, по писмен пат, да го извести понудувачот дека е избран за најповолен.

Известувањето од ставот 1 на овој член претставува потврда за понудувачот дека е дефинитивно утврден за носител на договорот.

За изборот на најповолен понудувач, писмено се известуваат и сите други понудувачи учесници во постапката во рокот од ставот 1 на овој член.

Член 58-б

Во рок од седум дена од денот на истекот на рокот за поднесување на жалба, односно од денот на конечната на одлуката по жалбата, се потпишува договор.

Од страна на набавувачот, договорот го потпишува одговорното лице (функционерот, односно раководниот орган) или лице овластено од него, а од страна на носителот на набавката-овластен потписник.

По потпишување на договорот од одговорното лице на набавувачот корисник и единката корисник на средствата од Буџетот на Република Македонија, истиот треба да биде заверен со потпис и печат од овластено лице од министерот за финансии.

Доколку договорот не биде заверен со потпис и печат од овластено лице од министерот за финансии ќе се смета за ништовен.

Избраниот понудувач ќе пристапи кон потпишување на договорот под услов истиот претходно да е заверен со потпис и печат од овластено лице од министерот за финансии. Во спротивно евентуалната штета што би можела да настане поради преземање на одредени активности за реализирање на предметот на договорот ќе паднат на товар на избраниот понудувач.

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член се применуваат и при склучување на анекси на главниот договор.

Член 58-в

Заради водење на единствена евиденција на јавните набавки во Министерството за финансии, корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, се должни да достават примерок од склучениот договор за јавни набавки, во рок од 15 дена од денот на склучувањето на договорот.

Одредбите од ставот 1 на овој член, се применуваат и при склучување на анекси на главниот договор и на договорите склучени кога набавката била извршена по пат на непосредно спокодување.“

Член 5

Во членот 61 ставот 3 се менува и гласи:

„Членот на комисијата од ставот 1 на овој член може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е избран, во иста постапка како и за неговиот избор, само доколку:

- му е изречена казна за кривично дело против имотот;
- несовесно и ненавремено ја извршува работата во Комисијата;
- издаде деловна тајна со која се стекнал во текот на работењето во Комисијата и
- поднесе доброволна писмена оставка.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2003 година.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE

Нени 1

Нë ligjin për furnizime ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", nr.26/98, 50/01 dhe 2/02, pas nenit 2 shtohet neni i ri 2-a i cili thot:

"Neni 2-a

Në furnizimet publike përkatësisht aplikohen përcaktimet e Ligjit për marrëdhëniet obligative nëse me këtë Ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

Нени 2

Në nenin 7 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 33 i cili thot:

"Furnizuesit shfrytëzues individ shfrytëzues të mjeteve prej Buxhetit të Republikës së Maqedonisë në vendimin për nevojën e furnizimit janë të obliguar të përcaktojnë llogarinë, programën buxhetore dhe n[shkall[n e t[dalave".

Нени 3

Нени 58 ndryshohet dhe thot:

"Нени 58

Në afat prej 5 ditësh prej ditës së sjelljes së vendimit për zgjedhjen e ofruesit më të volitshëm, para nënshkrimit të marrëshjes, furnizuesi shfrytëzues dhe individ shfrytëzues i mjeteve të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, është i obliguar t'i parashtrij kërkesë me shkrim Ministrisë për financa, për dhënije të vërtetimit për mjete të siguruar financiare dhe pajtim për hyrje kah lidhja për kontratë.

Ministria e financave është e obliguar në afat prej 7 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës të vepron në të dhe nëse mjetet e planifikuara për furnizim konkret janë të siguruar me buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin vijues, në pajtim me Paragrafin 1 të këtij Neni, por nëse mjetet nuk janë të siguruar me shkrim ta njohtoj furnizuesin shfrytëzues dhe individin shfrytëzues të mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë se nuk mund të lidh kontratë.

Furnizuesi shfrytëzues dhe individ shfrytëzues i mjeteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, është i obliguar që para hyrjes për lidhje kontrate ta njohtoj ofruesin për nevojën e marrjes së vërtetimit konform Paragrafit 1 i këtij neni.

Ofruesi është i obliguar që para lidhjes së kontratës të kërkoj ekzemplar nga vërtetimit konform Paragrafit 1 i këtij Neni.

Nëse lidhet kontratë kundër përcaktimeve nga Paragrafi 1,2,3 dhe 4 të këtij Neni, kotrata logaritet e pavlerë.

Furnizuesi dhe ofruesi janë të obliguar të veprojnë konform me Paragrafin 1,3 dhe 4 të këtij Neni edhe në rastet e lidhjes së aneksit në kontratë kryesore."

Нени 4

Pas Nenit 58 shtohen tre nene të rinj 58-a, 58-b dhe 58-c të cilat thonë:

"Neni 58-a

Furnizuesi është i obliguar që në afat prej 7 ditësh nga dita e sjelljes së vendimit për zgjedhje të ofruesit më të volitshëm, me anë të shkrimit ta lajmëron ofruesin se është zgjedhur si më i volitshëm.

Informimi nga paragrafi 1 i këtij neni paraqet vërtetim për ofruesin se është vërtetuar definitivisht për bartës të kontratës.

Për zgjedhjen e ofruesit më të volitshëm, me shkrim të lajmërohen edhe ofruesit tjerë pjesëmarrës në procedurën në afatin e paragrafit 1 të këtij neni .

Нени 58 b

Pas kalimit të afatit për parashtrim të ankesës përkatësishtë pas vendimit përfundimtar pas ankesës, në afat prej 7 ditësh nënshkruhet kontrata.

Nga ana e furnizuesit, kontratën e nënshkruan personi përgjegjës (funksionari, gjegjësisht organi drejtues i punës) ose personi i autorizuar prej tij, kurse nga ana e bartësit të furnizimit – nënshruar i autorizuar.

Pas nënshkrimit të kontratës nga ana e personit përgjegjës të furnizuesit shfrytëzues dhe individit shfrytëzues i mjeteteve prej Buxhetit të Republikës së Maqedonisë i njëjti duhet të jetë i vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi i autorizuar prej ministrit të financave.

Nëse kontrata nuk vërtetohet me nënshkrim dhe vulë nga personi i autorizuar prej ministrit të financave ddo të llogaritet i pavlerë.

Ofruesi i zgjedhur do të hyj në nënshkrimin e kontratës me kusht që i njëjti paraprakisht të jetë i vërtetuar me nënshkrim dhe vulë prej personit të autorizuar nga ministri i financave.

Në të kundërtën dëmi eventual që mund të ndodh për shkak të ndërmarjes së aktiviteteve të përcaktuara për realizimin e lëndës së kontratës do të hudhen në barën e ofruesit të zgjedhur.

Përcaktimet nga paragrafi 2,3,4 dhe 5 të këtij neni aplikohen edhe gjatë lidhjes së anekseve të kontratës kryesore .

Neni 58-c

Përshkak të udhëheqjes së evidencës kryesore të ofertave publike në Ministrinë e financave ,shfrytëzuesit dhe individët shfrytëzues të mjeteteve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë janë të obliguar të dorëzojnë shembull nga kontrata e lidhur për furnizime publike ,në afat prej 15 ditësh nga dita e lidhjes së kontratës.

Përcaktimet e paragrafit 1 të këtij neni ,aplikohen edhe gjatë lidhjes së anekseve të kontratës kryesore dhe të kontratave të lidhura kur ffirmizimi ka qenë i kryer nëpërmjet të marëveshjes pa ndërmejtësim.”

Neni 5

Në nenin 61 paragrafi 3 ndryshon dhe thot:

“Anëtari i komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jetë i shkarkuar nga detyra para kalimit të mandatit për të cilin është i zgjedhur , në të njëjtën mënyrë si edhe për zgjedhjen e tij, vetëm nëse :

-i është shpallur dënimi për vepër penale kundër pronës;

-punën në Komision e kryen me pandërgjijshmëri dhe jo në kohë;

-tregoi fshehtësi pune të cilën e ka arritur gjatë punës në Komision , dhe

-parashtrroi dorëheqje me shkrim vullnetarishtë

Neni 6

Ky Ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, kurse do të aplikohet prej 1 Prill të vitit 2003.

596.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2003 година.

Бр. 07-1443/1
28 март 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за продажба на становите во општествена сопственост (“Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 62/92 и 7/98), во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

“Плаќањето на цената на станот се врши во целост или во рати, во денари или денари стекнати по основ на продажба на ефективна странска валута и со обврзниците издадени од страна на Република Македонија за исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните и за денационализација.“

Член 2

Во членот 7-а по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

“Деловната банка е должна да се грижи редовно да се врши плаќањето на обврските од страна на купувачите на становите по основ на продадените општествени станови, за што банката добива надоместок во висина од 2% месечно од наплатените средства од продажба на становите во општествена сопственост.

Министерот за финансии и банките од ставот 1 на овој член ќе склучат договор за регулирање на начинот и постапката под кои ќе се врши наплатата на средствата од купувачите на становите.“

Член 3

По членот 7-а се додава нов член 7-б, кој гласи:

“Член 7-б

Становите изградени со здружени средства по било кој основ, а кои се заведени на поранешни претпријатија или установи, како и становите на претпријатијата кои се ликвидирани, приватизирани или се во стечај и деловите од заедничките простории адаптирани во станбен простор, се државна сопственост.

Со становите од ставот 1 на овој член, управува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Владата на Република Македонија ги евидентира становите и лицата што ги користат становите од ставот 1 на овој член.“

Член 4

Членот 9 се менува и гласи:

“Средствата остварени од продажба на становите се приход на Буџетот на Република Македонија.“

Член 5

Членот 13 се менува и гласи:

“На носителите на станарското право кои нема да го купат станот, правото на користење на станот се трансформира во право на закуп, под услови и на начин утврдени со прописите од областа на домувањето.“

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

LIGJ

PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR SHITJE TË BANESAVE NË PRONËSI SHOQËRORE

Neni 1

Në Ligjin për shitje të banesave dhe pronësi shoqërore (“Gazetë zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.36/90,62/92 dhe 7/98), në nenin 7 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Pagesa e cmimit të banesës bëhet në tërtësi ose në këste, në denarë ose në denarë të fituara nga shitja e valutës së huaj efektive dhe të letrave me vlerë të lëshuara nga ana e Republikës së Maqedonisë për pagesën e mjeteteve të deponuara devizore të qytetarëve si dhe për denacionalizimin”.

Нени 2

Нë ненин 7-а, пас параграфит 1 сhtohen dy параграфе тë режа 2 dhe 3 si vijon:

“Banka afariste është e obliguar që тë kujdeset që rregullisht тë bëhet pagesa e obligimeve nga ana e blerëzve тë banesave нë базë тë banesave shoqëroре тë shitura, për çka banka përfiton kompenzim нë лarfëси преј 2% нë муај nga мjetet e paguara преј shitjes së banesave нë prone shoqëroре.

Ministri i Financave dhe bankave nga параграфит 1 i кëtij neni do тë lidhin marrëveshje për rregullimin e mënyrës dhe procedurës sipas тë cilës do тë bëhet pagesa e мjeteve тë blerëzve тë banesave.”

Нени 3

Пас нени 7-а сhtohet нени i ri 7-b si vijon:

“Нени 7-b

Banesat тë bashkuara мби çfarëдо базе, тë cilat janë тë evidentuara нë ндëрмarrjet ose

Entet тë mëparshme, si dhe banesat e ндëрмarrjeve тë likfiduara, privatizuara ose janë нë falimentim dhe pjesët nga локалет тë пërbashкëта тë адаптиуара për баним, janë pronëси shtetëroре.

Me banesat nga параграфит 1 i кëtij neni administron ндëрмarrja publike për ekonomizim ме banesat dhe локалет afariste тë Republikës së Maqedonisë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë i evidenton banesat dhe personat që i shfrytëzojnë banesat nga параграфит 1 тë кëtij neni.”

Нени 4

Нени 9 нdryshonsi vijon:

“Mjetet e realizuara nga shitja e banesave janë тë hyra тë Buxhetit тë Republikës së Maqedonisë.”

Нени 5

Нени 13 нdryshohetsi vijon:

“Bartësve тë сë drejtës banesore тë cilit nuk do ta blejnë banesën, e drejта e shfrytëzimit тë banesës u transformohet нë тë drejtë për qira, ме kushte dhe mënyrat тë пërcaktuara ме rdispozitat nga lëmia e banimit.”

Нени 6

Ky ligj hynë fuqi ме ditën e shpalljes нë “Gazetën зртаре тë Republikës së Maqedonisë”

597.

Врз основа на член 76 ставови 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИЈАЛИ И ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ ОД ВМРО-ДПМНЕ И НА ЦЕЛОКУПНИТЕ ВИДЕОМАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ ПОДАТОЦИ И СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНТИ ОД ИСПРАШУВАЊЕТО НА ПЕТРИТ АМЕ СО КОИ РАСПОЛАГА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за испитување на презентираниите видеоматеријали и другите податоци од ВМРО-ДПМНЕ и на целокупните видеоматеријали, други податоци и службени документи од испрашувањето на Петрит Аме со кои располага Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Анкетна комисија).

Член 2

Во испитувањето на видеоматеријалите и другите податоци, Анкетната комисија ќе соработува со Владата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и другите надлежни органи, што можат да придонесат за утврдување на состојбите.

Член 3

Анкетната комисија се состои од претседател и пет члена кои се избираат од редот на пратениците и тоа: претседател и двајца члена од редот на пратениците на политичките партии од опозицијата и тројца члена од редот на пратениците на политичките партии кои се на власт.

Член 4

Врз основа на наодите Анкетната комисија ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај во рок од 30 дена од именувањето на Анкетната комисија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1535/1

1 април 2003 година
Скопје

Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р **Никола Поповски**, с.р.

598.

Врз основа на членовите 1, 7 и 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/99), Одборот за доделување на наградата „За годишни остварувања во областа на публицистика-та и новинарството“, на седницата одржана на 12 февруари 2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ЗА ГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО“ ЗА 2002 ГОДИНА

I. Наградата „За годишни остварувања во областа на публицистиката и новинарството“ за 2002 година, во областа на публицистиката се доделува на Томислав Османли за книгата „СТРИП запис со човечки лик“.

II. Наградата „За годишни остварувања во областа на публицистиката и новинарството“ за 2002 година, во областа на новинарството се доделува на Анита Петровска за ТВ емисија за хендикепираниот Гоце Коцев.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1461/2

31 март 2003 година
Скопје

Претседател на Одборот,

Иван Андреевски, с.р.

599.

Врз основа на член 41 од Законот за девизно работење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/2001, 49/2001, 103/2001 и 54/2002) и точка 3 од Одлуката за известување за работи со хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 28.03. 2003 година го донесе следното

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Во Упатството за спроведување на Одлуката за известување за работи со хартии од вредност У.Бр. 09/2-9 (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/02), се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, точка 3. се менува и гласи:

3. Известувачите известуваат на образец "Извештај за работи со хартии од вредност" (ИХВ) кој е составен дел на ова упатство, во електронска форма. Известувачите кои не можат да го достават извештајот ИХВ во електронска форма, известуваат на истиот образец во хартија испечатен од електронската форма со потпис и печат од известувачот. Образецот треба да биде пополнет во два примерока, од кои еден за Народна банка на Република Македонија. Доколку во извештајниот месец, известувачот немал оставени хартии од вредност кои се предмет на известување, известувачот доставува писмено известување за истото.

2. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, во точка 6. Прилогот бр. 3 се менува и е составен дел на ова упатство.

3. Во делот I. ОПШТИ ОДРЕДБИ, точка 7. се менува и гласи:

7. Известувачот изготвува извештај за секој одделен имател на одделна хартија од вредност. Извештајот, доставен од еден известувач за еден вид на хартија од вредност и за еден клиент добива единствен број на Народна банка на Република Македонија.

Броевите се доделуваат автоматски, при електронски внос или рачно од Народна банка на Република Македонија за извештаите во хартија. За секој нареден извештај за истата хартија од вредност и за истиот клиент, известувачот се повикува на единствениот број на Народна банка на Република Македонија, се додека тоа портфолио е предмет на известување.

4. Во ДЕЛ (1). ОПШТИ ПОДАТОЦИ, точката 1.7 се менува и гласи:

1.7.1 Во полето "Тип на клиент", известувачот, во зависност од тоа за каков клиент известува, внесува (1Н):

- број 1 за клиент резидент правно лице;
- број 2 за клиент резидент физичко лице;
- број 3 за клиент нерезидент правно лице;
- број 4 за клиент нерезидент физичко лице.

1.7.2. Во полето "Идентификационен број" се внесува:

- за тип на клиент 1 "резидент правно лице" - матичен број на правното лице од Регистарот на правни лица на Република Македонија (7Н);

- за тип на клиент 2 "резидент физичко лице" - единствениот матичен број на резидентот физичко лице - ЕМБ, (13Н);

- за тип на клиент 3 "нерезидент правно лице": идентификациониот број со кој нерезидентот ја пријавил сопственоста во Централниот Депозитар за Хартии од вредност, (40АН);

- за тип на клиент 4 "нерезидент физичко лице" идентификациониот број со кој нерезидентот ја пријавил сопственоста во Централниот Депозитар за Хартии од вредност, (40АН).

5. Во ДЕЛ (3.) ПОРТФОЛИО НА ХАРТИЈАТА ОД ВРЕДНОСТ ВО ИЗВЕШТАЈНИОТ ПЕРИОД, точката (3.6). се менува и гласи:

3.6.1. Оставени или повлечени хартии од вредност за тргување во извештајниот месец (12 Н): со позитивен предзнак се внесува вредноста на оставените хартии од вредност за кои во извештајниот месец е даден налог за продажба, а кои не влегуваат во почетната состојба за тој месец, или со негативен предзнак вредноста на хартиите од вредност за кои во извештајниот месец е даден налог за нивно повлекување од продажба, а кои биле вклучени во почетната состојба на извештајниот месец (во МКД);

3.6.2. Курсни разлики (12 Н): со позитивен предзнак позитивните курсни разлики или со негативен предзнак негативните курсни разлики (во МКД);

3.6.3. Промени во пазарна цена (12): промените во пазарната цена на хартијата од вредност во месецот на известување (во МКД).

6. Во точка 3.7. , став 2 се менува и гласи:

Контролен износ: $3.1. + 3.2 - 3.3 + 3.4 - 3.5 +/- 3.6.1 +/- 3.6.2 +/- 3.6.3 = 3.7.$

7. Ова упатство стапува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.04.2003 година за извештаите кои до Народна банка се доставуваат од 01.05.2003 година.

У. бр. 09/2-9/1
28 март 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (ИХВ)				
Дел 1: Општи податоци				
* Задолжително се пополнуваат ставките од 1.1. до 1.4				
* Ставките од 1.5 до 1.8 се пополнуваат само во случај на извештај за странка				
1.0	Единствен број на НБРМ			
1.1	Месец и година			
1.2	Матичен број на известувачот (од Регистарот на правни лица -ДЗСМ)			
1.3	Вид на извештај:			
	1	Извештај на овластен учесник за своја сметка		
	2	Извештај на овластен учесник за сметка на клиент		
	3	Извештај на издавач - резидент на должничка хартии од вредност во странство		
1.4	Облик на трансакција:			
	1	МРН	ХВ издадени во Р.М. од страна на резиденти и во сопственост на нерезиденти	
	2	МНР	ХВ издадени во Р.М. од страна на нерезиденти и во сопственост на резиденти	
	3	СНР	ХВ издадени во странство од страна на нерезиденти и во сопственост на резиденти	
	4	СРН	ХВ издадени во странство од страна на резиденти и во сопственост на нерезиденти	
	5	СРР	ХВ издадени во странство од страна на резиденти и во сопственост на резиденти	
1.5	Држава на клиентот (ИСО код на државата на клиентот, од Шифрарникот на земји):			
1.6	Назив (фирма) на клиентот :			
1.7.1	Тип на клиент		1	2
			3	4
1.7.2	Идентификационен Број			
1.8	Сектор на клиентот: (сектор на клиентот според Шифрарникот на сектори)			

	Логичка контрола: контролен износ: 3.1 + 3.2 -3.3 +3.4 -3.5 +/- 3.61 +/- 3.6.2 +/- 3.6.3 = 3.7										
3.8	Доход (приход): (дивидендите и каматите на портфолиото, вк-лучувајќи го и дисконтот, стасани во месецот на известувањето)										
3.9	Провизија: (износ на провизијата која била платена во месецот на известувањето во МКД, која е трошок за клиентот)										
3.10	Данок: (данок кој што бил платен во месецот на известувањето во МКД, кој е трошок на клиентот)										
3.11	Број на лотови:										
	* Во тип на извештај:										
	1	се запишува конечната вредност на портфолиото од точка 3.7 во број на лотови									
	2	се запишува конечната вредност на портфолиото од точка 3.7, во број на лотови									
	3	се запишува бројот на лотовите на издадените ХВ на крај на месецот									
3.12	Старателска сметка: (врз Основа на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија., Сл.в. на РМ бр. 53/2002)										
	1	Нерезидентот има отворена старателска сметка									
	0	Нерезидентот нема отворено старателска сметка									
3.13	Држава на пазарот (ИСО код на државата според Шифрарникот на земји)										
3.14	Валута на зделката (ИСО код на валута на трансакцијата според Шифрарникот на земји)										
3.15	Држава на конечниот посредник (ИСО код на државата на кон.посред.)										
3.16	Назив (фирма) на конечниот посредник										
3.17	Држава на старателската банка(ИСО код на државата според Шифрарникот на земји)										
3.18	Назив на старателската банка										

Прилог бр. 3

НАЦИОНАЛНА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ

Шифрарникот на сектори на резидентина резиденти е изработен согласно Одлуката за утврдување на национална стандардна класификација на институционалните сектори ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002), додека шифрарникот на сектори на нерезиденти суштински ја следи логиката применета кај секторизацијата на резиденти.

- СЕКТОРИ НА РЕЗИДЕНТИ:

- С.11 - нефинансиски друштва
- С.12 - финансиски друштва:
- С.121 - централна банка
- С.122 - други монетарни - финансиски институции
- С.123 - други финансиски посредници, освен осигурителни друштва и пензиски фондови
- С.124 - помошни финансиски институции
- С.125 - осигурителни друштва и пензиски фондови освен ПИОМ
- С.13 - држава
- С.14 - домаќинства
- С.15 - непрофитни институции кои им служат на домаќинствата

- СЕКТОРИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ:

- С.21 - нефинансиски друштва
- С.22 - финансиски друштва:
- С.221 - централна банка
- С.222 - други монетарни-финансиски институции
- С.223 - други финансиски посредници, освен осигурителни друштва и пензиски фондови
- С.224 - помошни финансиски институции
- С.225 - осигурителни друштва и пензиски фондови освен ПИОМ
- С.226 - меѓународни финансиски организации
- С.23 - држава
- С.24 - домаќинства
- С.25 - непрофитни институции кои им служат на домаќинствата

600.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизното работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија го донесе следното

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Упатството за начинот на користење на правото согласно Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 82/02) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во прамбулата зборовите: "Врз основа на член 40 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење („Сл.весник на РМ“ бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 5 од Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.81/02) и член 69 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02)" се заменуваат со зборовите: "Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02)".

2. Во називот на Упатството зборовите: "за начинот на користење на правото согласно Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "за реализација на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија, по основ на користење на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија".

3. Во точка 13. во делот Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО се вршат следните измени:

- потточка 9) се менува и гласи: "Инвеститор. Во првото поле се внесува лицето кое во трансакцијата се јавува како имател на хартии од вредност, односно називот на нерезидентот, а во второто поле неговиот идентификационен број".

- потточка 10) се менува и гласи: "Кустодиска (старателска) сметка. Се внесува бројот на старателската сметка 99586 - Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент, бројот на сметката на која банката ја книжела обврската".

4. Во образецот КП - Барање за користење на право за купување на девизи од НБРМ под Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО се вршат следните измени:

- редот 9. Инвеститор се дели на два дела. Во првото поле се внесува лицето кое во трансакцијата се јавува како имател на хартии од вредност, односно називот на нерезидентот, а во второто поле неговиот идентификационен број".

- во редот 10. Зборот "кај" се брише.

- редот "16. Износ на репатријација" се брише. (Прилог на образец КП кон упатството).

5. Ова упатство стапува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

У.Бр. 09/3-III-2
1 април 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Барање за користење на право за купување на девизи од НБРМ				
Правата важат од: _____ до: _____				
А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ				
1. Назив на овластениот учесник	5. Одговорен работник			
2. МБ	6. Електронска пошта			
3. Седиште	7. Период на извештајот			
4. Телефон/факс	8. Датум на праќање во НБРМ			
Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО				
9. Инвеститор	име			
	Иден.број			
10. Кустодиска сметка				
11. Број на заклучница				
Користење на право				
12. Вид на трансакција				
13. Датум на реализација				
14. ИСИН				
15. Шифра на валута				ВКУПНО
16. Номинален износ				
17. Пазарна вредност				
18. Користи права				
19. Почетен сериски број				
20. Краен сериски број				
21. Датум на трансфер				
22. Кустодиска сметка во денари				

601.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр.34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, го донесе следното

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Упатството за реализација на Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 81/02) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во преамбулата зборовите: "Врз основа на член 41 и член 40 став 3, и точка 5 од Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.81/02) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02)" се заменуваат со зборовите: "Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02)".

2. Во називот на Упатството зборовите: "за реализација на Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "за реализација на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија, по основ купување на право за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија".

3. Во точката 1 зборот "и користење" се брише.

4. Во точка 11 зборовите: "2 работни дена пред почетокот на календарскиот квартал" се заменуваат со зборовите: "3 работни дена во наредниот квартал".

5. Во точка 13 бројот на сметката: "100-100-16" се заменува со број на сметка: "100-111-03 со повикување на број 151504", а зборовите: "2 работни дена пред почетокот на календарскиот квартал"се заменуваат со зборовите: "3 работни дена во наредниот квартал".

6. Во точка 14 зборовите: "издава потврда со која" се заменува со зборовите: "дава известување на банката со кое".

7. Во точка 16 во делот Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО се вршат следните измени и дополнувања:

- потточка 9) се менува и гласи: "Инвеститор. Во првата колона се внесува лицето кое во трансакцијата се јавува како имател на хартии од вредност односно називот на нерезидентот, а во втората колона неговиот идентификационен број".

- потточка 10) се менува и гласи: "Кустодиска (старателска) сметка. Се внесува бројот на старателската сметка 99586 - Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент, бројот на сметката на која банката ги книжела обврските".

8. Во образецот Барање за купување на право за купување на девизи од НБРМ под Б. СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО се вршат следните измени:

- колона 9. Инвеститор се дели на две колони : прва колона име и втора колона идентификационен број

- во колона 10. Зборот "кај" се брише. (Прилог на образецот кон упатството).

9. Ова упатство стапува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

У.бр. 09/3- III - 1
1 април 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Баране за купување на право за употребување на дејности од НБРМ		Првата вложба од		Образец КТ-НБРМ-1		19. Купувач право	
А: ОПШТИ ПОДАТОЦИ		Хартија од вредност		13. Матрица		14. Процент на вредност во евра	
1. Назив на овластената банка	2. МБ	3. Седиште	4. Телефонски	5. Одговорен работник	6. Електронска пошта	7. ПерIOD на влистувањето	8. Датум на преобане во НБРМ
9. Инвеститор	10. Кустодиска сметка кај	11. Број на хартија од вредност	12. Вид на хартија од вредност	13. Матрица	14. Шифра на валута	15. Номинална вредност	16. Назив на инвеститивна
17. Пазарна вредност	18. Процент на вредност во евра	ВКУПНО					

602.

Врз основа на член 16 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 3/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, го донесе следното

**УПАТСТВО
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ДВИЖЕЊЕТО НА СОСТОЈБАТА НА КУСТОДИСКИ
СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ КАЈ ОВЛАСТЕНИТЕ
БАНКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во Упатството за начинот и условите за известување за движењето на состојбата на кустодиските сметки на нерезиденти кај овластените во Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 82/02) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во преамбулата зборовите: "Врз основа на член 40 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и точка 3 од Одлуката за известување на работи со хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр.3/02)" се заменуваат со зборовите: "Врз основа на член 16 став 3 и член 41 од Законот за девизно работење („Сл. весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02), точка 13 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03 и 19/03) и член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/02)".

2. Во точка 2 зборовите: "Како кустодиски (старателски) сметки се сметаат сметките кои се евидентирани на сметките 8886 или 1086" се заменуваат со зборовите: "Банките треба да известуваат за движењето на следните сметки:

99586-Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент,

99587- Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент, на кои е вкнижена забрана на располагање и

8886- денарска старателска сметка на нерезидент".

3. Во точка 11 под А. Општи одредби се вршат следните измени:

- потточка 1. Се менува и гласи: "Назив на овластената банка. Се внесува целиот назив на овластената банка кај која нерезидентот има отворено кустодиска (старателска) сметка.

- во потточка 2 зборовите: "Матичниот број на кустодиската(старателска) банка кој е составен од 6 места", се менуваат и гласат: "Матичниот број на овластената банка кај која е отворена кустодиската (старателска) сметка кој е составен од 7 места".

4. Во точка 11 под Б. "Преглед на состојба на кустодиски (старателски) сметки на нерезиденти" се вршат следните измени и дополнувања:

- во потточка 9 броевите: "8886 или 1086" се заменуваат со броевите: "99586 или 99587".

- потточка 11 се менува и гласи: "11. Обезбедено изјава. Изјава на нерезидентот доставена до овластената банка, согласно одредбите од точка 3 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија. Се внесува шифра од шифрарникот кој е составен дел од ова упатство".

- во потточка 20. после зборот "средства" точката се брише и се додаваат зборовите: "кои се книжат на сметката 8886".

5. Во Образецот ИСХВ-КС-1 - Извештај за движењето на состојбата на кустодиски сметки на нерезидентите се вршат следните измени:

- редот 11 се менува и гласи: "11. Обезбедено изјава."
- редот 18 се менува и гласи: "18. Акции и/или удели".

6. Во прилогот кон упатството, во делот шифрарници, по вториот шифрарник, се додава нов шифрарник кој гласи:

"При пополнување на Образецот ИСХВ-КС-1, во полето 11, се користат следните шифри:"

Шифра	Опис
0	нема обезбедено изјава
1	има обезбедено изјава

7. Оваа упатството стапува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

У.бр.09/3-III-3
1 април 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

А. ОПШТИ ПОДАТОЦИ	
1. Назив на овластениот учесник	5. Одговорен работник
2. МБ	6. Електронска пошта
3. Седиште	7. Период на извештајот
4. Телефон/факс	8. Датум на праќање во НБРМ
Б. Преглед на состојба на кустодиски (старателски) сметки	
	Кустодиски сметки
9. Кустодиска сметка	
10. Датум	
11. Обезбедено изјава	
12. Број на налог	
13. ISIN	
14. Вид на хартија од вредност	
15. Шифра на валута	
16. Номинален износ	
17. Должнички хартии од вредност	
17.1 Почетно салдо	
17.2 Прилив	
17.3 Одлив	
17.4 Крајно салдо	
17.5 Број на права	
17.6 Почетен сериски број	
17.7 Краен сериски број	
18. Акции и/или удели	
18.1 Почетно салдо	
18.2 Прилив	
18.3 Одлив	
18.4 Крајно салдо	
18.5 Број на права	
18.6 Почетен сериски број на правата	
18.7 Краен сериски број на правата	
19. Деривативи	
19.1 Почетно салдо	
19.2 Прилив	
19.3 Одлив	
19.4 Крајно салдо	
19.5 Број на права	
19.6 Почетен сериски број	
19.7 Краен сериски број	
20. Сметка во денари	
20.1 Почетно салдо	
20.2 Прилив	
20.3 Одлив	
20.4 Крајно салдо	

603.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за девизното работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 54/02) и врз основа на точка 14 од Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи („Сл. весник на РМ“ бр.53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија го донесува следното

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи се додава нова точка 10 која гласи:

"10. Банките овластени за вршење на менувачки работи не се должни да водат дневна евиденција на обрасците бр. 1КТ - Образец за книжење на трансакциите и бр. 1ДБ - Образец за пресметка на дневната благајна.

Банките овластени за вршење на менувачки работи при изготвување на декадниот извештај на образец ИМР1 - Извештај за реализиран промет по менувачко работење не се должни да ја пополнуваат колона 2 - Почетна состојба и колона 12 - Крајна состојба".

2. Точките 10, 11 и 12 стануваат точки 11, 12 и 13.

3. Ова упатство стапува во сила со денот на потпишувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

У.бр. 09/3- III- 4
1 април 2003 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

604.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002), Министерството за финансии на ден 19.03.2003 година, издава

ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЛИЗИНГ

1. Дозволата за вршење на дејност лизинг се издава на Трговско друштво за промет и посредување "МАК-КАР" Балфинко Макфин ДОО, ул. "Васил Горгов" бр. 476 од Скопје, кое на денот на поднесувањето на барањето за издавање на дозвола поседува основна главнина во пари, во износ од 39.078.313,00 денари, и е регистрирано во трговскиот регистар со шифра 65.21 - Финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-4005/3
19 март 2003 година
Скопје

Министерство за финансии
Министер,
м-р Петар Гошев, с.р.

Огласен дел

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поведена постапка за исчезнато лице, за умрено, Цветановиќ Синадин од с.Оризари, од татко Сајко.

Се повикува лицето Цветановиќ Сајко Синадин, како и секој кој што нешто знае за неговиот живот, да се јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот, а по истекот на овој рок доколку никој не се јави во судот, исчезнатото лице Цветановиќ Сајко Синадин ќе се прогласи како исчезнато лице, за умрено.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Р. бр. 72/02.

(8232)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка за развод на брак, П. бр. 3019/02, по тужба на тужителката Мејрерма Бузаки против тужениот Фадиј Бузаки со непозната адреса на живеење.

Се повикува Фадиј Бузаки во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или на судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува неговиот привремен старател адвокатот Митковска Лиљана, од Скопје, одредена од МЦСР на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XXI. П. бр. 3019/02. (8090)

Со решение на овој суд П. бр. 1589/02 од 7.03.2003 година, врз основа на член 78 од ЗПП, поставен е адвокатот Зоран Милошевски од Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 27а/1 за привремен застапник на тужениот Зоран Стојчевски од Скопје, сега со непозната адреса на живеење во постапка која се води пред овој суд по тужба на тужителот АД за осигурување "Вардар" Скопје, за долг во вредност од 490.372,00 денари.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во оваа постапка и ќе ги штити неговите интереси, што значи дека во име на тужениот ќе ги врши правата и должностите се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 1589/02. (8215)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води парнична постапка за долг по тужба на тужителот Будимир Трајковиќ од Врање, преку полномошник адвокат Димитар Аргакиев од Скопје против тужениот Санде Николов од Скопје, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 270.000,00 денари.

Се повикува тужениот Санде Николов во рок од 30 дена од објавување на судскиот оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во судот лично или преку полномошник. Во спротивно, се известува дека неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот застапник адвокатот Бојана Милосавлевиќ од Скопје, ул. "Шекспирова" бр. 1/2-11 се до нејзиното правосилно завршување.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П. бр. 3864/95. (8189)

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд, постапувајќи по тужбата, за долг, на тужителот Игнат Панчевски од Скопје, ул. "Стив Наумов" бр. 22/1, против тужените Сашо Пецуров, Константин Пецуров и Сава Пецурова, сите од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје - Скопје, за привремен застапник на тужените Сашо Пецуров, Константин Пецуров и Сава Пецурова, сите од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, им е поставен адвокат Весна Мирјановска, ул. "Пајко Маало" бб Скопје.

Со истото решение одредено е дека привремениот застапник - посебниот старател ќе ги застапува и штити интересите во постапката на тужените. Ваквите дејствија привремениот застапник е должен да ги презема се додека тужените или нивниот полномошник не се појават пред судот, односно додека Центарот за со-

цијална работа не го извести судот дека на тужените им поставил старател.

Овој оглас да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласна табла на судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П. бр. 2390/2000. (8230)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Во парничниот предмет за долг на овој суд П. бр. 443/01, заведен по тужба на тужителот Богомир Николовски од Скопје против тужената Савка Бојчева од Велес, сега со непозната адреса на живеење и престојување. Вредност на спорот 15.000,00 денари. За привремен застапник на тужената се одредува Валерија Николова соработник при овој суд согласно член 78 став 1 и 2 точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 443/01. (8212)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Куртиши Камил од с. Дебреше, против тужените Урдаревиќ Тренда, Стојановиќ Благуња и Шабани Гроздана, за утврдување на сопственост. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

На тужената Стојановиќ Благуња од СР Југославија со непозната адреса на живеење и се поставува привремен застапник адвокатот Агим Мислими од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената во постапката се додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 91/03. (8213)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Основниот суд во Делчево по правната работа на тужителот Боре Иванов од с. Луковица, против тужените Павле и Гоце Митревски од М. Каменица, за надомест на штета, вредност 40.000,00 денари.

За привремен застапник на тужениот Гоце Митревски од М. Каменица на привремена работа во Р. Грција, со непозната адреса, се назначува Бранко Тричковски - дипл. правник, стручен соработник во Основниот суд Делчево.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката со сите права и должности на законски застапник се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и преку огласна табла на судот.

Од Основниот суд во Делчево, П. бр. 70/02. (8214)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, поднесена е тужба за развод на брак од тужителката Мустафова Музафер од Кочани сега на привремена работа во Германија, против тужениот Мустафов Ајруш од Кочани, сега со непозната адреса на престојување во Германија. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот Мустафов Ајруш од Кочани, сега со непозната адреса на престојување во Германија, да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори ќе биде поставен

привремен застапник дипломиран правник со положен правосуден испит кој ќе ги штити неговите права и интереси, Благојчо Стоименов стручен соработник во Основниот суд во Кочани, се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 95/03. (8096)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Изаир Илјази од Тетово, ул. "146" бр. 45, против Јулијана Илјази сега со непозната адреса во Кратово. Се повикува тужената Јулијана Илјази да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавување на огласот или да одредат полномошник. Во спротивно, судот ќе и постави привремен старател-застапник кој ќе ги штити правата и интересите пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 294/2003. (8095)

Пред овој суд се води постапка, за развод на брак, по тужба на тужителот Сефер Јусуфи од с. Теарце, против тужената Шкипе Јусуфи, сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужената Шкипе Јусуфи е со непозната адреса, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, судот ќе и постави времен старател-застапник кој ќе ги штити нејзините права и интереси пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 304/2003. (8427)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 3022/99 од 20.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006922?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДРЕН ДООЕЛ извоз-извоз с. Самоилово, Општина Ново Село, Струмица.

Дејности: 15.11, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.98, 52.11, 52.24, 52.41, 52.42, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Горгиевска Гордана - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 3022/1999. (34242)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1058/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010624?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги КА-МАК ДООЕЛ Берово Извоз-Увоз ул. "Моша Пијаде" бр. 2.

Дејности: 15.5, 15.51, 15.52, 15.6, 15.61, 15.8, 15.81, 15.89, 15.98/1, 60.2, 60.22, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.1, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 51.3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.5, 51.53, 51.23, 51.24, 52.2, 52.21, 52.4, 52.46, 52.48, 52.6, 52.62, 52.63, 52.1, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, надво-

решна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнациони работи со странство, меѓународни агенциски услуги, надворешна трговија со дрво и градежен материјал, надворешна трговија со мебел и опрема за домаќинствата, малограничен промет со државите со кои граничи Република Македонија.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Единствен содружник - основач на друштвото е Зоран Кафециски од Берово.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет и работење, друштвото ќе го застапува и потпишува Зоран Кафециски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1058/2002. (131)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1045/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010611?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и производство БиС-Маркет ДООЕЛ Штип, ул. "Железничка" бр. 81, Штип.

Единствен содружник е Николче Здравев од Штип, ул. "Железничка" бр. 81, кој вложува 2.500 евра или 155.000 денари основни средства.

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Единствениот содружник во исто време е и управител и застапник во надворешнотрговскиот промет со неограничени овластувања.

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.10, 55.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 60.22, 60.24, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.81/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1045/2002. (132)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 945/2002 од 13.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010511?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги Еуро Ин ДОО Радовиш, ул. "Кеј 8-ми Септември" бр. 18.

Основачи: Здравев Стојан и Божинов Горги од Радовиш.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.1, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74,

60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, реекспорт, застапување на странска фирма, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Со неограничени овластувања со сиот свој имот Здравева Стојна - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 945/2002. (133)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 911/2002 од 06.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010477?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и транспорт Прециз Стил ДООЕЛ Штип, ул. "Железничка" бр. 95.

Единствен содружник е Монеvски Тони од Штип, ул. "Железничка" бр. 95.

Основачки влог 2.500 евра или 155.000,00 денари обртни средства.

Целосна одговорност, неограничени овластувања.

Управител и застапник во надворешнотрговскиот промет е Мара Данева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 48А, со неограничени овластувања.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 55.11, 5.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.30, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 911/2002. (134)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1033/02 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010599?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Панела ДООЕЛ Штип, ул. "Мирче Ацев" бр. 25.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународно-агенциски услуги, малограничен промет со сите соседни држави, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Емил Тодосиев - управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1033/2002. (135)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1020/2002 од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010586?-8-06-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето согласно одредбите со ЗТД на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги Вигор-Шпед извоз-увоз ДООЕЛ Штип, ул. "Ратко Јовановиќ" бр. 24.

Дејности: 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.5, 45.50, 50.1, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.37, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.7, 51.70, 52.2, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.5, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 60.2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.0, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународни агенциски услуги, малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Единствен содружник на друштвото е Јане Јовановски. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува Јане Јовановски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1020/2002. (136)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1064/2002 од 02.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010630?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и промет М.Г. - Компани ДООЕЛ Кочани ул. "Скопска" бр. л 9/9, Кочани.

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.30, 15.13, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.98/2, 20.40, 15.22, 37.10, 37.20, 24.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 65.12/3, 70.31, 74.12, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со соседите, застапување на странски фирми, посредување и реекспорт, комисиона продажба, консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Основач е физичкото лице Галина Михајлова од Кочани, ул. "Скопска" бр. л.9/9.

Марија Михајлова - управител и застапник со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1064/2002. (137)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 997/2002 од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010563?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за трговија, производство и услуги СКВЕР, увоз-извоз ДООЕЛ Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 1.

Основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма Друштво лица за трговија, производство и услуги СКВЕР, увоз-извоз ДООЕЛ Кочани, ул. "Никола Карев" бр. 1. Основач е Љупчо Тодосиев од Кочани. Основачот не одговара за обвр-

ските на друштвото. Друштвото настапува со неограничени овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител со неограничени овластувања во внатрешно и надворешнотрговскиот промет е Љупчо Тодосиев.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 32.30, 36.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 80.42, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 997/2002. (138)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1019/02 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010585?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги Пеци-Рајчани ДООЕЛ Кочани, ул. "Раде Кончар" бр. 26.

Основач-единствен содружник е Коцев Драган од Кочани.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.21, 25.22, 25.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, СР Југославија, Грција и Албанија, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Коцев Драган - управител со неограничени овластувања во управувањето и застапувањето во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1019/2002. (139)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 939/2002 од 07.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010505?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО согласно ЗТД на Друштвото за производство и трговија АГРАРИЈА ПРОДУКТ ДОО увоз-извоз Свети Николе, с. Ерцелија.

Дејности: 01.41/3, 01.42, 15.61, 15.62, 15.82, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.43, 51.53,

51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Паневски Љупчо - управител без ограничување. Содружници се: ТОП ГРОУП Анштатт, Лихтенштајн и АГРО ИНВЕСТ ДОО, Свети Николе.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 939/2002. (140)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1065/02 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010631?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги Мини 2003 ДООЕЛ Штип, ул. "21-ви Мај" бр. 5, Штип.

Основање на друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице.

Фирма и седиште: Друштво за трговија и услуги Мини 2003 ДООЕЛ Штип. Сократен назив на фирмата: Мини-Мак 2003 ДООЕЛ Штип. Содружник е Митруш Алексовски од Штип, ул. "21-ви Мај" бр. 5, Штип, вложува 159.100,00 денари или 2.600 евра по среден курс утврден и објавен од Народна банка на Р. Македонија, а се состои од основни средства.

Дејности: 15.52, 15.86, 15.87, 15.89, 50.20, 50.30, 51.19, 51.21, 51.22, 51.30, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 92.33. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници (меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај), други услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, лучки и аеродромски услуги), посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Митруш Алексовски-управител со неограничени овластувања во застапувањето, во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1065/2002. (141)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1044/2002 од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010610?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДАБО ДООЕЛ Штип, ул. "Сане Георгиев" бр. 38.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 14.11, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 24.52, 25.12, 25.21, 25.22,

25.23, 25.24, 26.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.16, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 92.34, 93.02, 93.05, 22.14, 21.21, 21.23, 21.24, 28.63, 92.62, 14.12, 14.21, 14.22, 45.11, 45.12, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки на консигнациони складишта, реекспорт.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сиот свој имот. Основач и управител е Борисова Анета од Штип-без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1044/2002. (142)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1082/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010648?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ВЕЈ ДООЕЛ Пехчево, ул. "Борис Кидрич" бб.

Единствен содружник е Андоновска Вера од Пехчево. Седиште: ул. "Борис Кидрич" бб, Пехчево. Управител е Андоновска Вера со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото. Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 50.10, 50.30, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.34, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 5 2.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 55.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, реекспорт и посредување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1082/2002. (143)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1072/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010638?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ПИРИН ДОО НОВО СЕЛО ул. "Маршал Тито" бр. 11.

Единствени содружници се Милев Андон од Струмица и Ангушев Митко од Струмица. Седиште: ул. "Маршал Тито" бр. 11, Ново Село. Управител е Милев Андон од Струмица со неограничени овластувања при застапувањето на друштвото. Друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 17.21, 17.22, 17.24, 17.25, 17.30, 17.51, 25.21, 25.24, 52.41, 52.42, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 50.10, 50.30, 51.70, 51.31, 51.32, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, меѓународен транспорт на патници и стоки, консигнациони работи, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1072/2002. (144)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 1073/2002 од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 03010639?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, угостителство и услуги ТВИСТЕР увоз-извоз ДОО Струмица, ул. "Вардарска" бр. 16.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.33, 15.43, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.86, 15.88, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.44, 51.43, 51.45, 51.47, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.50, 52.61, 52.63, 55.12, 52.74, 55.30, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.30, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 72.10, 74.12, 74.13, 74.14, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, комисиона продажба, застапување странски фирми.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Содружници на друштвото се лицата: Горан Витанов од Струмица и Верољуб Калапоцев од Струмица.

Управител и застапник на друштвото во надворешнотрговскиот промет е лицето Верољуб Калапоцев од Струмица со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 1073/2002. (145)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 40/2003 од 14.03.2003 година над стечајниот должник Приватната здравствена организација - Ординација по општа медицина Кварк Битола ПО ул. "Солунска" бр. 115, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-19894 на Основен суд Битола со жиро сметка бр. 40300-603-35556 при Агенцијата за работа со блокирани сметки Битола, со дејност медицинска пракса отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8203)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 42/2003 од 27.02.2003 година над стечајниот должник Трговец поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај Пецо Мице Таневски ТП с. Кркино, Битола, запишан во регистарска влошка бр. 1-19185 на Основен суд Битола со жиро сметка бр. 500-0000003618-37 при Стопанска банка АД Битола, со дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8204)

Основниот суд во Штип, со решение Ст. бр. 56/02 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за ограничена одговорност за трговија Типо ПБ ДОО Стоковна куќа - Пробиштип, ул. "Јаким Спиров" бр. 8, со жиро сметка бр. 41401-601-35342 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за ограничена одговорност за трговија Типо ПБ ДОО Стоковна куќа - Пробиштип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот ДТ Типо ПБ Стоковна куќа - Пробиштип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8205)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 23/03 од 13.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Александра - 94 Стојче Пасков и др. јтд Струмица, со жиро сметка бр. 300030000010850 што се води при Комерцијална банка АД Скопје, одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основен суд во Струмица. (8206)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 40/03 од 26.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТ Аладин ДООЕЛ експорт-импорт Струмица, со жиро сметка бр. 300030000021714 што се води при Комерцијална банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основен суд во Струмица. (8207)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 25/03 од 20.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТУ САФАРИ-М ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 220-4211001894-61 што се води при Македонска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основен суд во Струмица. (8209)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 11/03 од 20.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ Ненад ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 210-0549205001-08 што се води при Тутунска банка АД Скопје, филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основен суд во Струмица. (8210)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 121/03 од 24.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Прет-

пријатие за промет и услуги ДЕКЕМ увоз-извоз ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 22/18, со жиро сметка бр. 40100-601-258034 и регистарска влошка 1-46284-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги ДЕКЕМ увоз-извоз ДОО од Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8117)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 125/02 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и туризам "СЕМ-КО" ДОО Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 79/1-7, со жиро сметка бр. 40100-601-340635 и регистарска влошка 1-61912-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и туризам "СЕМ-КО" ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8120)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 141/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги Винскоп ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Полог" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-182244 и регистарска влошка 1-6977-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги Винскоп ДОО од Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8131)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 137/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало СЕФА-МП 11 Имер ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, со седиште на ул. "210" бр. 12, со жиро сметка бр. 200000012643069 и регистарска влошка 020011177?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало СЕФА-МП 11 Имер ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8135)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст.бр. 136/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги КАЗО КОМЕРЦ ц.о. експорт-импорт од Скопје, со седиште на ул. "Дижонска-19" бр. 11, со жиро сметка бр. 40100-601-244565 и регистарска влошка 1-28253-0-0-0, при регис-

тарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги КАЗО КОМЕРЦ ц.о. експорт-импорт од Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8144)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 128/03 од 24.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за занаетчиство и трговија ЕЛЕКТРО-БАНТ експорт-импорт П.О. од Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 7/2-7, со жиро сметка бр. 40100-601-342101 и регистарска влошка 1-60511-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за занаетчиство и трговија ЕЛЕКТРО-БАНТ експорт-импорт П.О. од Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8151)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 134/03 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ВОДНО-ПРОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. "Адам Мицкиевиќ" бр. 30, и жиро сметка бр. 40100-601-107773 при Агенција за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 1-14963-0-0-0, и истата не се спроведува, па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8188)

Управителот на Мешовитото друштво за производство, внатрешен и надворешен промет ХАРТОП-ЛАСТ Ангел и други ДОО Гевгелија, ул. "Слободан Митров Данко" бр. 3, објавува намера за намалување на основната главница на друштвото.

Друштвото е согласно, врз основа на барање на доверителите, да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Доверителите да се пријават во рок од 90 дена од објавувањето на огласот. (8061)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 131/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто такси Неон Фарук, Раиф Личина ТП с. Петровец - Скопје, со седиште во с. Петровец, со жиро сметка број 40110-601-421859 и регистарска влошка бр. 020010761?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Авто такси Неон Фарук, Раиф Личина ТП од с. Петровец - Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (8226)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 127/03 од 24.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за

производство, проектирање, инжињеринг и услуги Мотоинжињеринг увоз-извоз Гаврил-Радомир ДООЕЛ од Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/4-27, со жиро сметка број 40100-601-148107 и регистарска влошка бр. 02017364?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, проектирање, инжињеринг и услуги Мотоинжињеринг увоз-извоз Гаврил-Радомир ДООЕЛ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (8227)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 139/03 од 25.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Трговско претпријатие увоз-извоз ЕУРО-БЛИК Ц.О. од Скопје, со седиште на ул. „1558“ бр. 22-а, со жиро сметка број 40100-601-66295 и регистарска влошка бр. 1-9200-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I-Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Трговско претпријатие увоз-извоз ЕУРО-БЛИК Ц.О. од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I-Скопје.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје. (8228)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 161/03 од 26.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги „АЛЕКС“ Владимир Симоновски ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. „Бриселска“ бр. 31, со сметка број 40120-601-438335 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка бр. 02021205?-8-01-000, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8240)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст. бр. 114/03 од 10.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за туризам и трговија ХОРУС Анета ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 28/43 и сметка број 300000001148225 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02026254?-8-01-000, и истата не се спроведува, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (8395)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 26/2003 од 14.03.2003 година, над стечајниот должник Друштво за наука и уметност Битола, ул. „Ленинова“ бр. 39 Битола запишано во регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег. згф. бр. 22/98 на Основниот суд Битола со жиро сметка бр. 500-0000001592-04 во Стопанска банка АД Битола, со дејност хуманистички науки отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (8432)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 22/03 од 27.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство и

трговија на големо и мало ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз - Штип, ул. „Кежовица“ бр. 5 Штип, со жиро сметка бр. 41400-601-48384 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на големо и мало ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз-Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Друштвото за производство и трговија на големо и мало ИКО - 2000 ДООЕЛ увоз-извоз-Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8433)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 7/99 од 21.03.2003 година во 9,30 е отворена стечајна постапка над должникот кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје.

За стечаен управник се смета Пепи Панев ул. „Битолска“ бр. 7 во Штип.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето во „Сл. весник на РМ“ и на огласната табла кај Основниот суд во Штип, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на 8-иот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Сл. весник на РМ“, да ги пријават различните права на подвижни предмети и права на должникот, на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите над кои постои различно право, имотот и основот на засновањето на тоа право и обезбеденото побарување. Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на собир на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува за ден 16.05.2003 година во 10 часот во соба бр. 12 во зградата на овој суд.

Се повикуваат должниците да ги намират своите долгови спрема стечајниот должник без одлагање.

Од Основниот суд во Штип. (8434)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 71/03 од 28.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над ЗНАЕТЧИСКА ЗАДРУГА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ЗНАЕТЧИСТВО “МИНЕР“ Ц.О. КУМАНОВО, ул. “Братство Единство“ бб, од Куманово, со жиро-сметка 40900-601-0000586 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ, број на регистарска влошка 2-1068-0-0-0 и Срег. бр. 412/2001 од 17.12.2001 година, на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска, судија на овој суд и член на стечаен совет.

За стечаен управник се именува Николовски Михајло, ул. “Годе Думба“ бр. 37, Куманово.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот, да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, во согласност со одредбите на Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во “Службен весник на РМ“, да ги пријават своите различни права: на подвижни предмети и права на должникот, на недвижности на должникот

кои не се запишани во јавни книги, на недвижности на должникот кои се запишани во јавни книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основ на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка отворена на ден 28.03.2003 година, на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС), се закажува на ден 14.05.2003 година, во 09,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собрание на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 09,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (8239)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 117/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговец поединец Горан Гуте Јовановски “ДАНДИ“ Скопје со седиште на ул. “Кара Тригун“ бр. 4, Скопје со жиро сметка 40100-601-385697 и регистарска влошка I-68259-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Трговец поединец Горан Гуте Јовановски “ДАНДИ“ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8441)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 39/03 од 20.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, инженеринг и трговија ЗГМ-ИНЖЕНЕРИНГ Митко ДООЕЛ со седиште на бул. “АВНОЈ“ бр. 72/1-52 со жиро сметка 300000000734229 при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02008761?8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за производство, инженеринг и трговија ЗГМ-ИНЖЕНЕРИНГ Митко ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8440)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 148/03 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги СТУДИО МБ од Скопје, со седиште ул. “Петко Јанчевски“ бр. 2-б, со жиро сметка број 40110-601-341515 и регистарска влошка бр. I-61756-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги СТУДИО МБ од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8454)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 143/03 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Претпријатие за производство, промет и услуги ДАРКО-МЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 83/1-20 во Скопје, со жиро сметка број 40100-601-227310 и регистарска влошка бр. 1-39801-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, промет и услуги ДАРКОМЕРЦ ДОО увоз-извоз од Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 83/1-20 од Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8453)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 13/03 од 11.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "ФОКУС" експорт-импорт Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Петар Манџуков" бб, Бутел I, со жиро сметка 40100-601-161646 и регистарска влошка 1-22241-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "ФОКУС" експорт-импорт Ц.О. Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8461)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 28/2003 од 27.02.2003 година, над стечајниот должник Друштво за трговија, производство и услуги Залтко Стерјов "Домус" увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Народни херои" бр. 4, Битола, запишан во Рег. вл. бр. 01007175?-08-01-000 во Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 200000020447689 во Стопанска банка АД Скопје филијала Битола, со дејност со шифра 55.40, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (8505)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 83/03 од 01.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за шпедитерски услуги, производство и трговија ТОМЕЛ ШПЕД Томе ДООЕЛ експорт-импорт со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 79-а, со жиро сметка 210-0551780001-88 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 02040993?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за шпедитерски услуги, производство и трговија ТОМЕЛ ШПЕД Томе ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8510)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 146/03 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИЈА 99 Реџеп ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани, со седиште во с. Студеничани, со жиро сметка бр. 40100-601-422515 и регистарска влошка бр. 020010914?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИЈА 99 Реџеп ДООЕЛ експорт-импорт с. Студеничани.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8511)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 328/01 од 17.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ДЕ-СПИР" со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 97, со жиро сметка 40110-601-304951 како и број на регистарска влошка 1-54838-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "ДЕ-СПИР" се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8517)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 144/03 од 31.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и услуги МАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Ц.О. Скопје, со седиште на ул. "Финска" бр. 118, со жиро сметка бр. 40100-601-163079 и регистарска влошка бр. 1-26022-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало, транспорт и услуги МАРЦ КОМЕРЦ извоз-увоз Ц.О. Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (8526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 153/03 од 26.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ЉИЉАН КОМПАНИ" извоз-увоз ДОО -Скопје, со седиште на ул. "Алексо Демниевски" бр.9/3, со жиро сметка број 40120-601-3862241 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија - Скопје, со регистарска влошка број 1-62669-0-0-0, и истата не се спроведува па, се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (8529)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 307/02 од 01.04.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги МАКФОЖ Оливера ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Маџари" бр. 26-д, со жиро сметка 3000000011-22908- при Комерцијална банка АД Скопје и регистарска влошка 02027409?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајната постапка над должникот Друштво за промет и услуги МАКФОЖ Оливера ДООЕЛ Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (8537)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 51/03 од 12.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над дополнително пронајдениот имот на должникот Друштво за трговија и услуги „ЛОНСА-КОМЕРЦ“ Васко ДООЕЛ експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. „Анкарска“ бр. 33, со жиро сметка бр. 40120-601-27578? кај Агенцијата за блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје и регистарска влошка број 020151189?-8-01-000.

За стечаен судија се определува Маргарита Тошанова, член на стечајниот совет и судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Горѓе Костов од Скопје, со адреса на ул. „Атинска“ бр. 1/9.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште), за ден 14.04.2003 година, во 10⁰⁰ часот во соба бр. 70, во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8563)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр.163/2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз Македо Промет Прилеп, претворено во Друштво за производство и трговија Македо промет Кирил Ацески ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. „Душко Наумоски“ бр. 8, запишан во регистарската влошка 010041537-8-03-000 во Основниот суд во Битола со жиро сметка 41100-601-4223 кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, со основна дејност друга трговија на големо.

Стечајната постапка над должникот се отвора на ден 17.03.2003 година во 12,00 часот.

За стечаен судија се определува Татјана Суслеска член на советот.

За стечаен управник се определува Васил Павлоски дипл. економист од Крушево, ул. „Манчу Матак“ бр. 26а, со телефон 070-836-677.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и да уплатат судски такси на уплатница во износ од 600 денари во корист на Републички судски такси - стопанство - трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338, приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што

не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги - катастарот да ги пријават кај стечајниот управник во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, а во пријавата да означат на кој предмет постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 07.05.2003 година во 13,00 часот, судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласната табла во Основниот суд во Прилеп и во „Службен весник на РМ“.

Жалбата не го спречува извршувањето на решението. Од Основниот суд во Прилеп. (8591)

Во огласот за стечајна постапка на "Кожарски комбинат" во стечај од Битола, објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 19 од 25 март 2003 година, на страна 40, во вториот став во четвртиот ред после зборот "Битола" следуваат зборовите: "од Битола за ден 08.05.2003 година во 13.00 часот.

Се повикуваат доверителите кои имаат свои побарувања према стечајниот должник "Кожарски комбинат Битола".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л. бр. 13/2003 година од 14.02.2003 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт МИЛКО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. „Тодор Чангов“ бр. 19/29 со жиро сметка бр. 30000000092587, Комерцијална банка АД-Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 59.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8279)

Ликвидаторот Павел Томашевски од Скопје, бул. „Стив Наумов“ бр. 7/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег. бр. 5149/02 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство и инженеринг БУМАРКЕТ-ПРАКТИКЕР ДОО Скопје и со број на жиро-сметка 40120-601-491856 отворена при ЗПП филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (8371)

Ликвидаторот Глигур Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 208/03 од 10.03.2003 година, објавува дека Јавното трговско друш-

тво за производство, трговија, транспорт и услуги Пинк Емил Панев и др. увоз-извоз јтд Штип, ул. "Косовска" бр. 34, е во ликвидација-втора објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8428)

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран економист од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 25, запишан како ликвидатор под П.Трег. бр. 92/03 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, по трет пат објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз Герче ДОО с. Покрајчево, Подареш, со број на жиро сметка 200000032654557, отворена во Стопанска банка во Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава со докази во два примерока, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8429)

По трет пат ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран економист од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 25, запишан како ликвидатор под П.Трег. бр. 91/03 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија експорт-импорт То-Ки Каракепелиева Ленче и др. јтд Радовиш, ул. "Даме Груев" бр. 1, со број на жиро сметка 41310-601-8724, отворена при ЗПП Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8430)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 57/03 од 27.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за транспорт, услуги и трговија на големо и мало Папако експорт-импорт п.о. Штип и иста поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (8431)

Ликвидаторот Тони Колевски од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 68/4-6 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. бр. 640/2003 објавува дека Друштвото за трговија и услуги МЕЦИК САН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 68/4-6 и со број на жиро-сметка 250-0000000708-24 отворена при Инвест-банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, во ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (8442)

Ликвидаторот Крсте Атанасоски од Скопје, ул. „Божин Николов“ бр. 60 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. бр. IV 609/2003 објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги РОЈАЛ МИЛК ДОО експорт-импорт Скопје и со број на жиро-сметка 300 000000784960 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, во ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (8462)

Ликвидаторот Александар Бодрожа од Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 11Д запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со Решение П.Трег. бр. 165/03 од 29.01.2003 година, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ТИРЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 11 Д и со број на жиро-сметка 100000001022028 отворена при Комерцијална банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, во ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од последната објава.

Од ликвидаторот. (8481)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз подвижните предмети сопственост на заложниот должник АДЕА Друштво за трговија и услуги Стојан и други ДОО Скопје, воспоставен е невладетелски рачен залог од прв ред во полза на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 200.000 ЕУР, а врз основа на нотарски акт - Договор за невладетелски рачен залог од прв ред ОДУ бр. 23/03 од 24.02.2003 година сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје и тоа врз:

- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C316YB248694, број на мотор 160264,
- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C310YB249419, број на мотор 160540,
- полуприколка - марка KRONE; тип SDP 27, број на шасија WKESDP27000V96398,
- влекач - марка VOLVO; тип FH 12/420, број на шасија YV2A4B3AXWB186853, број на мотор 88991,
- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C310YB249291, број на мотор 160477,
- приклучно - марка KRONE; тип SDP 27, број на шасија WKESDP27000T70832, година на производство 1996,
- влекач - марка VOLVO; тип F-12/420, број на шасија YV2A4B3A1VB167347, број на мотор 64968,
- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C310YB248691, број на мотор 160262,
- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C317YB249417, број на мотор 160538,
- товарно возило - марка VOLVO; тип FL 611, број на шасија YV2E4C314YB248693, број на мотор 160263.

(8455)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ. бр. 67/03 од 27.03.2003 година на нотарот Сашо Гурчински - Струга, склучен со Тутунска банка а.д. Скопје, како заложен доверител, засновано е заложно право - Договор за регистриран залог, од втор ред врз подвижните предмети: 1. М-САМ 60, 2. МВ-САМ 200 (сериjsки број 010213200), 3. Додатна ласерска глава, 4. Компјутерски софтвер Микросам/САМ, и 5. Автоматско менување на алатот. (8225)

Врз подвижните предмети сопственост на должникот-заложниот должник Друштво за производство и трговија ХАЈ-ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА Штабо и други ДОО Скопје, воспоставен е невладетелски рачен залог од

прв ред во полза на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 100.000 евра, а врз основа на нотарски акт-Договор за невладетелски рачен залог од прв ред ОДУ бр. 40/03 од 25.03.2003 година, сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Скопје и тоа врз: еден електронски инструмент за мерење нанос на бакар Д 9024.90.0000 QTY 1, СМІ 900 инструмент за мерење на површински бакар, 900-S ASSY, основна фиксирана алуминиумска табла MUL-COL Multiple Collimator Option, 50-0034-50042 Collimator bushing 12 mil., 50-0034-50039 Collimator bushing 2x10, 50-0035-00101 Филтер, кобалт, сопственик врз основа на Фактура бр. 90437, 90544 издаден од СМІ Internacional САД; еден апарат за испитување на лемливост Qualilab QL-5 не е надграден на QL-10, сер. бр. QL5801110119, дел бр. ECIZQL500 и-еден апарат за испитување на лемливост SERA QC-100, сер. бр. QL5A01110124, дел бр. ECIZRO150, сопственик на двата апарата врз основа на фактура број 4020397 од 04.03.2002 година, издадена од MIE Multiline International Europa L.P. Германија; еден апарат за мерење напон CITS500s, сопственик врз основа на фактура број 14055 од 06.09.2001 година, издадена од Polar Instruments Ltd, Guernsey, Велика Британија. (8479)

Врз основа на Договор за засновање на регистриран залог врз подвижни предмети во својство на извршна исправа потврден од нотарот Зулфикар Сејфулаи под број ОДУ 116/03 од 27.03.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги "ГУДАЛАТ" Фетаји Мирази ДОО Гостивар, ул. "Борис Кидрик" бр. 165, како заложен должник, заснован е регистриран залог врз следните подвижни предмети: индустриска котлара со котел и резервоар од 20.000 л-со фабр. број 9821; компресор со фабр. број 509853/0092; компресор-со фабр. број 349012/3945; сушач-со фабр. број N070 5708; машина за полнење-со фабр. број 12760/10008; машина за пакување-со фабр. број 18856/8953; машина за пакување-со фабр. број 18716/7938; апликатор-со фабр. број 1173; конверс-транспортна лента-со фабр. број 441054; машина за полнење-со фабр. број 2062/8620; машина за пакување-со фабр. број 8140/4402; машина за пакување-со фабр. број 18724/8015; апликатор-тип TP 1078; конверс-транспортна лента-со фабр. број C-300258/1; пастиризатор со пумпи-со фабр. број 0015, резервоар со фабрички број 0015, резервоар со фабрички број ВЕК 1-DUP 2-01; резервоар-со фабр. број 14306; штанц машина-со фабр. број 112; садови за млеко-два комплекта-со фабр. број 0462-01; инсталација за суво млеко-со фабр. број 0463; центрифугална пумпа-со фабр. број 798584; машина за пакување со најлон фабр. број 52861098 и товарен лифт. (8506)

Друштвото за производство, трговија и услуги МАКПРОМЕТ Милан ДООЕЛ увоз-извоз с. Башино Село, Велес;

1. Машина за обработка на дрво, тип: дупчење со бројна контрола, марка: БИЕСЕ, модел: РОВЕР 22 АТС, матр. 27169 составен од следните делови:

- 2 парчиња пинца (клетшти) ИСО 30 Омап Тулс;
- 2 парчиња носач на пинците дијам. 20 ЕР Омап Тулс;
- 2 парчиња ремени Биесе;
- 1 парче бушач дијаметар 35x70 - Нордтенсили;
- 10 парчиња бушач дијаметар 8x70 - Нордтенсили cx+dx;
- 6 парчиња бушач дијаметар 5x70 - Нордтенсили cx+dx;
- 3 парчиња бушач 6x70 - Нордтенсили cx+dx;
- 10 м цевки ПВЦ сива АИР/М дијаметар 250 - Бисон.

Заснован е залог, со нотарски акт за залог на подвижни предмети, заведен кај нотарот Славјанка Андреева од Велес, под ОДУ број 71/03, во корист на заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 110.000 ЕУР. (8533)

Над подвижните предмети-опрема: Комплет опрема за климатизација и вентилација, клима уред, центрифугален вентилатор, две витрини за ладење, витрина за загревање, постолје за пица, три постолја со ладење, фрижидер за тесто, компресор за фрижидер, печка за пица, машина за пица тесто, печка за пица, печка за лепања. профер за тесто, миксер за тесто, витрина за загревање, витрина за загревање со долна загревачка основа, витрина за ладење, постолје за ладење пица, постолје од инокс, постолје со ладење, фрижидер за тесто, компресор за фрижидер, витрина за сладолед, две разладни комори, и товарно возило-фургон Фиат Добо карго, сопственост на ТТД Глобус Интернационал-травел клуб ДООЕЛ Скопје, е заснован залог, со договор за залог на подвижен имот заверен кај нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 116/03 од 19.03.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 109.440,00 ЕУР.

Над недвижниот имот, туристички апартаменти со броеви 440,340,331,121, во Еуротел Струга, месност „Езерски Лозја“, КО Мислешево, во сопственост на ТТД Глобус Интернационал-травел клуб ДООЕЛ Скопје, според договор за купопродажба потврден кај нотарот Сашо Гурчиновски од Струга, на ден 24.10.2002 година е заснован залог со договор за залог на недвижен имот, заверен кај нотарот Сашо Гурчиновски од Струга под ОДУ бр. 57/03 од 18.03.2003 година во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување од 213.235 ЕУР.

Заложен должник ТТД Глобус Интернационал-травел клуб ДООЕЛ Скопје. (8650)

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Соборот на содружници на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕНЕР ДООЕЛ експорт-импорт Штип од 18.02.2003 година, се намерува да се намалат основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕНЕР ДООЕЛ Штип, ул. "Сутјеска" бб, така што основната главница на друштвото од 109.000,00 ЕУР односно 6.649.574,50 денари се намалува за износ од 13.000,00 ЕУР односно 793.000,00 денари, заради повлекување на влог од страна на содружникот.

Со тоа се менува висината на основната главница на друштвото и истата со намалувањето изнесува 96.000,00 ЕУР односно 5.856.574,00 денари.

Друштвото е согласно на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот на 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" не биде поднесено побарување се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната главница.

МАЛИ ОГЛАСИ Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 763263/95 издаден од СВР-Скопје на име Фера Сабри, с. Блаце, Скопје. (8234)

Пасош бр. 1607559/01 издаден од СВР-Скопје на име Младеновска Беатрисс, ул. "Р. Хаџипанзова" бр. 11 а, Скопје. (8242)

Пасош бр. 1096196/98 издаден од СВР-Куманово на име Иљјаса Ебиби, с. Ваксинце, Куманово. (8406)
 Пасош бр. 1012142 на име Вејселов Али, Штип. (8449)

Пасош бр. 1287074 на име Михајловски Дими-тар, Битола. (8450)
 Пасош бр. 462015/94 на име Реџепа Кенан, с. Добри Дол, Гостивар. (8451)
 Пасош бр. 0946296 на име Илов Ванчо, ул. "Авала" бр. 18, Кавадарци. (8452)
 Пасош бр. 1320144 на име Баша Арберор, Дебар. (8457)

Пасош бр. 1185385/99 на име Исоски Ресул, с. Мислодежда, Струга. (8458)
 Пасош бр. 0496310 на име Карајанова Соња, ул. "Б. Миладинови" бр. 15, Гевгелија. (8460)
 Пасош бр. 1794654/02 издаден од СВР-Куманово на име Ваљдете Љатифи, ул. "М. Стојановиќ" бр. 4, Куманово. (8463)
 Пасош бр. 1574295 на име Ангов Димитар, с. Прдејци, Гевгелија. (8464)
 Пасош бр. 209562 издаден од СВР-Скопје на име Муамет Мемети, ул. "151 бис" бр. 3, Скопје. (8488)
 Пасош бр. 352417 издаден од СВР-Скопје на име Угриновска Јадранка, ул. "Волгоградска" бр. 4-4/7, Скопје. (8499)
 Пасош бр. 1327265 издаден од СВР-Скопје на име Спасовска Јорданоска Елизабета, бул. "Кочо Рацин" бр. 74-4/22, Скопје. (8501)
 Пасош бр. 0757563 на име Алексиќ Момчило, с. Матејче, Куманово. (1527)
 Пасош бр. 1291732/99 издаден од СВР-Скопје на име Горан Бојаџиски, бул. "АВНОЈ" бр. 106/2-16, Скопје. (8519)
 Пасош бр. 1607949/01 издаден од СВР-Скопје на име Хисније Сејдиновска, ул. "Ж. Жорес" бр. 8-б, Скопје. (8524)
 Пасош бр. 1607860/01 издаден од СВР-Скопје на име Екрем Сејдиновски, ул. "Жан Жорес" бр. 8-б, Скопје. (8525)
 Пасош бр. 198451 издаден од СВР-Тетово на име Берат Муниши, с. Боговиње, Тетово. (8531)
 Пасош бр. 891780/96 на име Насковски Слаѓан, с. Проевце бр. 56, Куманово. (8532)
 Пасош бр. 1652108 на име Насковска Кристина, с. Проевце бр. 56, Куманово. (8534)
 Пасош бр. 757175/95 на име Ширтова Јелица, ул. "Б. И. Гуне" бр. 16/17, Куманово. (8535)
 Пасош бр. 1172145 издаден од СВР-Скопје на име Бурхан Елмази, с. Студеничани, Скопје. (8536)
 Пасош бр. 660040 на име Митровска Деспина, Кичево. (8539)
 Пасош бр. 1109651 на име Насев Столе, Кочани. (8541)

Пасош бр. 1425830 на име Каркаљашев Костадин, ул. "Тиверија" бр. 14, Струмица. (8544)
 Пасош бр. 1360114/00 на име Села Назлиша, с. Делогожди, Струга. (8545)
 Пасош бр. 1322748/99 издаден од СВР-Скопје на име Чајковски Гоце, бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 46-б, Скопје. (8549)
 Пасош бр. 328283/94 издаден од СВР-Скопје на име Дамески Драган, ул. "С. Филиповиќ" бр. 4/2-1, Скопје. (8568)

Пасош бр. 1741257/02 издаден од СВР-Скопје на име Блажевска Јулијана, ул. "Б. Николов" бр. 88, Скопје. (8589)
 Пасош бр. 558418 на име Ангеловска Нада, ул. "Б. И. Гуне" бр. 12-1/5, Куманово. (4046)
 Пасош бр. 1503080/01 издаден од СВР-Куманово на име Етеми Ељхам, с. Опае, Куманово. (8598)
 Пасош бр. 1355951/00 издаден од СВР-Скопје на име Ибраимовски Неџмедин, ул. "Јајце" бр. 3, Скопје. (8600)

Пасош бр. 1055979 на име Ристеми Шефик, Кичево. (8632)

Пасош бр. 0424633 на име Ралев Ангел, ул. "Ристо Цондев" бр. 3, Кавадарци. (8633)
 Пасош бр. 1348720/00 издаден од СВР-Тетово на име Фестим Зулбери, с. Требош, Тетово. (8637)
 Пасош бр. 1774868 издаден од СВР-Скопје на име Мухаби Селими, с. Танушевци, Скопје. (8642)
 Пасош бр. 280701/94 издаден од СВР-Скопје на име Шопова Светлана, ул. "Њуделхиска" бр. 2/2-15, Скопје. (8645)

Пасош бр. 1061862/98 издаден од СВР-Тетово на име Дехар Мулаими, с. М. Речица, Тетово. (8647)
 Пасош бр. 1199554 издаден од СВР-Скопје на име Сулејман Алији, с. Челопек, Скопје. (8648)
 Пасош бр. 0993420/97 на име Петровска Сузана, ул. "И. Л. Рибар" бр. 55, Делчево. (8219)
 Пасош бр. 1480070/00 на име Енговска Стефка, ул. "11-ти Ноември" бр. 17, Делчево. (8220)
 Пасош бр. 1093560/98 на име Алексовска Благница, с. Луковица Каменица, Делчево. (8540)
 Пасош бр. 1366878 на име Петровска Љупка, ул. "Кеј на Брегалница" бр. 5/4/2, Делчево. (8546)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 14/03 за пасош бр. 1437342 на име Велков Трајан, с. Ерџилица, Св. Николе, наместо "Трајан" треба да стои "Дејан". (5776)
 Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 13/03 на име Рамадани Баудин, с. Скудриње, Гостивар, наместо "пасош бр. 4623253" треба да стои "пасош бр. 462253". (5285)

Чекови од тековна сметка бр. 2075061 од бр. 66-23-788 до бр. 6623795 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Косевски Милан, Скопје. 8224
 Чекови од тековна сметка бр. 2330542 од бр. 88-3-287 до бр. 883293 и бр. 866092, 866093 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мицковски Јован, Скопје. (8237)
 Чекови од тековна сметка бр. 12273980 со бр. 57-16795, 5716796 и бр. 5716797 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Станковски Лазо, Скопје. (8282)

Чековна картичка бр. 303-48 издадена од Комерцијална банка АД Скопје-Филијала Охрид на име Савески Кирило, Охрид. (8398)
 Чекови од тековна сметка бр. 015381-49 од бр. 38-21393 до бр. 3821397 (5) чека издадени од КИБ АД Куманово на име Душанка Стојковска, Куманово. (8405)

Чекови од тековна сметка бр. 09013042 од бр. 12-18700 до бр. 1218711 и бр. 1188152 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сарачини Хусејн, Скопје. (8439)

Чекови од тековна сметка бр. 14137202 од бр. 032-2000084426 до бр. 0322000084429 издадени од Комерцијална банка-Филијала Струмица на име Митко Момоков, Струмица. (8445)
 Чекови од тековна сметка бр. 2358525 од бр. 117-3552 до бр. 1173561 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ивановска Недановска Љиљана, Скопје. (8456)

Чекови од тековна сметка бр. 40854 со бр. 01230-00223862 и бр. 0123000223863 издадени од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Сузана Илијовска, Охрид. (8469)

Чекови од тековна сметка бр. 03023340 од бр. 000-2001023770 до бр. 0002001023776 издадени од Комерцијална банка на име Пешевска Даница, Скопје. (8500)
 Чек од тековна сметка бр. 11864040 со бр. 001500-0226539 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковски Емил, Скопје. (8514)
 Чекови од тековна сметка бр. 15155-43 со бр. 12-28573 и бр. 1228574 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Атанаса Квачковска, Скопје. (8523)

Чекови од тековна сметка бр. 112740 од бр. 5068026 до бр. 5068043 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Зафорова Милка, Скопје. (8601)
 Работна книшка на име Фетах Кастрати, Скопје. (8599)
 Работна книшка на име Елези Имрзат, Скопје. (8230)
 Работна книшка на име Левент Мустафа, с. Семениште, Скопје. (8233)
 Работна книшка на име Светлана Михајловска, Скопје. (8236)
 Работна книшка на име Драган Димитровски, ул. "11-ти Март" бр. 10, Битола. (8243)
 Работна книшка на име Кузмановска Виолета, с. Зелениково, Скопје. (8254)
 Работна книшка на име Левески Бобан, Гостивар. (8255)
 Работна книшка на име Левеска Роса, Гостивар. (8276)
 Работна книшка на име Спасиќ Небојша, ул. "М. Пијаде" бр. 4, Куманово. (8295)
 Работна книшка на име Сашо Митев, Кочани. (8298)
 Работна книшка на име Роска Србиновска, Скопје. (8308)
 Работна книшка на име Семра Ибраимова, ул. "Мачва" бр. 9, Битола. (8316)
 Работна книшка на име Китановски Зоран, Скопје. (8321)
 Работна книшка издадена од Крива Паланка на име Спасовски Стевко, Скопје. (8341)
 Работна книшка на име Ружди Доци, Гостивар. (8397)
 Работна книшка на име Ристиќ Миодраг, Скопје. (8399)
 Работна книшка на име Милица Србиновска, Кичево. (8404)
 Работна книшка на име Гичев Ванчо, Св. Николе. (8407)
 Работна книшка на име Абдулов Неџап, с. Милино, Св. Николе. (8408)
 Работна книшка на име Атанасов Дарко, ул. "Ц. Бијед" бр. 44, Штип. (8410)
 Работна книшка на име Ристов Леон, ул. "Блажо Јанушев" бр. 13, Неготино. (8411)
 Работна книшка на име Степаноски Златко, Охрид. (8414)
 Работна книшка на име Влатко Цеков, Скопје. (8444)
 Работна книшка на име Ридов Ванчо, Скопје. 8446
 Работна книшка на име Гуровска Даниела, Скопје. (8447)
 Работна книшка на име Златанов Васко, с. Звезгор, Делчево. (8472)
 Работна книшка на име Ивановска Ленче, Делчево. (8473)
 Работна книшка на име Крстеска Снежана, ул. "18 Ноември" бр. 2, Гостивар. (8474)
 Работна книшка на име Мендерес Аљлиџи, с. Отља, Куманово. (8475)
 Работна книшка на име Сакири Фадил, с. Колари, Кичево. (8476)
 Работна книшка на име Нуиовски Нуредин, Скопје. (8480)
 Работна книшка на име Тасеска Ирена, ул. "Д. Наредникот" Б2-2/31, Прилеп. (8491)
 Работна книшка на име Бецети Илјази, ул. "С. Тасески" бр. 93, Тетово. (8495)
 Работна книшка на име Фаик Шефкет Илјази, ул. "Дебарска" бр. 26, Тетово. (8496)
 Работна книшка на име Бајрам Исмаиљи, с. Матечје, Куманово. (8497)
 Работна книшка на име Хатие Илијаз, Скопје. (8512)

Работна книшка издадена од Куманово на име Димитријевска Виолета, Скопје. (8518)
 Работна книшка на име Сефедин Рамо, Скопје. (8520)
 Работна книшка на име Спиоровска Виолета, Скопје. (8521)
 Работна книшка на име Симе Музоски, Крушево. (8547)
 Работна книшка на име Басета Умер, ул. "Д. Лахчански" бр. 51/49, Битола. (8548)
 Работна книшка на име Пејоски Ристе, ул. "Бероска" бр. 106, Прилеп. (8550)
 Работна книшка на име Ристеска Елизабета, ул. "Л. Филиповски" бр. 81, Прилеп. (8551)
 Работна книшка на име Горан Настески, ул. "11 Октомври" бр. 637, Кичево. (8552)
 Работна книшка на име Крстеска Билјана, ул. "Т. Дејаноски" бр. 37, Кичево. (8556)
 Работна книшка на име Арсовски Виктор, Куманово. (8558)
 Работна книшка на име Амет Беќири, с. Г. Речица, Тетово. (8561)
 Работна книшка на име Мустафоска Џенит, с. Лабуншта, Струга. (8608)
 Работна книшка на име Фатмире Нухији, Кичево. (8610)
 Работна книшка на име Реџепа Џавит, Скопје. (8616)
 Работна книшка на име Биљана Стојановска, Скопје. (8618)
 Работна книшка на име Менду Цури, с. Визбегово, Скопје. (8619)
 Работна книшка на име Јошева Гордана, с. Туленце, Тетово. (8620)
 Работна книшка на име Стојменова Даниела, с. Црничани, Нов Дојран. (8627)
 Работна книшка на име Димовски Борче, Чашка, Велес. (8630)
 Работна книшка на име Зечевиќ Горан, Скопје. (8640)
 Работна книшка на име Стојановска Соња, Скопје. (8649)
 Воена книшка на име Милошевски Трајче, Скопје. (8241)
 Воена книшка на име Јовановски Сашо, ул. "Тод Думба" бр. 68, Куманово. (8415)
 Воена книшка на име Сашо Милошески, Прилеп. (8490)
 Воена книшка на име Мифтари Раиф, Скопје. (8543)
 Чековна картичка бр. 9500869 и чековите од бр. 62-73480 до 6273490 и бр. 6333833, 6333834, 6333835 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ајдини Кефсер, Скопје. (8448)
 Чековна картичка издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Маја Јанеска, Охрид. (8638)
 Свидетелство од 8 одделение на име Костадинов Коле, Делчево. (8277)
 Свидетелство на име Сабедин Мислими, Тетово. (8280)
 Свидетелство од 8 одделение на име Николова Анка, Св. Николе. (8302)
 Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Митев Сашо, с. Зрноци, Кочани. (8317)
 Свидетелство од 8 одделение на име Коцевски Дончо Митко, с. Сачево, Струмица. (8400)
 Свидетелство на име Нусрете Дервиши, Тетово. (8401)
 Свидетелство на име Јовановски Трајчо, Делчево. (8403)
 Свидетелство од 4 одделение на име Осман Мустафа, с. Курфалија, Штип. (8409)
 Свидетелство од основно образование на име Ашоска Сенада, Струга. (8412)

Свидетелство од основно образование на име Ајдиноска Нашифка, с. Подгорци, Струга. (8413)

Свидетелство од 8 одделение на име Ебиби Јусуф, с. Неготино, Гостивар. (8466)

Свидетелство на име Адил Мирвете, с. Копанце, Тетово. (8467)

Свидетелство на име Авни Асани, с. Опае, Куманово. (8470)

Свидетелство на име Нерџива Ајдини, Куманово. (8471)

Свидетелство од 8 одделение на име Наталија Зашева, Кочани. (8477)

Свидетелство од 8 одделение на име Елица Зашева, Кочани. (8478)

Свидетелство на име Ристова Соња, с. Ракитец, Радовиш. (8482)

Свидетелство на име Јованов Стојан Душко, Штип. (8483)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Живко Брајковски" на име Костовска Зорица, Скопје. (8485)

Свидетелство од 8 одделение на име Мурич Мејрема, с. Житоше, Крушево. (8486)

Свидетелство од 4 одделение издадено од ОУ "П. Тошев" на име Васка Илиоска, с. Дреновци, Прилеп. (8487)

Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Конески"-Прилеп на име Ковилоска Рената, Прилеп. (8489)

Свидетелство за завршено 8 одделение на име Дебрешлиоска Весна, Прилеп. (8492)

Свидетелство на име Амети Сузана, Тетово. (8493)

Свидетелство на име Иса Емрули, с. Теарце, Тетово. (8494)

Свидетелство од 4-то одделение издадено од ОУ "К. и Методи" на име Спасова Адријана, Злетово, Пробиштип. (8516)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лирија" на име Бесник Хоџа, Скопје. (8538)

Свидетелство на име Сафедин Имери, Велес. (8554)

Свидетелство од 8 одделение на име Валдет Алиу, с. Беличица, Гостивар. (8555)

Свидетелство на име Митреска Павлина, Прилеп. (8557)

Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Митре, Берово. (8559)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Дрита Рамадани, Скопје. (8604)

Свидетелство на име Усеини Адриан, Струга. (8609)

Свидетелство на име Усеини Ресул, Струга. (8611)

Свидетелство од 8 одделение на име Јевич Ангелко, Штип. (8613)

Свидетелство од 2 година на име Шпенд Лимани, Тетово. (8621)

Свидетелства на име Николче Мишев, Штип. (8623)

Свидетелство од 8 одделение на име Јованов Душко, с. Подареш, Радовиш. (8624)

Свидетелство од 8 одделение на име Коцев Горан, с. Злеово, Радовиш. (8625)

Свидетелство на име Суза Јосифова, Радовиш. (8626)

Свидетелство на име Селмановиќ Саума, Велес. (8628)

Свидетелства од 1 и 2 година на име Ѓургеска Русана, Тетово. (8634)

Свидетелство на име Стефаноски Ѓорѓи, Струга. (8636)

Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Рамадан Реџеџи, Скопје. (8644)

Индекс бр. 1491 на име Јошева Гордана, с. Сопот, Кавадарци. (8653)

Диплома на име Марика Ивановска, ул. "Булевар Гевгелија" бр. 6/13, Гевгелија. (8309)

Диплома за завршена гимназија на име Даскалоска Билјана, с. Мало Коњари, Прилеп. (8402)

Диплома на име Николина Манасиева, Пробиштип. (8498)

Диплома издадена од гимназијата "Браќа Миладиновци - Скопје на име Веселинов Сашко, Скопје. (8597)

Диплома од средно медицинско училиште на име Фљорим Муслија, с. Слупчане, Куманово. (8606)

Диплома од средно медицинско училиште издадена од "Панче Караѓозов"-Скопје на име Димовски Сашо, ул. "3 МУБ" бр. 67, Куманово. (8607)

Диплома издадена од гимназијата "М. Ацев" на име Андреј Бошески, ул. "Копанец" бр. 14, Прилеп. (8614)

Диплома од средно образование на име Волчески Константин, кеј. "1-ви Мај" бр. 29, Прилеп. (8615)

Диплома на име Стефанов Борче, ул. "В. Влаховиќ" бр. 194, Св. Николе. (8622)

Диплома на име Ризоски Ангел, Тетово. (8631)

Здравствена книшка на име Бабуќанин Ариф, Велес. (8312)

Здравствена книшка на име Ангеловска Патка, Велес. (8484)

Здравствена книшка на име Максимовски Благој, Пробиштип. (8553)

Здравствена книшка на име Целиловиќ Рахмана, с. Црквино, Велес. (8560)

Здравствена книшка на име Николова Катерина, Велес. (8629)

Уверение за положен испит на име Цветкова Весна, ул. "Младинска" бр. 141, Струмица. (8278)

Штедна книшка издадена од Комерцијална банка-Филијала Охрид на име Небојша Стамески, Охрид. (8468)

Даночна картичка бр. 4030996225667 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име АД Екско - трејд, Скопје. (8238)

Даночна картичка бр. 4030991109707 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Милвест ДООЕЛ, Скопје. (8515)

Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име ДПУТ Цане, Струмица. (8542)

Даночна картичка бр. 5030993122453 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Центромак комерц, Чардак, Скопје. (8603)

Решение-одобрение за вршење занаетска дејност бр. 11-1526 издадено од С.О. Чаир-Скопје на име Слаткарница "РАЈ", Скопје. (8639)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 19/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на набавката
Конфекционирање на панталони за припадниците на полицијата - 16.000 парчиња согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	30 бода,
- цена	30 бода,
- референца	20 бода,
- рок на испорака	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 17.04.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.
- Материјалот за изработка на панталоните се подига во магацинот на МВР, а мострите се доставуваат на денот на отворањето на понудите.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 20/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач
Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Граѓанска облека - согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000):

- сако	260 парчиња,
- панталони	520 парчиња,
- кошули	780 парчиња,
- елек	260 парчиња,
- чорапи	1.040 парчиња,
- кравати	520 парчиња,
- мантили	46 парчиња.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. Набавката е делива.

5. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

6. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи:

1. Извод од регистрација на дејноста.
2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.
4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.
5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 бода,
- цена	30 бода,
- рок на испорака	15 бода,
- начин на плаќање	15 бода.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рокот на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.
- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 17.04.2003 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Понудувачите со понудата задолжително да достават мостра од секој дел од облеката.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 22/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000, Скопје.

2. Предмет на набавката

Јакни "ГОРОТЕКС" за припадниците на полицијата - 800 парчиња, согласно Уредбата за униформа и делови на униформата за припадниците на полицијата ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

Доколку понудувачот бара аванс до 30% согласно ЗН потребно е да достави банкарска гаранција од првокласна банка во прилог во висината на бараниот износ.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), задолжително треба да ја приложи):

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

3. Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

4. Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

IV. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- | | |
|--------------------|----------|
| - квалитет | 40 бода; |
| - цена | 30 бода; |
| - рок на испорака | 15 бода; |
| - начин на плаќање | 15 бода. |

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавни информирање.

- Рокот на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 57, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 56 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 23.04.2003 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и ненавремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Заедно со понудата понудувачот да достави и примерок од бараниот производ.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за економија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПИЕЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

2. Понудувачи: право на понуда има секое правно лице регистрирано за геолошки истражувања.

3. Предмет на набавка:

Б. Хидрогеолошки истражувања на подземни води за пиење:

Б1. Општина Кочани, с. Соколарци,

Б2. Општина Желино, с. Желино,

Б3. Општина Јегуновце, с. Шемшево

Б4. Општина Тополчани, с. Загорани и с. Веселчани,

Б5. Општина Кривогаштани, с. Славеј,

Б6. Општина Градско, лок. Горно Чичево,

Б7. Општина Камењане, с. Седларце,

Б8. Општина Другово.

4. Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост или по поедини позиции.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на набавка, односно реализација на хидрогеолошките истражувања на подземни води за пиење.

2. Тендерската документација, заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Министерството за економија, канцеларија бр. 510, секој работен ден од 08:00-15:00 часот, а подетални информации за истата да добијат на телефон 393-520.

3. При подигање на тендерската документација, заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1.250,00 денари на сметка 10000000063095 со повикување на број 724125 12, даночен број 4030000392597, депонент НБРМ.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот;

- Детален опис на понудата според тендерската документација;

- Вкупна цена со посебно искажани ДДВ, царински и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечно исполнување на договорот) и искажана во денари;

- Рок на извршување на работите;

- Начин, рок и услови на плаќање (авансно, при што согласно член 59 став 3 од Законот за јавни набавки, авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено).

Понудите кои не ги содржат сите горе наведени податоци, односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста;

2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар;

3. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 23 од Законот за јавни набавки);

- список за извршени услуги во последните три години;

- опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот;

- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;

4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација(потврда од надлежен Основен суд), не постар од 6 месеци;

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, не постар од 6 месеци;

6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки(не постари од шест месеци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејност.

Понудите кои не ја содржат горе наведената придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

1. Квалитет	40 бода
2. Цена	20 бода
3. Рок на испорака	20 бода
4. Начин и рок на плаќање	20 бода

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудите се доставуваат на адреса: МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Комисија за јавни набавки, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

2. Понудувачите во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

7. РОКОВИ

1. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.04.2003 година во 12,00 часот, во просториите на Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според барањето на отворениот повик, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за економија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 5/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач:

Министерство за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000, Скопје.

2. Понудувачи:

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано правно лице регистрирано за геолошки истражувања.

3. Предмет на набавка:

А. Фундаментални геолошки истражувања

А1. (а) - Основна инженерска геолошка карта (ОИГК) и

(б) - Основна хидрогеолошка карта (ОХГК) лист Кратово

А2. (а) - Основна инженерско геолошка карта (ОИГК) и

(б) - Основна хидрогеолошка карта (ОХГК) - лист Кичево

А3. Основна геолошка карта (ОГК-2)

4. Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост или по поедини позиции.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на набавка, односно реализација на хидрогеолошките истражувања на подземните води за пиене.

2. Тендерската документација, заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Министерството за економија, канцеларија бр. 510 секој работен ден од 08:00 - 15:00 часот, а подетални информации за истата да добијат на тел. 393-520.

3. При подигање на тендерската документација, заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1.250,00 денари на сметка 10000000063095 со повикување на број 724125 12, даночен број 4030000392597, депонент НБРМ.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот;

- Детален опис на понудата според тендерската документација;

- Вкупна цена со посебно искажан ДДВ, царински и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечно исполнување на договорот) и искажана во денари;

- Рок на извршување на работите;

- Начин, рок и услови на плаќање (авансно, при што согласно член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено).

Понудите кои не ги содржат сите горе наведени податоци, односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста;
2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар, во оригинал или копие заверено кај нотар;
3. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 23 од Законот за јавни набавки);
 - список со извршени услуги во последните три години;
 - опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот;
 - посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;
4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (потврда од надлежениот Основен суд), не постар од 6 месеци;
5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност, не постар од 6 месеци;
6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (не постар од шест месеци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејност.

Понудите кои не ја содржат горе наведената придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. Квалитет | 40 бода |
| 2. Цена | 20 бода |
| 3. Рок на испорака | 20 бода |
| 4. Начин и рок на плаќање | 20 бода |

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудите се доставуваат на адреса: Министерството за економија, Комисија за јавни набавки, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000, Скопје.
2. Понудувачот во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достави во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.
3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

7. РОКОВИ

1. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.
2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 21.04.2003 година во 12 часот, во просториите на Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје, во присуство на овластени претставници на понудувачите.
- Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.
3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според барањето на отворениот повик, како и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик е Агенцијата на Република Македонија за управување со средства, со седиште на бул. „Васил Главинов“ бр. 16/6, ДТЦ Палома Бјанка, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на патничко возило со следниве карактеристики:

- Вид - патничко;
- Места за седење - 5 (пет);
- Клима уред;
- Сила на мотор (130 КС);
- Тип на моторот TDCI;
- Работна зафатнина на моторот - 2,0 л.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната цена на паритет со посебно искажан ДДВ на понудата изразена во EUR.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на возилото.

2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возилото.

2.6. Понудата треба да содржи година на производство, сервис и обезбеденост со резервни делови.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р.Македонија.

2.9. Понудите од странските понудувачи треба да се преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност.

3.2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

3.5. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачите не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена - 30 поени;
- 4.2. Начин на плаќање - 10 поени;
- 4.3. Рок на испорака - 30 поени.
- 4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост со резервни делови - 10 поени.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со еден понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Агенција на РМ за управување со средства, за Комисија за јавни набавки, бул. „Васил Главинов“ бр. 16/6, П.фах 407, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 14.04.2003 година во 11 часот, во просториите на Агенцијата на РМ за управување со средства, бул. „Васил Главинов“ бр. 16/6, ДТЦ Палома Бјанка, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, барањата наведени во тендер документацијата и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за Транспорт и Врски

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР НАДГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ ЗА ВОДА & ПУМНИ СТАНИЦИ ЗА ВОДОВОДНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ОПШТИНА КУМАНОВО

Оваа покана за тендер ги следи генералните правила за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб страната на ЕБРД во делот Можности за набавки, на 17-ти март 2003 година.

ЈП “Водовод”-Куманово, понатаму именуван како “Набавувач”, ќе употребаат дел од средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој (Банката) за покривање на трошоците за Надградба на пречистителни станици за вода & пумни станици заедно со градежни работи.

Набавувачот ги поканува заинтересираните Добавувачи да достават запечатени понуди за договорите кои се финансирани од дел на средства од заемот за следниве работи:

- Набавка на покривна конструкција и соодветни делови, кои ќе се инсталираат над брзите филтри и базените за таложење, заедно со градежни работи;
- Набавка на подвижна дигалка (тежина од 500 kg);
- Набавка на плочи на филтерско дно со дизни, филтерски материјал и соодветни делови, кои ќе се инсталираат на сите филтри, заедно со градежни работи;
- Рехабилитација на бетонските филтерски преливни ѕидови со нерѓосувачки челични лимови и соодветни делови, заедно со градежни работи;
- Набавка на автоматско дозирање на алуминиум сулфат (мерач на проток, мерење на турбулентност, контролер за автоматско совпаѓање, дистрибутивна табла итн.) и соодветни делови, кои ќе се инсталираат во пречистителната станица за вода, заедно со градежни работи.

Понудувачите мораат да ги покријат сите точки.

Доставувањето на понуди за договорите кои се финансирани со средства од заемот од Банката е отворено за претпријатија од било која држава. Средствата од заемот на Банката нема да бидат искористени со цел да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на Безбедносниот Совет на Обединетите нации, земен од глава VII од Повелбата на Обединетите нации.

За да бидат квалификувани за доделување на договорот, понудувачите потребно е да се реномирани и искусни локални и/или странски добавувачи. Се охрабрува заедничкиот настап на локални добавувачи со реномирани странски добавувачи.

Тендерската документација може да се подигне или да се побара да биде доставена, на долунаведената адреса, и да се поднесе во пишана форма и по неповратна уплата во износ од 120 ЕВРА или противвизно во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тендерската документација може да биде испратена преку пошта или пак по курир надвор од Република Македонија по извршената неповратна уплата во износ од 180 ЕВРА.

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерска гаранција од 10,000.- ЕВРА или противвизно во друга конвертибилна валута.

Понудите треба да се доставени до канцелариите на адреса на ЈП “Водовод”, Куманово, во или пред 12:00 локално време на 12 мај 2003, кога ќе бидат разгледувани во присуство на понудувачите, односно преставниците кои се избрани да присуствуваат.

Адресата на ЈП “Водовод” - Куманово е следната: ЈП “Водовод” – Куманово, ул. “Фетка Наскова“ 22, 1300 Куманово, Република Македонија.

Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подигнале тендерската документација е достапен за увид на долунаведената адреса.

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата може да ја подигнат на следната адреса: PROWA Engineering GmbH MEAP – Headquarters, ул. “Девол“ 44а, 1000 Скопје, Македонија, Тел.: +389 2 391 773, Факс.: +389 2 391 777, Е-маил: meaphq@meap-project.net.

Цел на уплатата: Купување тендерска документација од ПРОВА / МЕАП.

Назив на примачот: Комерцијална банка А.Д. Скопје, жиро сметка: 300000000000133.

Повикување на број: број на денарска сметка 8081522-8355.

Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќање во девизи).

Адресата на набавувачот е следнава: ЈП “Водовод” – Куманово, ул. “Фетка Наскова“ 22, 1300 Куманово, Република Македонија, Тел.: (+389) (0) 31/ 420 323, Факс: (+389) (0) 31/ 423 144, Е-маил: kuvod@mt.net.mk.

Адресата на Министерство за транспорт и врски е: Плоштад Црвена Скопска Општина 4, 1000 Скопје, Република Македонија, Контакт лице: Г-дин Васко Поповски, Тел: +389 2 145 425, Факс: +389 2 118 144, Е-маил: popovski@mtc.gov.mk

REPUBLIC OF MACEDONIA

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION PROGRAMME – MEAP

INVITATION FOR TENDERS UPGRADING OF WATER TREATMENT PLANTS & PUMPING STATIONS FOR WATER UTILITY IN THE MUNICIPALITY KUMANOVO

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project, which was published on the EBRD's Web site in the Procurement Opportunities on March 17, 2003.

JP “Vodovod”-Kumanovo, hereinafter referred to as “the Employer”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and

Development (the Bank) towards the cost of the Upgrading of water treatment plants & pumping stations complete with civil works.

The Employer invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

- The supply of Roofing Construction and related appurtenances, to be mounted above the rapid filters and sedimentation basins, complete with civil works;
- The supply of floor crane (load of 500 kg);
- The supply of filter floor plates with nozzles, filter media and related appurtenances, to be installed at all filters, complete with civil works;
- The rehabilitation of the filter concrete baffles with stainless steel and related appurtenances, complete with civil works;
- The supply of automatic aluminium sulphate dosing (flow meter, turbidity measurement, controller for automatic matching, distribution board etc.) and related appurtenances, to be installed in the water treatment plant, complete with civil works.

Tenders must cover all items.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country. The proceeds of the Bank's loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

To be qualified for the award of a contract, the Tenderers shall be reputable and experienced local and/or foreign contractors. Associations of a local contractor with an experienced foreign contractor are encouraged.

Tender Documents may be obtained from the office at the address below on the submission of a written application and upon payment of a non-refundable fee of 120€ or equivalent in a convertible currency. If requested, the documents may be dispatched by mail or courier outside of Macedonia upon payment of non-refundable fee of 180€.

All tenders must be accompanied by a Tender Security of 10,000.- Euro (ten thousand Euro), or equivalent in international convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address of JP "Vodovod", Kumanovo, on or no later than May 12th, 2003 at 12:00 p.m. local time, at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

The address of the JP "Vodovod"- Kumanovo is: JP "Vodovod" – Kumanovo, ul. "Fetka Naskova" 22, 1300 Kumanovo, Republic of Macedonia.

A register of potential tenderers who have purchased the Tender Documents may be inspected at the address below

Prospective tenderers may obtain further information from, inspect and acquire the Tender Documents at the following office:

PROWA Engineering GmbH
MEAP – Headquarters
Ul. "Devol" 44a
1000 Skopje, Macedonia
Phone: +389 2 391 773
Fax: +389 2 391 777
E-mail: meapHQ@meap-project.net

Purpose: Buying Tender documentation from PROWA / MEAP

Acceptor: Komercijalna Banka A.D. Skopje
Bank account 300000000000133

	Foreign Currency	Local Currency
Account Numbers	70803522-17315	8081522-8356

The Employer's address is as follows: JP "Vodovod" – Kumanovo, ul. "Fetka Naskova" 22, 1300 Kumanovo, Republic of Macedonia,

Phone: (+389) (0) 31/ 420 323

Fax: (+389) (0) 31/ 423 144

E-mail: kuvod@mt.net.mk

The Ministry of Transport and Communications address is: Plostad Crvena Skopska Opština 4, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, Contact person: Mr. Vasko Popovski

Phone: +389 2 145 425

Fax: +389 2 118 144

E-mail: popovski@mtc.gov.mk

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 1/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

- 2.1. Хартија и канцелариски материјали;
- 2.2. Тонери за фотокопир апарати и печатари; и
- 2.3. Печатени материјали.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Отварањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во приемното одделение во Државниот завод за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи:

- 3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 3.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 3.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
- 3.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 3.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 бодови,
- цена	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рокот на доставување на понудата е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето-бр. 1/2003;
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 170-103 и 173-528.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 2/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул."Трифун Хаџи Јанев" бр. 4 - Скопје,
- 1.2. Предмет на набавката:
 - 1.2.1. Notebook (лап-топ);
 - 1.2.2. Телефон-факс;
 - 1.2.3. Персонални компјутери;
 - 1.2.4. Печатар формат А3;
 - 1.2.5. Печатар ласерски формат А4;
 - 1.2.6. Маус пад;
 - 1.2.7. Скенер формат А3;
 - 1.2.8. Тонери за ласерски принтер;
 - 1.2.9. Скенер формат А4;
 - 1.2.10. Palm HEND PDA;
 - 1.2.11. Бар код читач со софтвер.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Отварањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во приемното одделение во Државниот завод за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со

стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;

- 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
- потврда од управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и
- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 бодови,
- цена	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рокот на доставување на понудата е 10 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;
- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и член 54 од законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето-бр.1/2003
- секој набавувач може да учествува само со една понуда;
- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;
- понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.
- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 170-103 и 173-528.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи објавува,

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 3/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје;
- 1.2. Предмет на набавката:
 - 1.2.1. Рачна пантлика од 30м;
 - 1.2.2. Рачна пантлика од 50м;
 - 1.2.3. Дигитрон SHARP;
 - 1.2.4. Батерии за дигитрон SHARP;
 - 1.2.5. Дигитрони;
 - 1.2.6. Токи-воки;
 - 1.2.7. Плотер А0 формат;

1.2.8. Дигитален планиметар;

1.2.9. Тотална станица;

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Отварањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во приемот одделение во Државниот завод за геодетски работи, од 9,00 до 14,00 часот.

Набавката ќе се изврши од повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;

2.2. Цени на услугата со валкулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;

2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;

2.4. Понудата треба да има рок на важност; и

2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со член 46 од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;

- документ за бонитет од централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;

- потврда од управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и

- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 бодови,
- цена	30 бодови,
- начин на плаќање	20 бодови,
- рок на испорака	10 бодови.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

- рокот на доставување на понудата е 10 дена смета од денот на објавувањето на барањето;

- понудата да се достави согласно со член 52, 53 и член 54 од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето-бр.1/2003;

- секој набавувач може да учествува само со една понуда;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;

- понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса ул."Трифун Хаџи Јанев" бр.4 - Скопје, со назнака за Комисија за јавни набавки.

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршениот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 170-103 и 173-528.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Кавадарци-Локална самоуправа, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2003

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

- Општина Кавадарци со седиште на ул. "Маршал Тито" бб, Кавадарци.

1.2. Предмет на набавката:

Изведување на градежни работи за ул. "41-ва Дивизија", ул. "Клинска" и ул. "16-ти Јуни".

1.3. Вид и количина:

Дадено во тендерската документација.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена	60 бода,
- рок на извршување на работите	6 бода,
- техничка способност-референци	8 бода,
- кадровска структура	6 бода,
- техничка опременост	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода,

ВКУПНО 100 бода.

1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во дневен весник и "Службен весник на РМ";

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот на прифаќањето на понудата;

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа, соба број 32 секој работен ден.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин:

- Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адреса на набавувачот, а во левиот горен агол стои ознаката "не отворај", се приложуваат два затворени и запечатени плика.

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација"

3.2. Во пликот "понуда" да се приложи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот;

- Единечни цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена;

- Референци-список на извршени работи (објекти) во последните три години;

- Техничка опременост - опис на технички постројки и машини со кои располага;

- Кадровска структура - посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите;

- Начин на плаќање;

- Рок за извршување на работите.

3.3. Во пликот "документација" да се приложи:

-Извод од регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет од носителот на платниот промет;

- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на општина Кавадарци - Локална самоуправа или преку пошта на адреса ул. "Маршал Тито" бб, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според пропозициите на набавката со прибирање на понуди и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредниот работен ден по истекот на рокот, сметано од објавувањето, во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107, со лицето Драгослав Симоновиќ.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 21/02) Комисијата за јавни набавки при Советот на Општина Бач, објавува

Б А Р А Њ Е БР. 1/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИ УЛИЦИ НА ОПШТИНА БАЧ

1. Набавувачот на барањето е Советот на општина Бач, Фонд за локални патишта и улици, 7225 Бач.

2. Предмет на барањето е: Изградба на локални улици во Општина Бач.

3. Понудата треба да содржи единечна цена на секој вграден материјал со пресметан ДДВ:

- валирање и планирање на постелица,
- вградување на тампон,
- ископ, транспорт и вградување на локален материјал,
- вградување на асфалт.

4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

5. Критериум за најповолен понудувач се: цена, квалитет, рок на изведување на работите и начин на плаќање.

6. Кон понудите да се доставува документација согласно член 46 од Законот за јавни набавки.

7. Понудите да се доставуваат согласно членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

8. Рок на доставувањето на понудите е 10 дена од денот на објавувањето, со назнака „барање бр. 1/2003“.

Дополнителни информации на тел. 047/289-289.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за Јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие “Стрежево” - Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГОРИВО ПО ВИД И КОЛИЧИНА СПОРЕД СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачател: ЈП “Стрежево” - Битола;
- 1.2. Предмет на набавката:
- горива - по спецификација;

- 1.3. Место на извршување на предметот на набавката: франко - Битола - магацинот на Претпријатието;
- 1.4. Рок на испорака на предметот на набавката;
- 1.5. Примерок од Спецификацијата од точка 1.2. Нарачателот ќе достави на повик - барање од секој заинтересиран понудувач;

1.6. Право на учество имаат сите физички и правни лица;

1.7. Рокот за поднесување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето.

1.8. Со најповолниот понудувач на раководителот ќе склучи рамковен договор.

1.9. Понудите јавно ќе се отвораат на ден 23.04.2003 г., во 11 часот во просториите на дирекцијата на ЈП “Стрежево” - Битола, при што претставниците на понудувачите на комисијата треба да и достават писмено овластување за учество на јавното отворање.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи - името, адресата и седиштето на понудувачот, цена со пресметан данок, квалитет како и да се наведе начинот на плаќање: компензација-вирман или одложено плаќање и рок на испорака.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

3.2. Како прилог кон понудата понудувачите се должни да достават:

- Извод од регистрација на дејноста - уписот во трговскиот регистар;
- Доказ за финансиската и економската способност во согласност со член 24 од Законот за јавни набавки;
- Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана од одговорното лице на понудувачот, како и дека не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ - во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање: готовинско, компензација, одложено плаќање и
- рок на испорака.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои се поднесени по рокот како и оние кои не се изработени согласно условите и барањето нема да бидат разгледувани.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда во дел или за целата набавка.

5.3. Понудите се доставуваат на адреса: ЈП “Стрежево” - Битола, бул. „1-ви Мај“ бб, Битола, Комисија за јавни набавки.

5.4. Дополнителни информации на тел: (047) 224-739 и 224-068 и 224-354.

Комисија за јавни набавки

БИЛАНС НА УСПЕХ

Во согласност со член 565 став 3 од Законот за трговски друштва Стопанска банка а.д. Битола го објавува ревидираниот биланс на успех по Годишната сметка за 2002 година

БИЛАНС НА УСПЕХ

За годината завршена на 31 декември 2002 година

	(во илјада денари)
Приходи од камата	422,852
Расходи од камата	(124,098)
Нето приходи од камата	298,754
Приходи од провизии и надомести	114,023
Расходи од провизии и надомести	(20,952)
Нето приходи од провизии и надомести	93,071
Приходи од дивиденда	821
Нето приходи од курсни разлики	
Останати приходи од дејноста	2,576
Приходи од дејноста	395,222
Расходи за сомнителни и спорни побарувања	(26,614)
Нето расходи од курсни разлики	(2,332)
Останати расходи од дејноста	(163,941)
Расходи од дејноста	(192,887)
Добивка пред оданочување	202,335
Данок од добивка	(13,909)
Нето добивка за годината	188,426

Стопанска банка а.д. Битола

ОБЈАВИ

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец март 2003 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни службени активности	6762
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни службени активности	6963
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, службени активности во рибарството	5544
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	0
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и службени активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8854
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9181
16	Производство на тутунски производи	9225
17	Производство на текстилни ткаенини	4474
18	Производство на предмети за облека: доработка и боене на крзно	3518
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1701
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5224

21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7554
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	8833
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	12063
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	11729
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4610
26	Производство на производи од други неметални минерали	9849
27	Производство на основни метали	7786
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	6019
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8680
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	8000
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	8359
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5992
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	10858
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	4958
35	Производство на други сообраќајни средства	7686
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4913
37	Рециклажа	5172
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	11123
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7894
45	Градежништво	5401
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8747
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9680
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5772
55	Хотели и ресторани	5889
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6252
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	6003
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	12743
64	Поштенски активности и телекомуникации	12867
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	14944
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	16596
67	Помошни активности во финансиското посредување	19787
70	Активности во врска со недвижен имот	10903
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6385

72	Компјутерски и сродни активности	9068
73	Истражување и развој	9152
74	Други деловни активности	8484
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8152
80	Образование	7531
85	Здравство и социјална работа	7647
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7771
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10573
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7017
93	Други услужни дејности	9010
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Трошоците за живот за месец март 2003 година во однос на месец февруари 2003 година се на исто ниво.

2. Исплатата на платите за месец март 2003 година во однос на месец февруари 2003 година работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 11/2001, 2/2002 и 44/2002), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2003 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-март 2003 година во однос на просечните цени на мало во 2002 година изнесува 1,1%.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
585. Закон за државната помош.....	1
586. Закон за сметководството за непрофитните организации.....	4
587. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	10

588. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот.....	10
589. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	11
590. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	13
591. Закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за земјоделство.....	17
592. Закон за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.....	17
593. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2001 година.....	18
594. Закон за дополнување на Законот за концесии.....	29
595. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки.....	29
596. Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост.....	31
597. Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на презентираниите видеоматеријали и другите податоци од ВМРО-ДПМНЕ и на целокупните видеоматеријали, други податоци и службени документи од испрашувањето на Петрит Аме со кои располага Министерството за внатрешни работи.....	32
598. Одлука за доделување на наградата "За годишни остварувања во областа на публицистиката и новинарството" за 2002 година.....	32
599. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за известување за работи со хартии од вредност.....	32
600. Упатство за измена и дополнување на Упатството за начинот на користење на правото согласно Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	35
601. Упатство за измена и дополнување на Упатството за реализација на Одлуката за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	36
602. Упатство за измена и дополнување на Упатството за начинот и условите за известување за движењето на состојбата на кустодиски сметки на нерезиденти кај овластените банки во Република Македонија.....	37
603. Упатство за измена и дополна на Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи.....	38
604. Дозвола за вршење на дејност лизинг.....	38
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2003 година.....	63
Објава за трошоците за живот за месец март 2003 година.....	64
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2003 година.....	64

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.